



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република  
Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламацин 15 дена.

Понеделник, 15 март 1999  
Скопје

Број 15

Год. LV

Аконтацијата за 1999 година изнесува  
7.500 денари. Овој број чини 150  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

445.

Врз основа на членовите 2, 3 и 4 од Законот за пригодни ковани пари („Службен весник на РМ“ бр. 11/95) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.1999 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ

1. Пригодни ковани пари од злато (во натамошниот текст: златник) се изработуваат по исвод 50 годишнината од основањето на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје и 1115 годишнината од Климентовата школа.

2. Златникот од точка 1 на оваа одлука е со финост на златото од 916 промили (22 карати), со тежина од 7 грама и со пречник 23 мм.

3. Златникот од точка 1 на оваа одлука е со кружен облик и рамен раб и со следниве основни белези:

а) на предната страна на златникот е ликот на браќата Свети Кирил и Методиј, односно логотип на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје;

б) на опачината на златникот е назначена годината на основањето, односно обележувањето на jubилејот (1949-1999).

4. Емисијата на златникот од точка 1 на оваа одлука е до 2000 парчиња.

5. За изработка на златникот од точка 1 на оваа одлука се користи монетарното злато од резервите на Република Македонија.

6. За спроведување на оваа одлука се овластува Народната банка на Република Македонија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1227/1  
9 март 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

446.

Врз основа на член 17-б од Законот за промет со земјишта и згради („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 10/79 и 38/91), член 5 став 3 и член 30 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18.02.1999 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА САНАЦИЈА НА КОМПЛЕКС СТУДЕНТСКИ БАРАКИ „СТИВ НАУМОВ“ – СКОПЈЕ

Член 1

Се врши санација на 28 студентски бараки „Стив Наумов“ во населба „Автокоманда“ – Скопје, според Предмер и пресметка бр. 03-397/1 од 15.02.1999 година,

Член 2

Се задолжува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија да ја организира санацијата на бараките од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Вредноста на чинењето на санацијата ќе се утврди со спроведување на постапка за јавни набавки, согласно законот.

Член 4

Средствата за санација од член 3 од оваа одлука и средствата за надомест на трошоците на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија во висина од 6% од конечно утврдената вредност, се обезбедуваат на следниот начин:

– 1/3 од потребните средства ќе се обезбедат од средствата на Министерството за образование и

– 2/3 од потребните средства ќе се обезбедат со зафаќање на дел од нераспределената добивка на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за работната 1998 година.

Член 5

Составен дел на оваа одлука се Предмерот и пресметката, број 03-397/1 од 15.02.1999 кои не се објавуваат.

Член 6

За регулирање на меѓусебните права и обврски кои произлегуваат од реализацијата на оваа одлука, Министерството за образование и Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија, ќе склучат посебен договор.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-850/1  
18 февруари 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

447.

Врз основа на член 17-б од Законот за промет со земјишта и згради („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 10/79 и 38/91), член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98) и член 30 од Законот за јавни претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18.02.1999 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА АДАПТАЦИЈА НА КОМПЛЕКС БАРАКИ НА УЛ. „БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА“

Член 1

На деловните простории – комплекс бараки со кои стопанисува Јавното претпријатие за стопанисување со

станбен и деловен простор на Република Македонија, а се наоѓаат на ул. „Босна и Херцеговина“ бб – Скопје, кој се наоѓа на КП бр. 11962 и 12053/2 евидентирани во поседовен лист бр. 9780 и ПЛ 8465 на име Република Македонија; КП бр. 11968 и КП бр. 11969/1 евидентирани во поседовен лист бр. 9600 на име Република Македонија – ПОС Бутел и КП бр. 11990 евидентирана во поседовен лист бр. 11518 на име РМ – Завод за станбена и комунална изградба на град Скопје, сите во КО Скопје, се врши реконструкција на 11 бараки, според графичкиот приказ, што е составен дел на оваа одлука, а заради нивна пренамена од деловен во станбен простор, наменет за издавање на социјално загрозени лица.

#### Член 2

Се задолжува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија да ја организира адаптацијата на бараките од член 1 на оваа одлука.

#### Член 3

Пресметковната вредност на адаптацијата е утврдена со проектната документација и графичкиот прилог бр. 03-396/1 од 15.02.1999 година.

Вредноста на чинењето ќе се утврди со спроведување на постапка за јавни набавки, согласно Законот.

#### Член 4

Средствата од член 3, став 2 ќе се обезбедат со зафаќање на дел од нераспределената добивка на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија за работната 1998 година.

#### Член 5

Се задолжува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија да изврши потребна реконструкција на постојната инфраструктура, а по завршувањето на работите, да ги предаде инфраструктурните објекти на комуналните претпријатија во чија дејност е стопанисувањето со тие објекти.

#### Член 6

Составен дел на оваа одлука е проектната документација и графички прилог бр. 03-396/1 од 15.02.1999 година, кои не се објавуваат.

#### Член 7

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-892/1  
18 февруари 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

448.

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97) и член 46 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 февруари 1999 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Заводот за вработување на Република Македонија, донесена од Управниот одбор на Заводот на седницата одржана на 28 декември 1998 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-50/2  
18 февруари 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

449.

Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 02.03.1999 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА РЕГИСТАРСКИ ТАБЛИЦИ СО АА ОЗНАКИ

1. Со оваа одлука се утврдува опсегот на регистарски табlici со „АА“ ознака на возилата во сопственост на републичките органи, установи, јавни претпријатија и заедници.

2. Регистарските табlici со АА ознака се во две групи, и тоа:

– Првата група ја сочинуваат регистарските табlici СК 001 АА до СК 010 АА и со нив се регистрираат возилата за превоз на председателите на Републиката, Владата и Собранието според протоколарната листа, и тоа по три возила: главно резервно и теренско, вклучувајќи го и возилото за превоз на странски државници од највисок ранг кое ќе ја носи ознаката СК 010 АА.

– Втората група ја сочинуваат регистарските табlici СК 011 АА до СК 100 АА и со нив ќе се регистрираат возилата од возниот парк на Владата со кои се возат членовите на Владата, потпретседателите на Собранието на Република Македонија и странски делегации, и другите возила од возниот парк со кои се врши превоз согласно Уредбата за условите и начинот на користење на услугите што ги врши Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија, претседателот на Уставниот и Врховниот суд, гувернерот на Народна банка на Македонија и по едно возило на Македонската православна црква, Исламската верска заедница, Католичката црква и МАНУ.

3. Распределбата на регистарските табlici од точка 2 алинеја 2 на оваа одлука ќе ја врши Протоколарната служба на Владата на Република Македонија.

4. Се задолжува Протоколарната служба на Владата на Република Македонија да доставува писмен предлог до Министерството за внатрешни работи на Република Македонија со точно означен регистарски број на таблиците кои ќе ги определи на секој од корисниците од точка 2 алинеја 2 на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1053/1  
2 март 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

450.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата („Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.1999 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО АД „СИЛИКА-РЕМОНТ“ ГОСТИВАР

#### Член 1

Да се изврши продажба на државниот капитал во висина од 14,44% од вкупната вредност на капиталот,

што претставува износ од 303.100 ДЕМ, денарска противвредност.

#### Член 2

Продажбата на државниот капитал да се изврши преку Берзата за долгорочни хартии од вредност А.Д. Скопје.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1121/1  
9 март 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

#### 451.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за приватизација на државниот капитал во претпријатијата („Службен весник на РМ“ бр. 37/96) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.1999 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ДРЖАВНИОТ КАПИТАЛ ВО СИЛИКА-АЛУМО- СИЛИКАТ-ГОСТИВАР

#### Член 1

Во Одлуката за продажба на државниот капитал во „Силика-Алумосиликат“ - Гостивар, бр. 23-1247/7 од 27.04.1998 година, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98) во членот 1, бројот „6,86%“ се заменува со бројот „8,68%“, а бројот „1.000.766“ се заменува со бројот „1.266.100“.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1122/1  
9 март 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

#### 452.

Врз основа на членот 78 став 2 од Законот за радиодифузната дејност („Службен весник на РМ“ бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 9 март 1999 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

I. Се објавува оглас за финансирање проекти од јавен интерес од средствата од радиодифузната такса, кои согласно членот 77 став 1 алинеја 5 од Законот за радиодифузната дејност се наменети за создавање и смитување на радио и телевизиски програми од јавен интерес на трговските радиодифузни друштва и независните продуценти, во износ од 110.000.000,00 (сто десет милиони) денари.

Од средствата од претходниот став ќе се финансираат проекти од јавен интерес и тоа:

#### 1. Играна радио и телевизиска продукција

1.1. Оригинално домашно творештво (радио или телевизиска драма; радио или телевизиска драмулета, радио или телевизиска хумореска; радио или телевизиска

хумористична серија; радио или телевизиски расказ; телевизиска серија за деца и возрасни).

#### 2. Документарна и документарно играна продукција

2.1. Документарен филм и емисии (археолошко наследство; ликовни ризници; сакрални објекти на тлото на Македонија; копаничарство; македонска архитектура; историја на културните и религиозните традиции на тлото на Македонија и личности од историјата на МПЦ).

2.2. Образовни емисии и серии (специјализирани програми за млади; опасни зависности; правоговор и правопис; основи на менаџментот; применета економија; современи финансиски институции и процеси; права и слободи на граѓаните; правата и статусот на малцинствата на Балканот; права на детето; трговско право; предизвици на технолошката модернизација на македонското стопанство; агрокултура и производство на храна; современи информациски и комуникациски технологии; средни и мали претпријатија во стопанството).

2.3. Меѓународната јавност и Македонија (интеграција на Република Македонија во европските меѓународни структури; ТВ портрет на Република Македонија – за специфични области, теми, подрачја и дејности; европски и светски авторитети за Република Македонија).

2.4. Репортажи, патетиси, записи (ендемски растителни и животински видови во Македонија; национални паркови; планински врвови; по долините на реките; езерата во Македонија; тајните на пенитерите; недопрени предели; еколошка култура и спортски патетиси).

3. Музички и мултимедијални проекти (ТВ музичко шоу; мултимедијални музички програми; радио музичка антологија; телевизиски музички времеплов; пејачки групи на изворна музика; староградска музика; снимање и репродукција на аудио и видео записи (репродукција на фонограми, видеограми, односно на носачи на звук или на звук и слика).

4. Други радио и телевизиски проекти (проекти кои се блиски на наведените области и теми, односно проекти што значат нови димензии на медиумскиот израз).

II. Условите (општи, програмски, продукциони и други) за создавање и емитување на проектите се определуваат со тендерската документација.

Тендерската документација може да се подигне во Советот за радиодифузија, ул. „Илинденска“ бр. 9.

За тендерската документација се плаќа надоместок во износ од 2.000 денари на жиро сметка бр. 40100-637-2507.

III. Право на учество на огласот имаат трговските радиодифузни друштва и независните продуценти.

IV. Пријавата за учество на огласот се поднесува во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ на начин, форма и содржина предвидени со тендерската документација.

Советот за радиодифузија во рок од 30 дена од денот на завршувањето на огласот ќе ѝ предложи на Владата распоредување на средствата за одделни проекти.

Во функција на подготвувањето на предлогот на Советот за финансирање на одделни проекти од јавен интерес, пријавите со придружната документација за проектите ќе ги разгледуваат комисиите што ќе ги образува Советот за радиодифузија.

V. Огласот да се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и јавните гласила.

Бр. 23-946/1  
9 март 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата,  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

453.

Врз основа на член 27 став 12 од Законот за царините („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93 и 63/95) и член 46, став 5 од од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94 и 63/98); Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.03.1999 година, донесе

**РЕШЕНИЕ  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА КОЈА МОЖЕ  
ДА СЕ УВЕЗЕ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНИ**

1. Со ова решение се утврдува опремата која не се произведува во Република Македонија и може да се увезе без плаќање царина, а за потребите на Министерството за урбанизам и градежништво и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
1	2	3	4

8471

Машини за автоматска обработка на податоци и нивни единици; магнетни или оптички читачи, машини за преснимување на податоци на носители на податоци во кодирана форма и машини за обработка на такви податоци, неспомнати или неопфатени на друго место:

8471 49 -- Друго испорачани како систем:

8471 49 90 00 -- Друго  
а) Дигитални машини испорачани како систем со прибор Computer Softwer

9009

Апарати за фотокопирање со вграден оптички систем, апарати за контактено копирање и апарати за термичко копирање:

9009 11 00 00 -- За репродукција на оригинал директно на копија (директна постапка)

а) Canon-Cору machine со прибор

1 комплет

1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1159/1  
9 март 1999 година  
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

454.

Врз основа на член 265 од Законот за воздушна пловидба („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 45/86, 23/88, 80/89 и 29/90), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, министерот за сообраќај и врсски, донесува

**ПРАВЛНИК  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКА И НАЧИН ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛОВИДБЕНОСТА НА ВОЗДУХОПЛОВИТЕ**

Член 1

Во Правилникот за постапка и начин за утврдување на пловидбеноста на воздухопловите („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 35/80), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, во член 2 став 3 зборовите: „Југословенски регистар на воздухоплови“ се заменуваат со зборовите: „Дирекција за цивилна воздушна пловидба“ (во натамошниот текст: Дирекција).

Член 2

Во членовите 3, став 2, 12, 16 став 2, 23 став 1, 3 и 6, 25 став 7; 26 став 1; 27 и 28 став 1 и 2, зборот: „Регистар“ се заменува со зборот: „Дирекција“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-412

9 март 1999 година  
Скопје

Министер,  
**Боби Спирковски, с.р.**

455.

Врз основа на член 17 од Законот за ветеринарното здравство („Сл. весник на РМ“ бр. 28/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

**НАРЕДБА  
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ  
ВО 1999 ГОДИНА**

I

Според одредбите на оваа наредба во 1999 година ќе се организираат и спроведуваат потребните мерки за спречување, откривање (дијагностицирање) и сузбивање на следните заразни болести:

1. Антракс – црн пришт, бедреница,
2. Бруцелоза,
3. Ензоотска леукоза кај говедата,
4. Класична чума кај свињите,
5. Њукастелска болест,
6. Туберкулоза,
7. Шушкавец.

Мерки за спречување, откривање и сузбивање на други заразни болести кај животните утврдени со Законот за ветеринарното здравство („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 28/98), ќе се преземат доколку тие се појават или постои опасност да се појават.

II

**МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, ОТКРИВАЊЕ И ДИЈАГНОСТИЧКО ИСПИТУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ**

1. Антракс

Во сите дистрикти на антраксот превентивна вакцинација на говедата, овците, козите и коњите против

антраксот ќе се изврши во период од 1 април до 31 јуни 1999 година според упатството на производителот на вакцината.

Како дистрикт на антраксот се подразбира подрачјето во кое во последните 20 години е установен антраксот.

Животните кои во пропишаниот рок од став 1 на оваа точка не ги исполнуваат условите за вакцинација, како и подмладокот што ќе се принови подоцна, дополнително ќе се вакцинираат кога ќе ги исполнат пропишаните услови.

Заради сузбивање и искоренување на антраксот кај животните се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на бедреницата кај животните („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 39/88), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис.

## 2. Бруцелоза

Во дворови каде кај животните има појава на абортуси, а во абортираните фетуси се изолирани бруцели, се вади крв од сите животни.

Пред употреба млекото задолжително се пастеризира.

Сирењето се пушта во промет произведено од пастеризирано млеко. Секое сирење произведено од непастеризирано млеко ќе се третира како хигиенски условно употребливо за исхрана на човекот.

Заради сузбивање и искоренување на бруцелозата кај говедата, овците, козите и свињите ќе се применуваат мерки пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на бруцелозата кај говедата, овците и свињите („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 34/89), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис.

## 3. Ензоотска леукоза кај говедата

На дијагностичко испитување подлежат само 10% од молзните крави во објектите за интензивно одгледување.

Заради сузбивање и искоренување на ензоотската леукоза кај говедата, ќе се применуваат мерки пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на ензоотската леукоза кај говедата („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 39/89), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис.

## 4. Класична чума кај свињите

Поради неповолната епизоотиолошка ситуација, задолжително ќе се врши превентивна вакцинација против класичната чума кај свињите на целата територија на Републиката.

Вакцинацијата на свињите ќе се врши периодично и континуирано, според технолошкиот процес и упатството на производителот на вакцината, така да се обезбеди траен имунитет.

Заради сузбивање и искоренување на класичната чума кај свињите ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на класичната чума кај свињите („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 6/88), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис.

## 5. Њукастелска болест

Превентивна вакцинација на живината против Њукастелска болест, задолжително ќе се врши на целата територија на Република Македонија, според планот на

ветеринарното друштво и според упатството на производителот на вакцината.

Вакцинацијата на пернатата живина и пернатата дивеч се врши периодично и континуирано, според возрастта на живината, така да се обезбеди солиден, траен имунитет.

Успехот на вакцинацијата се контролира со серолошко испитување кое е составен дел на имунопрофилактиката.

Заради сузбивање и искоренување на Њукастелската болест кај пернатата живина, ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на Њукастелската болест кај пернатата живина („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 39/88), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис.

## 6. Туберкулоза кај говедата

Заради дијагностичко испитување на говедата на туберкулоза подлежат 1/3 од говедата што наполниле 3 месеци во епизоотиолошкото подрачје.

Дијагностичкото испитување на туберкулоза кај говедата ќе се врши во периодот од 1 септември до 30 ноември 1999 година.

За обновување на матичното стадо можат да се користат говедата кои претходно биле туберкулинизирани и дале негативен резултат на туберкулозата.

Заради сузбивање и искоренување на туберкулозата кај говедата ќе се применуваат мерките пропишани со Правилникот за мерките за сузбивање и искоренување на туберкулозата кај животните („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 22/89), кој со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис.

## 7. Шушкавец

Во сите дистрикти на шушкавецот (населено место во кое последните 5 години е установен шушкавецот) превентивна вакцинација на говедата ќе се изврши во период од 1 април до 31 мај 1999 година според упатството на производителот на вакцината.

Заради сузбивањето и искоренувањето на шушкавецот ќе се применуваат мерките пропишани со чл. 2 од Правилникот за начинот и постапката за преземање мерки за спречување и отстранување на заразните болести („Сл. весник на СРМ“ бр. 18/79).

## III

Утврдувањето на болестите од дел I од оваа наредба, со исклучок на туберкулозата, се врши врз основа на лабораториски наод на „Ветеринарниот институт – Скопје“ Скопје.

## IV

Заради спроведување на мерките од оваа наредба ќе се користат препарати за ветеринарна употреба регистрирани во Република Македонија.

## V

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1999 година.

Број 11-1632/3  
4 март 1999 година  
Скопје

Министер,  
Владимир Цабирски, с.р.

456.

Врз основа на член 10 од Законот за тутунот („Сл. весник на РМ“ бр. 69/96 и 15/98), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА КОЛИЧЕСТВАТА НА СУРОВ ТУТУН ВО ЛИСТ ШТО КЕ СЕ ПРОИЗВЕДУВААТ ВО 1999 ГОДИНА

1. Во зависност од потребите како за домашниот така и за странскиот пазар во 1999 година се определува производство во вкупно 25.360 тони суров тутун во лист (тутун).

2. Производството на тутун од став 1 на ова решение по типови изнесува:

Ориенталски	
„Јака“	8.600 тони
„Џебел“	660 тони
„Прилеп“	13.000 тони
ВКУПНО:	22.260 тони
Полуориенталски	
„Отља“	1.000 тони
Крупнолисни	
„Вирџинија“	2.000 тони
„Берлеј“	100 тони
ВКУПНО:	2.100 тони

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2097/1  
10 март 1999 година  
Скопје

Министер,  
Владимир Цабирски, с.р.

457.

Министерството за здравство, врз основа на член 38 став 1 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98), објавува

## ЛИСТА

## НА ПРИФАТЕНИ ЗЕМЈИ КАКО РЕФЕРЕНТНИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ЛЕК ПО СКРАТЕНА ПОСТАПКА

Прифатени земји како референтни за издавање на одобрение за ставање во промет на лек по скратена постапка се:

1. Земјите членки на Европската Унија (Кралството Белгија, СР Германија, Кралството Шпанија, Република Франција, Ирска, Република Италија, Луксембург, Кралството Холандија, Република Австрија, Република Португалија, Република Финска, Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска, Кралството Данска, Република Грција, Кралството Шведска);

2. Соединетите Американски Држави;
3. Канада;
4. Австралија;
5. Јапонија;
6. Швајцарија;
7. Република Словенија;
8. Република Хрватска;
9. Сојузна Република Југославија;
10. Босна и Херцеговина;
11. Република Бугарија;
12. Романија;
13. Република Унгарија;
14. Република Полска;

15. Чешка Република;
16. Словачка Република; и
17. Република Турција.

Бр. 09-1231

26 февруари 1999 година  
СкопјеМинистер,  
проф. д-р Стојан Богданов, с.р.

458.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и член 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92) на седницата одржана на 24 февруари 1999 година, донесе

## ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 20 став 1, во делот „буџетите на единиците на локалната самоуправа и“ и став 3, во делот „на единиците на локалната самоуправа и“, од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/93, 3/94 и 71/96).

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, на иницијатива на Советот на град Скопје, со Решение У.бр. 180/98 од 13 јануари 1999 година поведе постапка за оценување уставноста на членот 20 од законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со член 8 став 1 алинеја 9, со член 114 став 4 и со член 115 од Уставот.

Собранието на Република Македонија, како доносител на оспорената законска одредба, не достави одговор на наводите во Решението за поведување постапка.

4. На седницата Судот утврди дека според член 20 од Законот, буџетите на единиците на локалната самоуправа и буџетите на фондовите пред донесувањето се усогласуваат со Министерството за финансии (став 1), потоа дека министерот за финансии ставовите и предлозите на Министерството за финансии ги предлага кон буџетите (став 2) и дека надлежните органи на единиците на локалната самоуправа и на фондовите кои ги донесуваат буџетите од ставовите 1 и 2 на овој член, се должни ставовите и предлозите на Министерството за финансии задолжително да ги земаат предвид (став 3).

5. а) Со член 8 став 1 алинеја 9 од Уставот, се определува дека локалната самоуправа е темелна вредност (основа) на уставниот поредок на Република Македонија и дека локалната самоуправа е издвоена од државната власт која ја вршат законодавни, извршни и судски органи (член 8 став 1 алинеја 4 од Уставот);

Понатаму, според член 114 став 4 од Уставот, општините се финансираат (1) од сопствени извори на приходи определени со закон и (2) со средства од Републиката (член 114 став 4 од Уставот);

Според член 115 од Уставот, во единиците на локалната самоуправа граѓаните непосредно и преку претставници учествуваат во одлучувањето за прашања од локално значење, а особено во областите на урбанизмот, комуналните дејности, културата, спортот, социјалната и детската заштита, предучилишното воспитување, основното образование, основната здравствена заштита и во други области утврдени со закон (став 1), при што општината е самостојна во вршењето на надлежностите утврдени со Уставот и со закон, а надзорот над законитоста на нејзината работа го врши Републиката (став 2).

Според тоа, општината е основна вредност на правниот поредок на државата, издвоена од државниот апарат, со надлежности утврдени за неа со Уставот и со закон, кои надлежности ги врши самостојно, но под надзор од државните органи и со сопствени и државни средства.

б) Таквата уставна концепција поблиску се разработува со одредбите од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/95 и 60/95). Притоа, Законот определува дека единиците на локалната самоуправа се самостојни во вршењето на надлежностите утврдени со Уставот, со овој и со друг закон (член 4 став 1) и таа не може да им се ограничи со акти на државните органи, со тоа што постои еден исклучок од тоа правило – може да се ограничи самостојноста кога е во прашање законитоста на нивната работа (член 4 став 2); потоа, единиците на локалната самоуправа самостојно располагаат со сопствените приходи определени со овој и друг закон, како и со дополнителните средства од Републиката (член 9 став 1 и 2 од Законот); Републиката врши надзор над законитоста, но и над целисходноста, стручноста и наменското трошење на средствата во случај кога Републиката ќе им довери на единиците на локалната самоуправа работи од надлежност на органите на државната управа (член 4 став 3 од Законот);

Понатаму, Законот ги набројува конкретните работи кои самостојно ги вршат единиците на локалната самоуправа (член 17 од Законот), при што се предвидува дека општините самостојно донесуваат буџет (член 17 став 1 точка 2 од Законот); Во член 29 став 1 точка 2 од Законот се утврдува дека советот на единицата на локалната самоуправа донесува буџет на општината;...

Во врска со финансирањето на единицата на локалната самоуправа (Глава VIII, точка 2 од Законот), предвидено е дека единиците на локалната самоуправа се финансираат (1) од сопствени извори на приходи утврдени со закон (и тоа: даноци..., такси..., приходи од услуги, приходи од сопствен имот, приходи од донации примени од Републиката и странство, добивки од јавни претпријатија и јавни служби..., приходи од казни..., други приходи...), (2) од дополнителни приходи од Буџетот на Републиката и (3) од земање заеми од Буџетот на Републиката, државни средства за доверените работи и други средства на заинтересаните правни и физички лица (член 62 од Законот); Дури, единицата на локалната самоуправа може да емитира обврзници (заради свое финансирање) – член 63 од Законот, потоа може да стекнува приходи од вршење стопанска или друга профитабилна дејност (член 64 од Законот), при што сето тоа – приходите и трошоците – се утврдуваат со буџетот на единицата на локалната самоуправа, чија изработка, донесување, измената и извршувањето се уредува со статутот на единицата на локалната самоуправа во согласност со закон (член 65 од Законот); Освен тоа, надзор над материјалното и финансиското работење на единицата на локалната самоуправа врши надзорен одбор формиран од советот на единицата на локалната самоуправа и за резултатите од надзорот ги информира советот на единицата на локалната самоуправа и Министерството за финансии (член 67 од Законот);

Што се однесува до надзорот на државните органи над законитоста на работата на органите на единицата на локалната самоуправа (Глава IX од Законот), предвидено е тоа да го врши Владата на Република Македонија и надлежните министерства (член 68 од Законот). Наведените органи надзорот го вршат над целокупното работење на единиците на локалната самоуправа (над општите акти кои самостојно ги донесува општината, над актите кои општината ги донесува во согласност со државната управа, како и над работите кои се државни, а државата ги доверила на единицата на локалната самоуправа), па ако воочат некакви незаконитости и тоа од кои може да настане ненадоместлива штета, Владата на Република Македонија ќе го запре извршувањето на општиот акт и по определени правила ќе поведе постапка пред Уставниот суд (членови 69 – 72 од Законот).

в) Со Европската повелба за локалната самоуправа, која стана дел од внатрешниот правен поредок на Република Македонија на 31 мај 1997 година („Службен весник

на Република Македонија“ бр. 23/97) се предвидува локалните власти да имаат (1) сопствени извори на финансирање со кои располагаат слободно, во рамките на своите овластувања и во согласност со економската политика на земјата, а имаат право и на (2) пренесени средства (од различни субјекти, па и од државата), при што тие субјекти не треба да ја определуваат нивната намена и не треба да се загрозува дискреционото право на локалните власти да водат политика во рамките на своите овластувања – член 9 став 7 од Повелбата; дури, локалните власти имаат право на пристап до националниот пазар на капитал со цел да обезбедат кредити за крупни инвестиции – член 9 став 8 од Повелбата;

Од друга страна, работата на локалните власти може да биде под секаков вид управен надзор, но со цел да се обезбеди согласност на работата на локалните власти со законот и со уставните принципи (член 8 став 2 од Повелбата);

б. Имајќи ги предвид изнесените уставни одредби, Судот оцени дека пропишувањето (во член 20 став 1 и став 3 од Законот) единиците на локалната самоуправа да мораат да ги усогласуваат своите буџети со Министерството за финансии на тој начин што задолжително мораат да ги имаат предвид односно да ги вградат нивните ставови и предлози во буџетите, при што таа обврска се однесува и на изворните приходи на општините (а не само на средствата доверени од Републиката), ја загрозува финансиската самостојност на единиците на локалната самоуправа и, поради тоа, оспорената законска одредба во наведените делови не е во согласност со означените уставни одредби (инаку, не е спорна обврската на општините за усогласување на своите буџети со Републиката, кога Републиката и доверува средства за определени намени).

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Милан Недков и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Јован Проевски, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 180/98  
24 февруари 1999 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р Милан Недков, с.р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред овој суд поднесена е тужба за развод на брак по тужбата на тужителот Емина Сулејмани од Скопје с.Кондово, против тужениот Далип Сулејмани од Скопје с.Кондово, сега со непозната адреса на живеење.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса со решение бр.3020-37 од 2.02.1999 година од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи за општините на град Скопје за привремен старател на тужениот му е поставен Тони Сима адвокат од Скопје, ул. "Пајко маало" бр.4/2, кој ќе ги застапува интересите на тужениот се до неговото јавување во судот или до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје ХП.П.бр.3080/98.  
(7283)

#### ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Ковачева



И. Валентина од Кавадарци, против тужениот Ковачев Таше од Струмица, со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во овој суд во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на овој оглас, или во тој рок на судот да му достави точна адреса. Доколку истиот не се јави во тој рок, ќе му биде поставен и тоа привремен застапник лицето Босилано Славица од Струмица, стручен соработник при овој суд, која ќе ги застапува интересите на тужениот, се додека тој, или, пак неговиот полномошник не се појават пред овој суд.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.173/99. (6797)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Алити Назмије, родена Азизи против тужениот Алити Ријад од с.Гургурница, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот во рок од од 30 дена, да се јави пред овој суд, или во истиот рок овласти свој полномошник. Во спротивно, доколку истиот не се јави ќе му биде поставен привремен застапник преку Центарот за социјални работи во Тетово, кој ќе се грижи за неговите интереси до првосилното окончување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.187/99. (7392)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

Пред овој суд заведен е спор за долг по тужбата на тужителката Јасмина Нанева од Штип, ул."Борис Кидрич" бр.41/6, против тужениот Исамедин Керим со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и достави точна адреса на престојувалиште, или да одреди свој застапник или полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник по службена должност кој ќе ги застапува неговите интереси до завршувањето на спорот.

Од Основниот суд во Штип, П.бр.262/97 (6799)

#### ИСПРАВКА

Во судскиот оглас бр.3909, објавен во "Службен весник на РМ" бр.10 од 25 февруари 1999 година, на стр.471, во десеттиот ред наместо "Од Основниот суд Скопје II-Скопје", треба да стои "Од Основниот суд Скопје II-Скопје, П.бр.1668/91"

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Основни суд Скопје I – Скопје со решение Рег. бр. 40 од 4.3.1999 година.

Се утврдува престанок на политичката партија „Демократска прогресивна партија на Ромите од Македонија“ со седиште во Скопје ул. „Горги Пенков“ бр. 16 заради намалениот број на членови под законски определениот минимум за нејзино основање.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Рег. бр. 40.

(6901)

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I Скопје, со решението Рег. бр. 11183/98, на регистарска влошка бр. 02007992?-7-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Јавното претпријатие за комунални дејности „КОМУНАЛЕЦ“ Гевгелија, ул. „7-ми Ноември“ бр. 50.

Претпријатието е основано од Советот на општина Гевгелија со одлука бр. 07-70/5 од 09.08.1998 година.

Дејности: 90.00, отстранување на отпадоци и губре, санитарни и слични активности.

Јавното претпријатие во правниот промет со трети лица, настапува во свое име и за своја сметка. Јавното претпријатие одговара за превземените обврски со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Рамаданов Митко, в.д. директор.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Рег. бр. 11183/98. (3015)

Основниот суд во Битола, со решение Рег.бр.270/99 го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на друштвото со ЗТД во регистарската влошка 006411 со следните податоци:

„Жито Битола“ АД Битола, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 36, Битола.

Акционерското друштво со назив на фирмата „Жито Битола“ АД Битола е усогласено со ЗТД.

ДЕЈНОСТИ: 01.11; 01.11/1; 01.11/2; 01.11/3; 01.11/4; 01.12; 01.12/1; 01.12/2; 01.13; 01.13/1; 01.13/2; 01.41; 01.41/3; 02.01; 02.02; 14.40; 15.11; 15.12; 15.13; 15.20; 15.31; 15.32; 15.33; 15.41; 15.42; 15.43; 15.51; 15.52; 15.61; 15.62; 15.71; 15.72; 15.81; 15.81/1; 15.81/2; 15.82; 15.82/1; 15.82/2; 15.84; 15.85; 15.86; 15.87; 15.88; 15.89; 15.91; 15.98; 15.98/2; 20.30; 20.40; 20.51; 21.11; 21.12; 21.21; 21.22; 21.23; 21.24; 21.25; 28.71; 28.72; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 50.10; 50.20; 50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.40; 50.40/1; 50.40/2; 50.40/3; 50.40/4; 50.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.22; 51.23; 51.24; 51.25; 51.31; 51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.41; 51.42/1; 51.42/2; 51.43; 51.44; 51.45; 51.46; 51.47; 51.51; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 51.64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.31; 52.32; 52.33; 52.41; 52.42; 52.43; 52.44; 52.44/1; 52.44/2; 52.44/3; 52.44/4; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48; 52.50; 52.61; 52.62; 52.63; 55.11; 55.12; 55.21; 55.21/1; 55.21/2; 55.22; 55.23; 55.30; 55.30/1; 55.30/2; 55.40; 55.51; 55.52; 60.21; 60.23; 60.24; 61.20; 63.11; 63.12; 63.21; 63.30; 63.40; 65.12/1; 65.12/2; 65.12/3; 65.12/4; 65.21; 65.23; 70.11; 70.20; 72.10; 72.20; 72.30; 72.40; 73.10; 74.11; 74.12; 74.20/5; 74.40; 74.70; 74.80; 85.14/2; 93.05.

Основна главница: 23.552,000 ДЕМ.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице за застапување на друштвото во внатрешниот промет е Матевска Мирјана извршен директор без ограничување, а во надворешниот промет е Матевска Мирјана, Илиев Петар и Кузевски Благој без ограничувања. Буревски Анасто и Кузевски Благој за застапување во внатрешниот промет.

Од Основниот суд во Битола.

(6958)

Основниот суд Скопје I во Скопје со решение бр. 11239/98 го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД во регистарската влошка бр. 020010578?-4-03-000 со следните податоци:

Прехранбена индустрија Благој Горев АД Велес ул. „Алексо Демниески“ бр.18.

Дејности на АД по националната класификација се: 01.50; 15.31; 15.32; 15.33; 15.41; 15.42; 15.43; 15.51; 15.52;



15.61; 15.62; 15.71; 15.72; 15.81/1; 15.81/2; 15.82/1; 15.82/2; 15.84; 15.85; 15.86; 15.87; 15.88; 15.89; 15.91; 15.98/1; 15.98/2; 24.16; 24.30; 24.51; 24.63; 25.22; 25.23; 25.24; 28.11; 28.21; 28.40; 28.62; 28.75; 29.21; 29.22; 29.23; 29.24; 29.53; 29.56; 45.11; 45.21/1; 45.21/2; 45.22; 45.31; 45.32; 45.33; 45.34; 45.41; 45.42; 45.43; 45.44; 45.45; 50.10; 50.20; 50.30/1; 50.30/2; 50.30/3; 50.40/1; 50.40/2; 50.50; 51.11; 51.12; 51.13; 51.14; 51.15; 51.16; 51.17; 51.18; 51.19; 51.21; 51.31; 51.32; 51.33; 51.34; 51.35; 51.36; 51.37; 51.38; 51.39; 51.43; 51.44; 51.51; 51.52; 51.53; 51.54; 51.55; 51.56; 51.57; 51.61; 51.62; 51.63; 51.64; 51.65; 51.66; 51.70; 52.11; 52.12; 52.21; 52.22; 52.23; 52.24; 52.25; 52.26; 52.27; 52.41; 52.42; 52.43; 52.44/1; 52.44/2; 52.44/3; 52.44/4; 52.45; 52.46; 52.47; 52.72; 52.74; 55.11; 55.12; 55.21/1; 55.21/2; 55.22; 55.23; 55.30/1; 55.30/2; 60.24; 63.21; 65.12/3; 70.11; 70.20; 70.21; 71.31; 71.34.

-Производство на масни и други киселини, оцет,  
-Услуги за вршење контрола на квалитетот и квантитетот на стоката,

-Надворешна трговија со прехранбени производи,  
-Надворешна трговија со непрехранбени производи,  
-Консигнациона продажба,  
-Реекспорт,  
-Посредување и застапување во прометот на стоки и услуги,

-Меѓународен транспорт на стоки во патниот сообраќај,  
-Меѓународна шпедиција.

Овластено лице е извршниот директор Зоран Мирсинов, генерален директор без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговскиот промет во рамките на регистрираната дејност.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд во Скопје I - Скопје. (7319)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1150/98, на регистарска влошка бр. 03001867?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за производство и трговија „МС – КОМ“ д.о.о.е.л. увоз-извоз с. Сушица 218 Ново Село.

Единствен содружник е Георгиева Мери од с. Сушица 218 Ново Село.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 14.11, 14.12, 14.21, 191.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 22.22, 22.23, 26.12, 26.21, 26.40, 26.70, 26.82/2, 28.62, 29.40, 29.56, 31.50, 31.52, 32.10, 33.20, 33.40, 33.50, 35.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 36.30, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 50.20, 50.40/4, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 63.21, 71.10, 71.21, 72.50, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, реекспорт, застапување и претставување, меѓународна шпедиција, транспорт на стоки и патници во меѓународниот сообраќај, комисиона продажба на стоки од увоз, посредување во надворешниот трговскиот промет.

Управител и застапник во надворешно трговскиот промет е лицето Георгиева Мери.

Друштвото има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1150/98. (5870)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1191/98, на регистарска влошка бр. 03001907?-8-01-0000, го запиша во трговскиот регистар претворање и усогласување на Друштво за трговија и услуги Вилва Васка д.о.о.е.л. Струмица, ул. „Васил Сурчев“ бр. 13/2/7.

Дејности: 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка без ограничување. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Основачот не одговара.

Гојкова Васка, управител без ограничување.

Гојкова Васка, управител застапник во вршење на надворешно трговскиот промет без ограничувања.

Единствен содружник на друштвото е лицето Гојкова Васка од Струмица, ул. „Васил Сурчев“ бр. 13/7.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1191/98 (5871)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 961/98, на регистарска влошка бр. 03001679?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето по ЗТД на Друштвото за трговија и услуги „ХОРИЗОНТ“ д.о.о.е.л. увоз-извоз с. Турново, Босилово, с. Турново к.бр. 80 Босилово.

Скратена фирма: „ХОРИЗОНТ“ д.о.о.е.л. с. Турново, Босилово.

Основач-содружник е Тодоров Орце од с. Турново к.бр. 80 Босилово.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител со неограничени овластувања Тодоров Орце.

Застапник во надворешно трговскиот промет е Тодоров Орце, управител со неограничени овластувања.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.21, 01.23, 01.24, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.42, 15.43, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.22, 60.23, 60.24, надворешен промет со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стоки од консигнациони. складишта, комисиони работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, малограничен промет, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 961/98. (5874)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1154/98, на регистарска влошка бр. 03001871?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето, Друштво за производство и трговија „МЕТАЛ“ дооел, ул. „Лески“ бр. 36, Штип.

Содружник: Петар Камчев од Штип управител на друштвото со неограничени овластувања.

Камчев Петар го застапува друштвото и во надворешно трговското работење без ограничување во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот.

Дејности: 28.74, 28.73, 28.75, 28.21, 28.40, 28.52, 28.53, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.12, 52.11, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.25, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување со прометот со стоки и услуги реекспорт, комисиона продажба на стоки од увоз, продажба на стоки од конSIGNациони складишта, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1154/98. (5825)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. 3255/98, на регистарска влошка бр. 1-55947-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основач на Претпријатие за производство, услуги и трговија „БУКОВИК“ д.о.о. експорт-импорт Куманово, ул. „Иго Тричковик“ бр. 21 Куманово.

Од 13.10.1998 година кон претпријатието како основач пристапува Вуковик Марко од Црвенка – СР Југославија.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег.бр. 3255/98. (6058)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. 2837/98, на регистарска влошка бр. 1-57234-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатие за производство и трговија на вино, алкохолни и безалкохолни пијалоци „ВИНО-ЕКСПОРТ“ д.о.о. увоз,извоз Скопје, ул. „Даме Груев“ бр. 16 Скопје.

Дејноста се проширува со: 01.12/1, 01.13/2, 15.01, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.98/1, 15.98/2.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег.бр. 2837/98. (6059)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. 3169/98, на регистарска влошка бр. 1-15988-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на основа, седиште и лице овластено за застапување на Претпријатие за трговија и производство „ЕЛАН“ Ц.О. увоз-извоз Неготино, ул. „Индустриска“ бб.

Наместо досегашното седиште претпријатието ќе има седиште на ул. „Индустриска“ бб во Неготино.

Од претпријатието истапуваат основачите Димов Ристе од Неготино, Јованов Крсте од Неготино и Димов Тодор од Неготино, а пристапува Јанакиов Блажо од Неготино.

Се разрешува досегашниот директор Димов Ристе од Неготино а се именува Снежана Јанакиова од Неготино.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег.бр. 3169/98. (6060)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. 3361/98, на регистарска влошка бр. 1-1119-1-0-0, го избриша од судскиот регистар Акционерското друштво – Рударско индустриски комбинат СИЛЕКС – Кратово со п.о., ул. „Гоце Делчев“ бр. 70.

Бришење на економска единица Телевизија „СИТЕЛ“ Скопје, Градски стадион од состав на Акционерско друштво – Рударски индустриски комбинат „СИЛЕКС“ Кратово со п.о. ул. „Гоце Делчев“ бр. 70.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег.бр. 3361/98. (6061)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Срег. 86/99, на регистарска влошка бр. 1-313-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на училиштето Државно средно училиште Гимназија „Никола Карев“ ЦО – Скопје, Карпош III бб.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Срег.бр. 86/99. (6062)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 3525/98, на регистарска влошка бр. 02004161?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на трговец-поединец на Трговија на мало ТП–Трговец поединец „ЕНИГМА“ Ленче Јованче Митрева, ул. „Домовица“ бр. 7 Кавадарци.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица трговецот поединец одговара лично со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Ленче Јованче Митрева, ул. „Домовица“ бр. 7 Кавадарци, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 3525/98. (6285)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7530/98, на регистарска влошка бр. 02006712?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основање на ТП на Трговец поединец „КИПА“ Трговија на мало Круне Кипријан Стошевски ТП ул. 40 бр. 9 с. Карпош, Куманово.

Управител: Круне Кипријан Стошевски.

Дејност: 52.11.

Одговорност: Лично одговара со целиот свој имот.

Од основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7530/98. (6287)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 7529/98, на регистарска влошка бр. 02007056?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Запишување на ТП на Трговец поединец „БАТО“ Трговија на мало Сашо Драги Стошевски ТП ул. 40 бр. 7, с. Карпош, Куманово.

Дејност: 52.11,

Управител: Сашо Драги Стошевски, со неограничени овластувања.

Седиште ул. 40 бр. 7 с. Карпош Куманово.

Одговорност – лично одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 7529/98. (6288)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8306/98, на регистарска влошка бр. 02009034?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар Трговец-поединец за превоз на патници со такси автомобили „МОМЕ“ Т.П. Момир Стојан Петрушевски ул. „Октомврска Революција“ бр. 30/13 Куманово.

Дејност: 60.22 – Такси превоз.

Управител: Момир Петрушевски, управител со неограничени овластувања.

Во правниот промет со трети лица трговец – поединец настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските створени во правниот промет со трети лица, трговец-поединец одговара лично со свој имот.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8306/98. (6289)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6835/98, на регистарска влошка бр. 02006584?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар Упис на ТП на Трговец поединец „АНА“ Трговија на мало Драги Стоиле Младеновски ТП ул. „Никола Тесла“ бр. 61 Куманово.

Дејност – 52.11 – 52.21;

Управител – Драги Стоиле Младеновски, со неограничени овластувања.

Одговорност – Лично одговара со целиот свој имот. Седиште ул. „Никола Тесла“ бр. 61 Куманово.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6835/98. (6290)

Основниот суд во Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 5987/98, на регистарска влошка бр. 02005667?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар упис на ТП на Трговец поединец „СУЛЕЈМАН“ Трговија на мало Шаип Руфат Амидовски ТП ул. „Цар Самоил“ бр. 16 Куманово.

Дејност: 15.11, 52.22.

Управител – Шаип Руфат Амидовски со неограничени овластувања.

Одговорност – Лично одговара со целиот свој имот. Седиште ул. „Цар Самоил“ бр. 16 Куманово.

Од Основниот суд во Скопје I – Скопје, Трег. бр. 5987. (6291)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6787/98, на регистарска влошка бр. 02006630?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за производство, промет на големо и мало, увоз-извоз „ПАРК КОМЕРЦ“ Јордан и Димче, ДОО, ул. „Фуштанска“ бр. 806, Скопје.

Усогласување на Претпријатието за производство, промет на големо и мало и увоз-извоз „ПАРК КОМЕРЦ“ доо Ск. запишано во судскиот регистар под рег. влошка 1-5087-0-0-0.

Содружници се Димитровска Ленче, Димитровски Јордан и Трајковски Димче.

Дејности: 15.33, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 63.30, 63.40, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба на странска стока, комисиони работи, ресекспорт, малограничен промет со соседните земји.

Друштвото во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и во надворешниот промет е Димитровска Ленче, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6787/98. (6502)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4371/98, на регистарска влошка бр. 02005931?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштво за угостителство и трговија „ВИВА 95“ Милча и други, ДОО, ул. „Дон Кенеди“ број 18, Скопје.

Основаачи се Милча Арсовски и Љубомир Блажевски, двајцата од Скопје.

Дејности: 15.11, 15.3, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.41, 45.45, 51.17, 51.19, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.47, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.48, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 74.12, 74.84, надворешнотрговски промет со прехранбени производи, надворешнотрговски промет со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител е Милча Арсовски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4371/98. (6503)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8252/98, на регистарска влошка бр. 1-13921-0-0-0, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на ДООЕЛ на Друштво за трговија на големо и мало „ПРИМА-КОМ“ Виолета, ДООЕЛ увоз-извоз, ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 23, локал 6, Скопје.

Друштвото е основано од Мицевска Виолета, со Изјава од 2.12.1998 год.

Дејности: 01.21, 01.24, 01.30, 15.12, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81, 15.86, 15.89, 17.40/1, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/3, 52.4444, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.14, 74.82, 74.83, 74.84, 80.42, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и Србија, посредување и застапување во областа на промет со стоки и услуги, привремен увоз и извоз, ресекспорт, долгорочна трговска кооперација и консигнација, закуп – лизинг и комисиони работи.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Атанасовска Слоботка, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8252/98. (6504)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3536/98, на регистарска влошка бр. 004335, го запиша во трговскиот регистар претворањето во додел на Трговското друштво за производство и трговија – Китаноска Даниела „КРИД-КОМЕРЦ“ Охрид, додел, ул. „Дејан Војвода“ бр. 168, Охрид.

Седиште: Охрид, ул. „Дејан Војвода“ 168.

Содружник: Китаноска Даниела со Изјава од 11.12.98 год.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/2, 15.84, 19.30, 20.40, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 24.65, 25.21, 25.23, 25.24, 28.51, 28.52, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.75, 29.12, 29.13, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 29.71, 31.10, 31.20, 31.50, 31.62, 32.10, 32.30, 33.10/1, 33.20, 33.50, 35.11, 35.12, 36.11, 36.12, 36.14, 36.50, 36.63, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 70.31, 71.33, 72.50, 74.82, 74.83, ремонт на машини, откуп на земјоделски производи, шумски плодови и лековите билки, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, рескспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, полни овластувања. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот, полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото, управител с Китаноска Даниела.

Основната главнина изнесува 10.100 ДЕМ во денарска противвредност од 313.100,00 денари во предмет според приложен извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3536/98.

(4863)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег. 164/99, на регистарска влошка бр. 02007954?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за маркетинг, услуги, промет и производство МАРИЛИ ПРЕС Светлана ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, с. Бучинци“ бр. 47 Илинден.

Се врши проширување на дејноста: 92.32 – дејност на посредување во културата и дејност на објектите за култура.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 164/99. (6051)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението Трег. 394/98, на регистарска влошка бр. 02004078?-6-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и промената на дејност на ТП ДАЛ ФУФО – ЧЕШМА, Николова Ангеле Роза – трговија на мало со печива, колачи и слатки, Пицерија, Скопје, ул. „Иван Козаров“ бр. 29-а.

Се врши промена на фирма и гласи: ДАЛ ФУФО – ЧЕШМА ТП Николва Ангеле Роза Пицерија, Скопје, ул. „Иван Козаров“ бр. 29-а.

Се врши промена на дејност и тоа: се бришат дејностите: 52.24, 52.25. Се запишува дејноста: 55.30.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 394/98. (6057)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 980/98, на регистарска влошка бр. 03001697?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за конфекциско произ-

водство трговија извоз-увоз, „ШТИПКО“ д.о.о. ул. „Борис Кидрич“ бр. 23, Штип.

Основачи се: Камчев Благојче и Камчева Јулијана од Штип.

Управител на друштвото е Камчев Благојче со неограничени овластувања кој го застапува и претставува друштвото и во надворешно трговското работење.

Дејности: 18.24, 18.23, 18.22, 18.21, 18.1, 17.54, 17.40, 17.54/2, 17.54/1, 17.40/1, 17.40/2, 17.60, 17.72, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.54, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 18.22, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт и шпедиција, посредување во прометот со стоки и услуги, јавни складишта, комисиона продажба на стоки од увоз, продажба на стоки од консигнациони складишта, малограничен промет со Р. Бугарија и Р. Грција.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања и целосна одговорност.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 980/98. (5819)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1135/98, на регистарска влошка бр. 03001852?-1-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштво за угостителство и трговија на големо и мало, експорт-импорт, „СУТЈЕСКА“, Антониевски Јаким и др. јтд, ул. „Радански пат“ бр. 10, Штип.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 52.42/1, 52.42/2, 51.46, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 50.60, 60.24, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Антониевски Јаким управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1135/98. (5821)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1101/98, на регистарска влошка бр. 03001818?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Трговско друштво за производство, трговија и услуги „ВЕДИТЕКС“ увоз-извоз доел, Солидарност 82 Штип.

Основач: Венко Минов.

Дејности: 51, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.20, 51.24, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.55, 51.56, 51.57, 51.63, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 52.63, 55.30/1, 63.12, 65.12/4, 65.23, 70.11, 70.12, 70.32, 74.13, 74.14, 74.40, 93.01, 93.05, 01.41/3, 15.89, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.16, 17.17, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.53, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 50.10, 50.30, посредување и застапување во надворешно трговскиот промет на стоки и услуги, рескспорт, услуги на меѓународна шпедиција, продажба на странска стока на консигнација.

Одговорност: неограничени овластувања, целосна одговорност, управител без ограничување Венко Минов.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1101/98. (5822)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1130/98, на регистарска влошка бр. 03000874?-1-09-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, услуги и трговија, „ЕЛБОС-КОМЕРЦ“ Ангелче Стефанов и др. увоз-извоз јтд, ул. „Мирче Ацев“ 34, Штип.

Дејности: 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.44/5, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 93.02, 74.84, 74.40, 28.73, 51.41, 17.54, 24.51, 24.42, 25.22, 25.24, 26.61, 28.74, 29.71, 29.72, 45.45, трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните држави, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, меѓународна ишпедиција и реекспорт.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име за своја сметка, содружниците одговараат непосредно со целиот свој имот и солидарно со другиот содружник.

За управител на друштвото се именува Ангелче Стефанов, без ограничување во застапување во внатрешниот и надворешен трговски промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1130/98. (5824)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1126/98, на регистарска влошка бр. 03001843?-8-11-000, го запиша во судскиот регистар претворање и усогласување на Трговско друштво ЦВАЈ-ДИЗАЈН дооел ул. Кочо Рацин бр. 34 Св. Николе.

Дејности: 5.30, 93.05, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 55.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.4, 52.25, 52.6, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 25.22, 25.23, 25.24, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Основна главнина претходно вложени средства во износ од 20,00 денари и зголемување на основната главнина во износ од 12.200 ДЕМ во денарска противвредност од 377.956,00 денари – вкупно износот на основната главнина изнесува 377.976,00 денари.

Управите Митко Јованов од Св. Николе.

Управителот на друштвото го застапува друштвото со неограничени овластувања во застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени спрема трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

За обврските на Друштвото основачот не одговара. Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1126/98. (5916)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1102/98, на регистарска влошка бр. 03001819?-6-01-000, го запиша во судскиот регистар упис на Трговец поединец Глигор Стојан Николов ул. Питу Гули бр. 83/8 Св. Николе.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.44.

Основач и овластен потписник е Глигор Стојан Николов.

Истапува во свое име и за своја сметка.

Одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1102/98. (5917)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 915/98, на регистарска влошка бр. 03001634?-6-01-000, го запиша во судскиот регистар упис на Трговец поединец Нацева Бранко Валентина ул. Плоштад Илинден бр. 60-2/4 Св. Николе.

Дејности: 52.12, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/3, 52.44/4, 52.45.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 915/98. (5919)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 984/98, на регистарска влошка бр. 03001701?-4-03-000, го запиша во судскиот регистар организирање согласно ЗТПОК и усогласување со ЗТД на Акционерско друштво за професионално оспособување и вработување на инвалиди КАРТОНТЕКСТ ул. Маршал Тито бр. 71 Св. Николе.

Дејности: 85.32/3, 51.31, 51.34, 50.10, 51.41, 51.42, 51.43, 51.55, 51.37, 51.53, 51.57, 51.70, 52.41, 51.42, 51.43, 51.46, 51.47, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.12, 52.44/1, 52.46, 21.21, 31.50, 31.62, 36.50, 36.1, 20.30, 20.51, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 26.12, 28.51, 52.72/1, 25.22, 25.24, 33.2, 33.50, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт.

Во своето име и за своја сметка одговара со свој имот.

Буровски Киро – претседател на Управен одбор.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 984/98. (5920)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 931/98, на регистарска влошка бр. 03001649?-8-03-000, го запиша во судскиот регистар претворање и усогласување на Трговско друштво ДОНИТЕКС, ДООЕЛ ул. Ленинова 8 Св. Николе.

Дејности: 55.30, 55.40/1, 51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 51.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.52, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Основната главнина на друштвото се зголемува за 16560 ДЕМ во денарска противвредност од 513.360,00 денари. Заедно со досегашната основната главнина на друштвото изнесува 513.380,00 денари.

Основач и управител на друштвото е Митре Јованчев.

Управителот на друштвото го застапува друштвото во внатрешниот и надворешно трговскиот промет.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските преземени спрема трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка и одговара со свој имот.

Основачот не одговара за обврските на друштвото.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 931/98. (5921)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 958/98, на регистарска влошка бр. 03001678?-8-08-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Трговското друштво за сметководство и финансиски консалтинг „ТРЕЈД КОНСАЛТИНГ“ д.о.о.е.л. увоз-извоз Струмица, ул. „Ленинова“ бр. 17/1.

Основач е Зоран Витанов од Струмица, ул. „Горѓи Трајков“ бр. 62.

Дејности: 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.84, надворешен промет со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија и Грција, реекспорт, посредување.

Одговорност: во свое име и за своја сметка со сите свои средства.

Управител без ограничување: Зоран Витанов од Струмица.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 958/98 (5886)

Основниот суд во Штип, со решението Трег. бр. 1193/98, на регистарска влошка бр. 03001909?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија, услуги и производство „ЕЛЕНА – М“ увоз-извоз д.о.о.е.л. Струмица, ул. „Дојранска“ бр. 6.

Дејности: 55.30, 55.30/2, 63.30, 63.40, 60.21, 60.23, 60.24, 60.22, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 52.31, 52.34, 52.23, 52.39, 52.41, 52.42/1, 52.24, 52.54, 52.53, 52.55, 52.70, 52.46, 52.35, 50.10, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.70, 51.57, 50.20, 33.2, 33.3, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 52.74, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.10, 19.20, 19.30, 25.13, 25.24, 15.81, 93.02, 93.0, 74.84, 93.04, 93.05, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/1, 17.54/2, 18.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција и Бугарија, услуги на меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, посредување.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени спрема трети лица друштвото одговара со својот имот.

Управител на друштвото Маџиров Косадин од Струмица, ул. „Дојранска“ бр. 6 со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип, Трег. бр. 1193/98. (5887)

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 1147/98, на регистарска влошка 03001864?-8-01-000 го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за трговија и услуги Еми петрол Постолов дооел увоз-извоз Радовиш, ул. „Ванчо Прке“ бр. 3.

Дејности: 52.21, 52.22, 52.12, 52.24, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.63, 50.10, 50.30/2, 50.50, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.36, 51.41, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 51.51, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.24, 63.30, 63.40, 74.12, 72.40, 74.84, 21.21, 21.23 21.25, 25.22, 37.10, 37.20, 51.19, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени про-

изводи, консигнација, меѓународен транспорт на стоки и шпедиција, застапување на странски лица и посредување, реекспорт, вршење комисиони работи во областа на прометот.

Во правниот промет друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени према трети лица друштвото одговара со својот имот.

Управител: Постолова Лилјана – со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1147/98. (5855).

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 1066/98, на регистарска влошка 03001783?-1-01-000 го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за трговија увоз-извоз Кадра-Мак, Невенка Јанчева и др. јтд Радовиш, ул. „Ленинова“ бр. 44.

Дејности: 02.01, 15.98/2, 21.12, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41/1, 51.41/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.55, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 5.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.20, 74.13, 74.40, 74.81, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во надворешнотрговскиот промет и продажба на стоки на консигнациони складишта.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања, а основачите – содружници одговараат солидарно со целокупниот свој имот.

Управител на друштвото Невенка Јанчева – без овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1066/98. (5856).

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 675/98, на регистарска влошка 03001408?-3-01-00 го запиша во трговскиот регистар претворањето на приватно претпријатие Друштвото за трговија Зови-промет доо, увоз-извоз Струмица, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 39/14.

Дејности: 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во тој промет одговара со сите свои средства.

Зајев Панчо, управител и застапник во надворешно трговскиот промет, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 675/98. (5857).

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 1943/98, на регистарска влошка 03002651?-8-09-000 го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето на Друштвото за трговија и шпедиција Мино дооел експорт-импорт Струмица, ул. „Моша Пијаде“ бр. 20 Струмица.

Дејности: 51.21, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.16, 51.19, 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.51, 51.61, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.25, 52.32, 52.41, 52.44,



52.45, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 55.40, 60.21, 60.23, 63.34, 63.12, 63.40, 74.82, 74.12, 74.84.

Основната главница на Друштвото изнесува 10.200 ДЕМ во денарска противвредност, заедно со стариот влог сума од 316.014.00 денари.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските одговара со сите свои средства – полна одговорност.

За управител се именува содружникот Митко Новак – без ограничувања.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1943/98. (5858).

Основниот суд во Штип со решението Трег. бр. 1806/98, на регистарска влошка 030025147-8-01-000 го запиша во трговскиот регистар претворањето и усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, услуги и трговија Золи увоз-извоз дооел – Босилово 68.

Усогласување на Трговскоти претпријатие на големо и мало, увоз-извоз „Золи“, п.о. С.Босилово – Струмица, во Друштво за производство, услуги и трговија Золи увоз-извоз дооел – Босилово 68.

Основач на Друштвото е Ристов Горги од Босилово 68.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 15.51, 15.86, 15.98/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.53, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.12, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.2, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 74.13, 74.84, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограичен промет со соседните држави, посредување и застапување, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, рекспорт, консигнации.

Неограничени овластувања – потполна одговорност. За управител на Друштвото се именува Ристов Горги од Босилово, 68, без ограничување во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд во Штип, Трег. бр. 1806/98. (5859).

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 500/99, на регистарска влошка бр. 0200101807-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво за промет и услуги БЕБОФИТ Елизабета Љатко Михаиловик ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Кленоец“ бр. 38.

Дејности: 52.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.24, 52.27, 52.33, 52.41, 52.43, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 51.21, 51.22, 51.31, 51.45, 51.55, 51.70, 51.46, 22.22, 22.-25, 72.30, 72.60, 74.12, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица Друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со целиот свој имот.

Во внатрешниот и наврешнотрговскиот промет Друштвото го застапува Елизабета Љатко Михаиловик – управител – без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 500/99 (6137)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 11516/98, на регистарска влошка бр. 020099187-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар запишување на ТП, Автопрвозник КЕНО ТП Кенан Риза Шерифи Скопје ул. „Дон-Кенеди“ бр. 25/1-3.

Дејности: 60.2 – Друг копнен сообраќај  
60.21 – Превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски

60.22 – Такси превоз,

60.23 – Превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен,

60.24 – Превоз на стока и во друмскиот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

Овластен потписник: Кенан Риза Шериф – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 11516/98. (6141)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 12473/98, на регистарска влошка бр. 020099277-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговско друштво, Друштво за производство, промет и услуги АД-КОМПАНИ Адем ДООЕЛ увоз извоз ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ бр. 60 Скопје.

Дејности: 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.51, 15.61, 15.81, 15.82, 15.85, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14, 17.15, 17.16, 17.21, 17.22, 17.40, 17.51, 17.54, 17.72, 18.10, 18.21, 18.24, 18.30, 19.20, 19.30, 20.30, 20.40, 20.52, 21.25, 25.22, 25.24, 26.22, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.52, 60.24, 63.40, 70.11, 70.12, 74.13, 74.40, 74.82, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограичен промет со соседните земји Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и вршење на работи во надворешна трговскиот промет е Бајрамовски Адем – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 12473/98. (6139)

## ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II – Скопје со решение рег.зг. бр.93/99 од 18.02.1999 година во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува уписот во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации на фудбалскиот клуб „Балкан“ од Скопје со седиште во Скопје на ул. „Кемал Сејфула“ бб - Скопје.

Целите и задачите на фудбалскиот клуб „Балкан“ од Скопје се заради остварување или согласување на своите интереси во областа на спортот, а се состои во учество во организираниот систем на натпревари и првенства од страна на ФСМ, поттикнување, омасовување и унапредување, поточно развој на фудбалскиот спорт и организирање активности во таа насока, раз-



вивање на фудбалски активности на децата и младина и аматерските и професионалните фудбалери, унапредување на фудбалскиот спорт, а особено на резултатите на клубот и учество во напредување во сите степени на натпреварување во организација на ФСМ, споредување на донесените програми за развој на фудбалот во рамките на клубот и соодветните програми на фудбалските сојузи, унапредување на стручната работа и усовршување на стручни кадри, развивање соработка со други фудбалски клубови во рамките на сојузите, организирање фудбалски турнири во согласност со прописите на ФСМ, законите и другите прописи, извршување на други работи во согласност со Статутот и актите на ФСМ и ОФС, а дејствувањето е како на територија на Република Македонија надвор од неа.

Фудбалскиот клуб "Балкан" од Скопје ќе го претставува и застапува лицето Матевски Владо од Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6706)

Основниот суд во Тетово со решение Рег. Згф. бр. 102/99 од 16.02.1999 година го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации Доброволно противпожарно друштво „Тетекс - Тетово“.

Работата и активностите на здружението се да ја следи и анализира положбата и да презема мерки за унапредување на доброволното противпожарство и заштита од пожари, да ги анализира и следи спроведувањето на мерките за заштита од пожари, да развива и покренува активности за заштита од пожари и слично.

Седиштето на здружението е во Тетово и ќе делува на подрачјето на општина Тетово.

Од Основниот суд во Тетово. (5656)

Основниот суд во Прилеп со решение Рег. Згф. 32/99 од 1.3.1999 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Фудбалски клуб „Македонија“ од с. Врбјани.

Основни задачи и цели на клубот се развој на спортот и физичката култура посебно фудбал, придонес во доследната примена на правилата и прописите на фудбалската игра, учество во соодветното фудбалско првенство, залажби за обезбедување на регуларно првенство, контакт со останатите фудбалски клубови, организирање на пријателски натпревари и турнири и остварување на други цели и задачи.

Седиштето на клубот е во с. Врбјани.

Лице овластено за застапување и претставување на клубот е Трајаноски Јане од с. Врбјани - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (5657)

Основниот суд во Прилеп со решение Рег. Згф. бр. 70/99 од 15.02.1999 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани „Центар за граѓанска иницијатива“ од Прилеп.

Цели и задачи на здружението се: остварување на разновидни активности насочени за развој и збогатување на демократските процеси на РМ, изградба на отворено граѓанско општество, заштита на човековите права и слободи, подобрување на меѓунационалните односи, соработка со слични здруженија и организации, проекти за хуманитарни акции и заштита на човековата околина и друго.

Седиштето на Здружението е во Прилеп на ул. „Борка Талески“ бр. 228.

Лице овластено за застапување и претставување е Тодороски Гоце - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (5657)

Основниот суд во Прилеп со решение Рег. Згф. бр. 90/99 од 2.03.1999 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани Естрадно-уметнички танцов клуб „Фоко Партнер од Прилеп“.

Цели и задачи на клубот се омасовување на танцовата култура, танцовата рекреација и натпреварувачкиот танц, преку активно организирање на курсеви по танцување, танцови натпревари, концерти, организирање на семинари и соработка со танцовиот Сојуз на Македонија и други танцови клубови во Република Македонија и во светот.

Седиштето на клубот е во Прилеп на ул. „Мечкин Камен“ бр. 16.

Лице овластено за застапување и претставување на клубот е Томе Цветкоски - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (5659)

Основниот суд во Кочани, со решение Зг. бр. 7/98 во регистарот на граѓани и фондации го запиша Карате клубот „Партизан“ Кочани, со седиште во Кочани, на ул. „Дамјан Груев“ бб Кочани.

Лице овластено за застапување на карате клубот е претседателот на клубот Миге Џебов.

Карате клубот „Партизан“ Кочани е основан заради вршење на следните цели и задачи: поттикнување, омасовување, развој и унапредување на карате спортот, координирање и усогласување на програмските активности на членовите на клубот, одржување и користење на објектите во кои ја одвива основната дејност - тренингот, унапредување на здравствената заштита на каратистите, организација на државни и меѓународни натпревари од пријателски и официјален карактер, соработка со сите карате клубови во РМ, кои се членки на Меѓународната карате федерација, како и други работи кои се дозволени со закон, а се однесуваат на карате спортот.

Карате клубот „Партизан“ стекнува својство на правно лице од 26. 2. 1999 год.

Од Основниот суд во Кочани. (5661)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 35 се запишува здружението на граѓани Македонско здружение за маркетинг „МАРКЕТИНГ“ со скратено име МЗМ - „МАРКЕТИНГ“ со седиште во Скопје бул. „Крсте Мисирков“ бб - Економски факултет, Скопје.

Лице овластено да го застапува здружението е претседателот д-р Бошко Јаковски и д-р Снежана Ристевска - Јовановска - секретар на МЗМ.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на постојано развивање на науката за маркетинг и примена во практиката на современите достигнувања од областа на маркетингот, подигање на стручното ниво на стручњациите по маркетинг преку разни образовни форми и практични активности од секојдневната работа - како и стручно ангажирање во креирањето и остварувањето на инструментите за подобрување на работето во поодделни сектори од стопанската и нестопанската активност.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 16. 02. 1999 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6264)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I Рег. Зг. бр. 141/99 од 26. 02. 1999 година во регистарот за Здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното;

Се усвојува предлогот на Здружението Ансамбли на народни инструменти и песни „Стефче Стојковски“ - Скопје.

Се одобрува упис во регистарот за Здруженијата на граѓани и фондации на Здружението Ансамбл на народни инструменти и песни „Стефче Стојковски“ – Скопје, со седиште во Скопје на ул. „Ферид Бајрам“ бр. 15 – б.

Целите и задачите на ансамблот се омасовување и развој на народниот изворен мелос, организирање концерти и други настани, остварување, соработка со Министерството за култура и други асоцијации, претставување на народниот изворен мелос во странство, издавање и продажба на книги, проспекти, плакати, разгледници, аудио и видео касети, компакт дискови и други материјали за фолклорните традиции, обичаи, народни игри, инструменти, песни и други манифестации, формирање на секции и групи за изучување, негување и развивање на игрите, песните и инструментите, а дејствувањето на здружението е на територијата на градот Скопје, Република Македонија и пошироко.

Ансамблот на народни инструменти и песни „Стефче Стојковски“ ќе го застапува Стефчо Стојковски – претседател на ансамблот и претседател на Извршниот одбор.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (5187)

Основниот суд Скопје II – Скопје, со решение III Рег. згф. бр. 39/98 од 19. 02. 1999 год. во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на граѓани и фондации на Истражувачкото друштво на студенти биолози – Скопје со седиште на Природно-математички факултет „Гази Баба“ бб Скопје.

Дејноста на Истражувачкото друштво на студенти биолози Скопје е поттикнување, организирање на студенти биолози, заинтересирани за научно – истражувачка работа од областа на биологијата.

Со денот на запишувањето во регистарот, Истражувачкото друштво на студенти биолози Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (5254)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд Гостивар под рег. бр. 26 се запишува Здружение на граѓани Младинско еколошки центар „Рекански Бисер“ на Општина Ростуше со седиште во с. Ростуше кое го застапува неговиот претседател Рамаданоска Неима.

Работата и активностите ќе се однесуваат во поттикнување на свеста кај младите за нивно целосно ангажирање на полето на образованието и едукацијата, организирање предавања на школската младина за еднаквоста на половите и развивање на индивидуализмот.

Од Основниот суд во Гостивар. (5646)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под рег. бр. 25/99 се запишува Фудбалскиот клуб „Беса“ од с. Добридол, Гостиварско кој ќе го застапува лицето Амети Шакир Кадир од с. Добридол.

Работата и активностите на фудбалскиот клуб „Беса“ од с. Добридол, Гостиварско, ќе се однесуваат на вршење на грижа за омасовување на фудбалскиот спорт во клубот, стручно издигнување и усовршување на своето членство по пат на организирање на различни форми на воспитно-образовни и стручни дејности, остварувајќи спортска дејност во областа на фудбалскиот спорт помеѓу работните луѓе и младите во селото, општината и пошироко во Република Македонија.

Од Основниот суд во Гостивар. (5647)

Се запишува пререгистрирање на доброволно противпожарно друштво „ЦРЕШНЕВО“ од с. Црешнево, М. Брод, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, под ЗРЕГ бр. 47/98.

Здружението ќе ја следи и анализира положбата во доброволното противпожарникарство, го анализира и следи спроведувањето на мерките за заштита од пожари, работи на вклучување на поголем број на граѓани во работата на друштвото, организира советувања, семинари, противпожарни натпревари, врши едукативно – превентивна дејност во основните и средните училишта и др.

Седиштето на Здружението е во с. Црешнево – М. Брод.

Здружението ќе дејствува на територијата на с. Црешнево М. Брод.

Здружението ќе го застапува и претставува Војо Радески.

Од Основниот суд во Кичево. (5650)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение Рег. Згф. бр. 35/99 од 15. 02. 1999 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша општинскиот фудбалски сојуз „Тетово“ од Тетово.

Работата и активностите на здружението се развој и унапредување на фудбалскиот спорт, грижа за создавање материјални и други услови за развој на фудбалот, соработка со други општински фудбалски сојузи, обезбедување права, обврски и одговорности на фудбалските судии и слично.

Седиштето на здружението е во Тетово и истото ќе делува на подрачјето на општина Тетово.

Од Основниот суд во Тетово. (5653)

Основниот суд во Кавадарци, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број Рег.Згф.бр. 43/99 за 1999 година го запиша здружението под име: Заедница на инвалидски организации Кавадарци, која ќе се залага за унапредување на работата и на активностите на инвалидските организации, како и усогласување на посебните и заедничките интереси.

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци, на ул. „Маршал Тито“ бб.

Од Основниот суд во Кавадарци. (5662)

Основниот суд во Кавадарци, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број Рег.Згф.бр. 24/99 за 1999 година го запиша здружението под име: Фудбалски клуб „Хец – Тиквеш–98“ од с. Вазарци, кое ќе се залага за омасовување и развој на фудбалскиот спорт, особено со помладите категории, како кадети, кадетки, младинци, младинки, сениори и сениорки, и учество и организација на натпревари.

Седиштето на здружението е во с. Вазарци.

Од Основниот суд во Кавадарци. (5664)

Основниот суд во Кавадарци, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број Рег.Згф.бр. 67/99 за 1999 година го запиша здружението под име: „Здружение на овоштарите „Росоман“ од с. Росоман кое ќе се залага за ревитализација на овоштарското производство во Општината Росоман со зголемување на површините и зголемување на просечната продуктивност по хектар со нови агротехнички мерки, промена на производната насока и сортниот состав во согласност со достигнатите научни сознанија со што ќе се постигне поголема рентабилност.

Седиштето на здружението се наоѓа во с. Росоман.  
Од Основниот суд во Кавадарци. (5667)

Основниот суд во Кавадарци, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број Рег.Згф.бр. 6/98 за 1999 година го запиша здружението под име: „Сојуз на борците од Народноослободителната и антифашистичката војна на Македонија 1941-45 година, на Општински одбор Кавадарци, кое ќе се залага за преземање на разни активности во бранењето и чувањето на придобивките од Народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија.

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци на ул. „7-ми Септември“ бр. 1.

Од Основниот суд во Кавадарци. (5670)

Во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр.55/99 за 1999 година се запишува здружението Планинарско спортско друштво „Орле“ – Кавадарци кое ќе се залага да ги ангажира членовите за престој и снаоѓање во природа, а посебно во планина, да ги запознава со природните убавини и богатството на планините, да развива љубов кон планините, да развива и негува натпреварувачки дух во рекреативните спортови (ориентација), алпинизам, пептерништво, слободно качување на карпи, како и да го обучува членството во специјалните вештини во планинарството.

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци.  
Од Основниот суд во Кавадарци. (5671)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Кавадарци под реден број Рег. Згф. бр. 47/99 за 1999 година се запишува здружението Пинг-понгарски клуб „Кавадарци“ од Кавадарци кој ќе се залага за постојан развој на пинг-понгарскиот спорт, покренување иницијативи до пинг-понгарскиот Сојуз на Македонија за решавање на проблеми од областа на овој спорт, како и изнесување предлози пред тој сојуз, а и мислење и сугестии по негови материјали.

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци.  
Од Основниот суд во Кавадарци. (5672)

Основниот суд во Кратово со решението ЗГ. бр.1/99, го запиша Здружението на возачите во Кратово.

Цели: обезбедување потребни услови за нормална работа и развој на Здружението, ја организира поставењето на членството и неговите активности, цели и интереси, презема активности на обезбедување услови за работа на Здружението, работи на помагање на членството и нивна заштита како учесници во патниот сообраќај, на подобрување на условите во патниот сообраќај, техничката исправност на возилата, укажува на членството на уделот во патниот сообраќај во поглед на техничката исправност на возилата, на нивниот хуман однос, солидарност и потреба од помош на други учесници во сообраќајот и други цели предвидени во член 11 од Статутот.

Здружението ќе го преставува Михаиловски Петко.  
Од Основниот суд во Кратово. (5674)

Основниот суд во Кратово, со решението ЗГ.бр.1/98, го запиша Сојузот на инвалиди на трудот на РМ – Здружение на инвалиди на трудот-Кратово, ул. „Гуро Салај“ бб-Кино.

Цели: ја следи и согледува целокупната проблематика со квалификација, доквалификација, рехабилитација, вработување и интеграција на инвалиди на трудот во општината. Соработува со носителите за општествена заштита на инвалиди на трудот, со синдикатот и

подрачната служба на фондот за пензиско и инвалидско осигурување и други институции, се грижи за унапредување и спроведување на професионалната рехабилитација и вработување на инвалиди на трудот, на подобрување на нивната материјална положба и предлага иницијативи за научно истражувачката работа во областа на инвалидското осигурување и заштита од инвалидизирање, соработува со претпријатија, заводи и други институции во областа на заштитата на инвалидите на трудот и унапредување на инвалидското осигурување.

Сојузот го претставува Јовановски Ѓорѓи од Кратово.

Од Основниот суд во Кратово. (5677)

Основниот суд Скопје II – Скопје со решение III Рег. ЗГ. бр. 36/98 на ден 24.02.1999 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Кјокушинкаи карате сојуз на Македонија, Скопје, со седиште во Станица Зелениково бр. 198.

Дејноста на Кјокушинкаи карате сојузот на Македонија Скопје е од спортски карактер – развивање и унапредување на Кјокушинкаи карате спортот на Македонија.

Со денот на запишувањето во регистарот, Кјокушинкаи карате сојузот на Македонија Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. 6236

Основниот суд Скопје II – Скопје со решение III. Рег. бр. 27/98 од 23.12.1998 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

СЕ ОДОБРУВА упис во Регистарот на здруженија на граѓани и фондации на хуманитарното здружение „Нов живот“ Скопје, со седиште на ул. „Рокомија“ бр. 74-а.

Дејноста на здружението е од хуманитарен карактер.

Потписник на здружението е Азманов Васе.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. 6004

Основниот суд Скопје II – Скопје со решение I. РЕГ. ЗГ. бр. 76/98 од 25.2.1999 год. во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации на здружението на пензионерите „Гази Баба“ – Скопје, со седиште во Скопје на ул. „Јани Лукровски“ бр. 3. – Скопје.

Дејноста на Здружението на пензионерите „Гази Баба“ Скопје доброволно организирање и заштита на старосните, инвалидските и семејните пензионери во остварувањето на нивните права од пензиското и инвалидското осигурување, здравствената заштита, како и за задоволување на социјалните, културните и други потреби на членството на Здружението и за сместување во домовите на пензионерите под определени услови, преземање и остварување на работи од хуманитарен карактер, а подрачјето на дејствување е на територија на Општините Гази Баба, Арачиново, Илинден и Петровец.

Здружението на пензионерите Гази Баба – Скопје ќе го застапува и претставува во правниот промет и спрема трети лица Стојмен Младеновски од Скопје, претседател на извршниот одбор.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. 5982

Основниот суд во Тетово објавува дека со решение Рег. Згф. бр. 88/99 од 16.02.1999 година во регистарот

на здруженијата на граѓани и фондации при Основен суд Тетово го запишува Фудбалскиот клуб „Ринија“ с. Теново.

Работата и активностите на здружението се омасовување на спортот, ангажирање на младите на спортски план, соработка и размена на спортско искуство и слично.

Седиштето на здружението е во Теново и истото ќе делува на подрачјето на општина Брвеница.

Од Основниот суд, Тетово. (6192)

Основниот суд во Тетово објавува дека во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации под РЕГ. бр. 77/99 е запишан ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ШАР“ од с. Глоѓи.

Работата и активностите на здружението е омасовување на спортот во селото и пошироко, ангажирање на младите на спортски план, соработката и размена на спортско искуство со сите клубови и слично.

Седиштето на здружението е во просториите на месна заедница од с. Глоѓи, а ќе делува на подрачјето во с. Глоѓи, општината и пошироко, во зависност од резултатите.

Од Основниот суд во Тетово. (6193)

Основниот суд во Тетово објавува дека во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации под РЕГ. бр. 45/99 е запишано Ловечко друштво „Бујна Леска“ од с. Милетино.

Работата и активности на здружението е помагање, поттикнување и активност на членовите за заштита и унапредување на ловот, создавање на услови за спорт и рекреација, изградба на ловечкиот морал, подигање на ловечката култура, свест и ловечка дисциплина на членовите и слично.

Седиштето на здружението е во с. Милетино – општина Брвеница, а ќе делува на подрачјето во с. Милетино и општина Брвеница.

Од Основниот суд во Тетово. (6194)

Основниот суд во Тетово, објавува дека во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации под Рег. бр. 64/99 е запишано Културно уметничко друштво „Целалин Зекири“ од Тетово.

Работата и активностите на здружението е унапредување, организирање и развивање на културата и уметноста преку организирање средби, советувања, манифестации, приредби и слично, за задоволување на културните и уметнички потреби на граѓаните и слично.

Седиштето на здружението е во Тетово, а ќе делува на подрачјето на град Тетово.

Од Основниот суд во Тетово. (6199)

Основниот суд во Тетово, објавува дека во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации под Рег. бр. 21/99 е запишано Спортско риболовно друштво „Пена“ од Тетово.

Работата и активностите на здружението е унапредување, развој и заштита на спортекиот риболов и сколошката средина, остварување на оптимални услови и можности за омасовување на друштвото, развој и популаризирање на спортскиот риболов и слично.

Седиштето на здружението е во Тетово, а истото ќе делува на подрачјето на општина Тетово.

Од Основниот суд во Тетово. (6200)

Се запишува пререгистрација на доброволно противпожарно друштво Пласница од село Пласница, Ма-

кедонски Брод во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под З. Рег. бр. 44/98.

Здружението ја следи и анализира положбата во доброволното противпожарништво, ги анализира и следи мерките за заштита при пожари, покренува активности на своите членови за спроведување на превентивни и други мерки, организира културно просветна, спортска, забавна и други активности, организира советувања, семинари, противпожарни натпревари, врши едукативно превентивна дејност во основните и средните училишта и друго.

Здружението е со седиште во село Пласница и дејствува на подрачјето на село Пласница.

Здружението ќе го претставува и застапува Војо Радески.

Од Основниот суд во Кичево. (6203)

Основниот суд во Тетово објавува дека во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации под Рег. бр. 14/99 е запишан фудбалскиот клуб „Југохром“ – Јегуновце.

Работата и активностите на здружението е поттикнување и унапредување на фудбалскиот спорт врз принципи на аматеризам и масовност, учество во организирање и спроведување на систем на натпревари и слично.

Седиштето на здружението е во с. Јегуновце, а ќе делува на подрачјето на Јегуновце и пошироко, во зависност од резултатите.

Од Основниот суд во Тетово. (6195)

Основниот суд во Тетово објавува дека во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации под Рег. бр. 87/99 е запишан фудбалскиот клуб „Дрита“ од с. Боговиње.

Работата и активностите на здружението е омасовување на спортот во селото и пошироко, ангажирање на младите на спортски план, со работа и размена на спортски искуства со сите клубови и слично.

Седиштето на здружението е во просториите на месна заедница с. Боговиње, а ќе делува на подрачјето во с. Боговиње и пошироко во зависност од резултатите.

Од Основниот суд во Тетово. (6196)

Основниот суд во Тетово објавува дека во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации под Рег. бр. 104/99 е запишано Планинарското друштво „Тетекс“ од Тетово.

Работата и активностите на здружението е активирање на членовите и сите граѓани, а особено младината и подмладокот за престој и снаоѓање во природата, а посебно во планините за активен одмор и рекреација, да го обучува членството за зимско планинарење, ориентација, прва помош, планинарско спасителна служба, алпинизам и слично.

Седиштето на здружението е во АД „Тодор Ципоски Мериан-Тетекс“ Тетово, ул. „Б. Миладинови“ бр. 1, а ќе делува на подрачјето на општина Тетово и пошироко.

Од Основниот суд во Тетово. (6197)

Основниот суд во Дебар со решение Згф.бр.22/99 од 14.01.1999 година, го запиша во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации пререгистрацијата на фудбалскиот клуб „Кораби“ од Дебар.

Целта на Здружението е да зема учество во организирањето на систем на натпревари и првенства од страна на ФСМ, поттикнување, омасовување и унапредување на фудбалскиот спорт, натпреварување во сите степени на натпревари, соработка со другите фудбалски клу-

бови, организирање и учество на фудбалски турнири и слично како и придонес во остварувањето на статутот на фудбалерите како и следење на развојни концепти на фудбалскиот спорт.

Седиштето на Здружението е во Дебар ул. „В. Влахович“ бб.

Од Основниот суд во Дебар. (6205)

Во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации се запишува Здружение на граѓани со назив Општинско Здружение за техничка култура – Народна техника под Рег.згф. бр. 10/99 – Ресен.

Здружението има за цел донесување на општи акти и специјализирани програми за техничка култура, техничко творештво и иновацииска дејност, за откривање, развивање и стимулирање на пронаоѓаштвото, иноваторството, рационализаторството и конструкторството.

Седиштето на Здружението е во Ресен на ул. „29 Ноември“ бр. 47.

Лица овластени за застапување на Здружението се Бојан Ивановски и Кире Пупалевски, од Ресен.

Од Основниот суд во Ресен. (6207)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег. згф. бр. 6/99 се запишува Здружение на граѓани со назив Заедница на инвалидски организации Ресен.

Заедницата има за цел заедничко унапредување на работата и активностите на инвалидските организации, остварување на човековите права на инвалидизирани лице, усогласување на посебните и заеднички интереси во областа на унапредувањето на општествената положба на инвалидите во склад со целите и задачите на инвалидските организации.

Седиштето на Здружението се наоѓа во Ресен во Домот на хуманитарните организации и ул. „29 Ноември“ бр. 62.

Лице овластено кое ќе ја застапува заедницата е Диоген Колемишевски од Ресен.

Од Основниот суд во Ресен. (6209)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег. згф. бр. 4/99 се запишува Здружение на граѓани со назив Феријално летувалиште „Студент“ – Претор.

Здружението има за цел организирање одмор, патување и разни други рекреативно туристички активности за деца, младици и останати граѓани, организирање културно забавни програми, организирање патувања во странство, соработка со слични организации од странство.

Седиштето на Здружението се наоѓа во с. Претор.

Лице овластено за застапување на здружението е Коце Јанков од с. Радање, Штип.

Од Основниот суд во Ресен. (6211)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег. згф. бр. 10/99 се запишува Здружение на граѓани со назив Еколошко друштво „Преспа“ Ресен.

Здружението има за цел следење на еколошката состојба на потесното и поширокото подрачје на Општина Ресен и поблиските региони, заложби за заштита на Преспанското Езеро, крајбрежјето на Езерото, речните водотеси и подземни води, поведување активности кои придонесуваат во унапредување и заштита на животната средина, давање предлози, мислења и сугестии до органите за заштита на животната средина.

Седиштето на Друштвото е во Ресен.

Лице овластено за застапување на Здружението е Александар Николовски.

Од Основниот суд во Ресен. (6212)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег. згф. бр. 14/99 се запишува Здружение на граѓани со назив Центар за помош на лица со ментален хендикеп „Порака“ Ресен.

Здружението има за цел да иницира обезбедување севкупна општествена грижа и третман на лицата со ментален хендикеп, да дава поддршка и ангажирање на родителите, старателите и пријателите на ваквите лица, да го следи развојот како и нивната заштита и нивниот третман и да реализира други цели и задачи во врска со програмата и работата на Здружението.

Седиштето на Здружението се наоѓа во Ресен.

Лице овластено за застапување на Здружението е Ѓорѓи Стојановски од Ресен.

Од Основниот суд во Ресен. (6213)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под рег. бр. Згф. 7/99 се запишува основање на Здружение на граѓани со назив Сојуз на борците од Народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945 – Општински одбор Ресен.

Здружението има за цел да дејствува на негување на традициите на воените единици, средување на пишана граѓа, фотодокументација, собирање и друга документација за воените единици за животот и активностите во заробеништво, во затвор, логор или интернација, како и за негување на другарството во војната.

Седиштето на Здружението се наоѓа во Ресен на ул. „Мите Богоевски“ бб.

Лице овластено за застапување на Здружението е Ѓорѓи Прцуловски од Ресен, ул. „Борис Кидрич“ бр. 70, претседател.

Од Основниот суд во Ресен. (6215)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под рег. Згф. 18/99 се запишува Здружение на граѓани со назив Фудбалски клуб „Братство 1969 год.“ – Ресен.

Здружението има за цел унапредување и омасовување на фудбалот, учествување во организирање и спроведување на системот на натпревари на овој ранг каде се натпреваруваат.

Седиштето на Здружението е во Ресен на ул. „Иво Лола Рибар“ бб.

Лица овластени за застапување на Здружението се Насуфовски Себедин и Сабриу Муамер.

Од Основниот суд во Ресен. (6217)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под рег. Згф. бр. 5/99 се запишува Здружение на граѓани со назив Здружение на инвалиди на трудот – Ресен.

Здружението има за цел да ја следи и согледува целокупната проблематика содржана со квалификација, доквалификација, рехабилитација, вработување и интеграција на инвалидите на трудот во општината.

Седиштето на Здружението е во Ресен на ул. „29 Ноември“ бр. 62.

Лице овластено за застапување на Здружението е Диоген Колемишевски од Ресен.

Од Основниот суд во Ресен. (6218)

Во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под рег. бр. Згф. 8/99 се запишува Здружение на граѓани со назив Здружение на глуви и наглуви – Ресен.

Здружението има за цел откривање на глувите лица, нивно евидентирање, дејствување на планот за заштита на истите, нивна рехабилитација, образование, вработување, афирмација на јазикот со знаци, соработка со други хуманитарни организации, развивање на спортот на глувите и наглувите лица и други цели и задачи утврдени со програмата за работа.

Седиштето на Здружението се наоѓа во Ресен на улица „29-ти Ноември“ бр. 62.

Лице овластено за застапување на Здружението е Диоген Колемишевски од Ресен.

Од Основниот суд во Ресен. (6220)

Се запишува во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 21/99 Здружение на граѓани со име Општински противпожарен сојуз Радовиш кое е основано заради активности за заштита од пожари и спасување на живот и имот загрозуени од пожари и други непогоди.

Здружението ќе дејствува на територијата на Радовиш, а неговото седиште се наоѓа во Радовиш.

Од Основниот суд во Радовиш. (6222)

Се запишува во регистарот на Здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег.Згф.бр.37/98 од 12.02.1999 год. Фудбалскиот клуб „Воска“ – Охрид.

Здружението на граѓани има за цел омасовување и развој на фудбалскиот спорт, правилно воспитување на играчите и нивно оформување како спортски личности и развивање на соработка со другите фудбалски и спортски асоцијации.

Седиштето на здружението е на ул. „Васил Стефоски“ бб, во Охрид.

Овластено лице за застапување и претставување на Здружението е претседателот Танас Танасоски.

Од Основниот суд во Охрид. (6223)

Основниот суд во Охрид, го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр. 26/98 од 17.02.1999 год. здружението Тениски клуб „Охрид“ – Охрид, со скратено име ТК „Охрид“ – Охрид.

Здружението на граѓани има за цел унапредување на тенискиот спорт со континуирано и стручно усовршување на спортски приредби и турнири.

Седиштето на Здружението е на ул. „7-ми Ноември“ бр. 86.

Овластени лица за застапување и претставување на здружението се Симон Стојчески и Ранко Крстески.

Од Основниот суд во Охрид. (6224)

Основниот суд во Охрид, го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр. 32/98 од 12.02.1999 год. здружението Клуб за подводни активности „Охрид“ од Охрид.

Здружението на граѓани има за цел запознавање на подводниот свет на Македонија и светот, популаризација на подводните активности, обука на нуркачи и подводни археолошки истражувања.

Седиштето на Здружението е на ул. „Лазо Трпоски“ бр. 35-а во Охрид.

Овластено лице за застапување и претставување на здружението е претседателот на Управниот одбор Милутин Секулоски.

Од Основниот суд во Охрид. (6225)

Основниот суд во Охрид, го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр. 2/98 од 16.02.1999 год. Автомото друштвото „Охрид“ – Охрид.

Здружението има за цел заштита на интересите на членовите, развивање на меѓусебна солидарност на сообраќајно-техничката култура на сите учесници во сообраќајот, на авто мото и кампинг туризмот, заштита на животната средина, како и преземање на други активности за омасовување на сообраќајната култура и зајакнување на безбедноста при сообраќајот.

Седиштето на Здружението е на ул. „Лазо Трпоски“ бб, во Охрид.

Овластено лице за застапување и претставување на здружението е Благоја Речкоски.

Од Основниот суд во Охрид. (6226)

Основниот суд во Охрид, го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр. 24/98 од 25.02.1999 год., Здружението на инвалидизирани лица од Охрид.

Здружението има за цел заштита на интересите на инвалидизирани лица од социјална, здравствена и економска сфера, како и сестрана помош на именуваниите.

Седиштето на Здружението е на булевар „Туристичка“ бр. 10 во Охрид.

Овластено лице за застапување и претставување на здружението е претседателот Борис Лазаревски.

Од Основниот суд во Охрид. (6227)

Основниот суд во Охрид, го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр. 20/98 од 19.02.1999 год. Здружението на граѓани „Љубители на Љубанишкиот крај“ – с. Љубаништа.

Здружението на граѓани има за цел поттикнување на севкупниот развој на с. Љубаништа – Охридско, со викален населбите и другите околни места, како и задоволување на економските, образовно – воспитните, културните, еколошките, спортските и другите интереси на граѓаните.

Седиштето на Здружението е во с. Љубаништа.

Овластено лице за застапување и претставување на здружението е Крсте Велески.

Од Основниот суд во Охрид. (6228)

Основниот суд во Охрид, го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр. 18/99 од 3.03.1999 год., Здружението на Египќаните во Република Македонија, со скратено име „ЗЕМ“.

Здружението има за цел проучување на етногенезата на Египќаните, заштита и унапредување на основните права и слободи, осознавање и подигање на етничката и националната свест, како и преземање на други активности.

Седиштето на Здружението е на ул. „Гоце Делчев“ бр. 47 во Охрид, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување и претставување на здружението е Цане Бујар.

Од Основниот суд во Охрид. (6229)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение З.Г. бр. 63/98 со запиша следното:

Се утврдува дека Програмата и Статутот на здружението на граѓани Здружение за интернационална едукација „НОРМАК“ со седиште во Скопје со својство на правно лице од 03.08.1997 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I Скопје под Рег. бр. 47 се запишува здружението на граѓани ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА „НОРМАК“ со седиште во Скопје на ул. „Стрезово“ број 26-б кое го застапува неговиот претседател Аница Папакоч од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (6241)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решение З.Г. бр. 197/98 го запиша следното:

Се утврдува дека Програмата и Статутот на здружението на граѓани Ловечко друштво „ЕРЕБИЦА“ со седиште во Скопје со својство на правно лице од 29.06.1978 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. бр. 43 се запишува здружението на граѓани Ловечко друштво „ЕРЕБИЦА“ со седиште во Скопје. Друштвото ќе го застапува неговиот претседател Мирчо Георгиевски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (6242)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение З.Г. бр. 53/98 го запиша следното:

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани „Сојуз за превентива од алкохолизам, никотинизам и наркомани на Град Скопје“ со скратено име „СЗПАИИ“ на град Скопје со седиште во Скопје со својство на правно лице од 12.12.1984 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. бр. 54 се запишува здружението на граѓани „СОЈУЗ ЗА ПРЕВЕНТИВА ОД АЛКОХОЛИЗАМ, НИКОТИНИЗАМ И НАРКОМАНИИ НА ГРАД СКОПЈЕ“ со скратено име „СЗПАИИ НА ГРАД СКОПЈЕ“ со седиште во Скопје на ул. „11 Октомври“ број 42 кое го застапува неговиот претседател Радмила Радосављевиќ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (6244)

Основниот суд Скопје I – Скопје, З.Г. Бр. 34/98 во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под рег. број 41 го запиша здружението на граѓани „МАКЕДОНСКА РАЗВОЈНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА КУЛТУРА“ со скратено име „МРАК“ со седиште во Скопје, бул. „Илинден“ број 89/14.

Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Драган Котевски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на презентација на македонската култура со користење на новите технологии и интернет, зголемување на јавната свест за работите поврзано со компјутеризацијата во областа на културата и создавање клима на интерактивен однос во сферата на културата, развивање и одржување на заедничка соработка со домашни и странски центри, асоцијации и организации и поттикнување на субјектите кои делуваат во областа на културата да ги користат новите технологии и интернет.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.02.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (6230)

Основниот суд Скопје I – Скопје, под З.Г. бр. 143/98 го запиша следното:

Се утврдува дека Програмата и Статутот на здружението на граѓани Здружение на спортските риболовци „ВАРДАР“ со скратено име ЗСР „ВАРДАР“ – Скопје со седиште во Скопје со својство на правно лице од

21.03.1973 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под рег. бр. 45 се запишува здружението на граѓани Здружение на спортските риболовци „ВАРДАР“ со скратено име ЗСР „ВАРДАР“ со седиште во Скопје, ул. Кочо Рацин“ број 75 кое го застапува неговиот претседател Миодраг Пешиќ од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (6232)

Основниот суд Скопје I – Скопје под З.Г. бр. 59/98 го запиша следното: во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 42 го запиша здружението на граѓани Клуб за атлетска гимнастика и боди билдинг „ТЕРМИНАТОР“ со седиште во Скопје, на ул. Наро-ден фронт“ бр. Б2 3/76.

Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Димитар Копановски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на воспитување на граѓаните, а особено младите, во духот на спортот и физичката култура, афирмација и унапредување на фитнесот и боди билдингот, задоволување на личните и заедничките спортско културни интереси на граѓаните, обезбедување спортски реквизити за своите членови како и вршење едукација на своите членови, во врска со фитнес, боди билдинг и диететика.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.02.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (6233)

Основниот суд Скопје I – Скопје, под З.Г. бр. 285/99 го запиша следното: во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 38 го запиша здружението на граѓани „Лајонс клуб Вардар“ со седиште во Скопје ул. „Моша Пијаде“ б.б.

Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател д-р сци. Јордан Савески.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на пријателско дружење на граѓаните од разни професии со развивање и унапредување меѓусебно разбирање и почитување и залагање за слободата на човекот и духот, за културен, социјален, економски и општ развој на општеството, утврдување на етички правила што произлегуваат од меѓусебното почитување и залагање за продлабочување на пријателските односи помеѓу народите, за меѓусебен соживот на народите и народностите и за зачувување на траен мир.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 16.02.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (3234)

Основниот суд Скопје I – Скопје, под З.Г. бр. 85/98 го запиша следното:

Се утврдува дека Програмата и Статутот на здружението на граѓани „Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација на Македонија“ со седиште на ул. „Даме Груев“ број 5/6-1 со својство на правно лице од 30.05.1995 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. Бр. 34 се запишува здружението на граѓани „Здружение за примена на македонскиот литературен јазик во службената и во јавната комуникација на Македонија“ со седиште во Скопје ул. Даме Груев број 5/6-1 кое го застапува неговиот претседател Владимир Ивановски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (6235)



Основниот суд Скопје I – Скопје, под ЗТ.бр. 57/98 го запиша следното: во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 28 се запишува здружението на граѓани Здружение на кардиолозите во Република Македонија со скратено име „ЗКМ“ со седиште во Скопје, Институт за КВБ, Медицински факултет, ул. „Водњанска“ број 17.

Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател проф.д-р Владимир Борозанов од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развивање на научно-истражувачката, едукативната и стручна работа од областа на кардиологијата, епидемиологијата, и патофизиологијата, одржување и унапредување на соработката со меѓународните друштва и асоцијации, организирање конгреси, научни состаноци и симпозиуми, советувања, курсеви и други видови на едукација од областа на кардиологијата и издавање научни и стручни публикации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 04.02.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (6237)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението з.г. бр. 32/98, во регистарот за здруженија на граѓани и фондации под рег. бр. 40 се запишува здружението на граѓани „Глас против дискриминација и репресија“ со седиште во Скопје Градски ѕид блок 9 локал 4.

Лице овластено да го застапува здружението е Снежана Велковска - генерален секретар на здружението.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на намалување и попречување на дискриминацијата и репресијата од сите видови - социјална, верска, национална, правна и воинституционална преку информирање на граѓаните за човековите права и еднаквост по основ на потекло, вероисповест, пол, социјална положба, културни и јазични различности како и за нелегалните и прекумерни форми на психичка и физичка репресија од страна на властите, колективитетите, институциите и граѓани.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 19.02.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (6238)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението з.г. бр. 269/98, утврдува дека Програмата и Статутот на здружението на граѓани „Економско образование на млади менаџери“ со седиште во Скопје со својство на правно лице од 08.04.1997 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под рег. бр. 39 се запишува здружението на граѓани „Економско образование на млади менаџери“ со седиште во Скопје на ул. „Рузвелтова“ бр. 34 кое го застапува неговиот претседател Весна Стојанова од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (6239)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решението з.г. бр. 489/99, утврдува дека Програмата и Статутот на здружението на граѓани Ракометен клуб „Вардар ватростална“ со седиште во Скопје со својство на правно лице од 25.09.1974 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под рег. бр. 48 се запишува здружението на граѓани Ракометен клуб „Вардар Ватростална“ со седиште во Скопје на ул. „Кеј

13 Ноември“ бб. кое го застапува неговиот претседател Михајло Михајловски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (6240)

Основниот суд во Крушево, го запиша во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации здружението на граѓани со име: Сојуз на спортови на Општина Крушево, со седиште во Крушево на ул. „Нико Доага“ бб, со решение Рег. Згф. бр. 6/99 од 23.2.1999 год.

Сојузот има цели и задачи поттикнување, омасовување, развој и унапредување на спортот преку координирање и усогласување на програмските активности на здружените организации за поуспешно репрезентирање во Републиката и странство.

Лице овластено за застапување на Сојузот е Никола Здравески од Крушево – претседател.

Од Основниот суд во Крушево, Рег.Згф. бр. 6/99. (6861)

Основниот суд во Крушево, го запиша во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации здружението на граѓани со име: Здружение на Власите „Никола Бацарија“ – Крушево, со седиште во Крушево и подрачје на делување Општина Крушево, со решение Рег. Згф. бр. 3/99 од 23.2.1999 год.

Цели и задачи на Здружението е да го сочува и развива влашкиот јазик, да го развива и збогатува влашкиот фолклор и мелос, да ја сочува и развива влашката култура и уметност, да ги негува и сочува старите влашки обичаи и традиции.

Лице овластено за застапување на Здружението е Настасика Ѓорѓиевска од Крушево – претседател.

Од Основниот суд во Крушево, Рег.Згф. бр. 3/99. (6871)

Основниот суд во Крушево, го запиша во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации со решение Рег.Згф. 13/99 од 1.3.1999 г. здружението на граѓани со име: Организација на жените на Општина Крушево, со седиште во Крушево на ул. „Илинденска“ бб.

Цели и задачи на Организацијата се создавање на поволни услови за остварување на организиран пристап за постојана активност на жените во општината и Републиката, како и следење, поучување, и иницирање на прашањата врзани со подобрувањето на унапредување на општествено-економската и социјалната положба на жената.

Лице овластено за застапување на Здружението е Михајловска Констандина – претседател.

Од Основниот суд во Крушево, Рег.Згф. бр. 13/99. (6873)

Основниот суд во Крушево, го запиша во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации здружението на граѓани со име: Скијачки клуб „Мечкин Камен“ – Крушево, со седиште во Крушево, со решение Рег. Згф. бр. 9/99 од 23.2.1999 год.

Скијачкиот клуб има цели и задачи на поттикнување и омасовување, развој и унапредување на алпското скијање, во рамките на спортот во Република Македонија.

Лице овластено за застапување на Скијачкиот клуб е Благоја Здравковски од Крушево – претседател.

Од Основниот суд во Крушево, Рег.Згф. бр. 9/99. (6874)

Основниот суд во Крушево, го запиша во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации здружението на граѓани со име: Друштво за гимнастика, спорт, и рекреација „Партизан“ – Крушево, со седиште во Крушево, со решение Рег. Згф. бр. 5/99 од 23.2.1999 год.

Цели, дејности и активности на Друштвото е поттикнување и осамостојување, развој и унапредување на гимнастиката, спортот и рекреацијата во рамките на спортот во РМ.

Лице овластено за застапување на Друштвото е Горѓи Стојчески, м-р од Крушево – претседател.

Од Основниот суд во Крушево, Рег.Згф. бр. 5/99. (6876)

Основниот суд во Крушево, го запиша во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации здружението на граѓани со име: Општински фудбалски сојуз – Крушево, со седиште во Крушево на ул. „Илинденска“ бб, решение Рег. Згф. бр. 1/99 од 1.03.1999 год.

Цели и задачи на Здружението се: развој и унапредување на фудбалот во рамките на Сојузот, грижа за создавање на материјални и др. услови за развој на фудбалот, утврдување на основите и стручната работа на фудбалот, утврдување соработка со останатите Општински фудбалски сојузи и др. спортски организации во Републиката, обезбедување права, обврски и одговорности за фудбалските судии, за фудбалските тренери, обезбедување доследна примена на правилата и прописите на фудбалската игра од членките и членството како и обезбедување и остварување здравствен надзор над спортистите и примена на достигнувањата на спортската медицина во унапредувањето на фудбалскиот спорт.

Лице овластено за застапување на Здружението е Никола Атанасоски – претседател.

Од Основниот суд во Крушево, Рег.Згф. бр. 1/99. (6882)

Основниот суд во Крушево, го запиша во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации здружението на граѓани под име Фудбалски клуб „Питу Гули“ – Крушево, со седиште во Крушево, со решение Рег. Згф. бр. 11/99 од 1.3.1999 год.

Цели и задачи на Здружението се: членовите на клубот да ги остваруваат своите поединечни и заеднички интереси во областа на спортот-фудбалот, омасовување и популаризација на овој спорт пред пошироката јавност, особено меѓу младите, следење на новите сознанија во спортот и технолошките унапредувања во оваа област, соработка со домашни и странски фудбалски клубови, организирање натпревари, информирање на членовите за превземените активности при постигнатите резултати, развивање и унапредување на фудбалската игра, развивање на други односи, соработка и размена на фудбалери и тренери, привлекување на што поголем број граѓани во еколошки чиста средина заради подобрување на општата здравствена состојба.

Лице овластено за застапување на Клубот е Петар Кузманоски – претседател

Од Основниот суд во Крушево, Рег.Згф. бр. 11/99. (6884)

Основниот суд во Дебар со решение Згф. бр. 1/99 од 5.01.1999 година го запиша во регистарот на Здружението на граѓани и фондации пререгистрирањето на Општинскиот одбор на сојузот на борците од народно ослободителната и антифашистичка војна на Македонија – Дебар.

Здружението се залага за одбрана, негување, чување и развивање на придобивките од НОБ, чување сувереноста и државноста на Р. Македонија, градење и развивање на меѓустнички и меѓунационални односи, јакнење и афирмирање на меѓународната позиција на РМ, заштита на статутот на борците и негување и развивање на револуционерните традиции 1941 – 1945 год., преку редовно одбележување на историските настани и друго.

Седиштето на организацијата се наоѓа во Дебар на ул. „8 Септември“ бр. 45.

Од Основниот суд во Дебар. (6886)

Основниот суд во Радовиш го запиша во регистарот на Здружение на граѓани и фондации под Згф. бр. 5/98, Здружение на граѓани со име Здружение за заштита при работа-Радовиш кое е основано заради заштита и унапредување на човековата работна средина.

Здружението ќе дејствува на територијата на Радовиш а неговото седиште се наоѓа на бул. „Александар Македонски“ бб.

Од Основниот суд во Радовиш. (6888)

Основниот суд во Крушево го запиша во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации со Рег. Згф. бр. 4/99 од 1.03.1999 год., Здружението на граѓани со име: „Здружение за техничка култура на Општина Крушево – Народна техника Крушево, со седиште во Крушево на ул. „Томе Никле“ бб.

Цели и задачи на Здружението како општествено стручно Здружение на граѓани се да ги усогласува потребите, интересите и можностите, да го координира и поттикнува создавањето на потребните услови за остварување на активностите, да ги развива облиците и начините на општествената заедница за развој на техничката култура на Општина Крушево.

Лице овластено за застапување на Здружението е Илија Иваноски, претседател на Здружението.

Од Основниот суд во Крушево. (6890)

Основниот суд во Крушево го запиша во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Здружението на граѓани со име: „Еколошко друштво“ Корија – Крушево, со седиште во Крушево, со решение Рег. Згф. бр. 7/99 од 1.3.1999 г.

Цели и задачи на Друштвото се со својата работа и активност да се залага за зачувување и унапредување на животната средина и за развивање на еколошката култура кај населението во градот Крушево, во Општината и пошироко.

Лице овластено за застапување на Друштвото е Благоја Благадуш, претседател на друштвото.

Од Основниот суд во Крушево. (6892)

Основниот суд во Крушево го запиша во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр. 10/99 од 1.03.1999 год. Здружението на граѓани со име: Спортско риболовно друштво „Мрена“ – Крушево, со седиште во Крушево на ул. „Маршал Тито“ бр. 30.

Цели и задачи на Друштвото се да го развива спортскиот риболов и натпреварувачкиот дух кај членовите, да носи програми за следење и развој на масовното спортско риболовство, да се вклучува во системот на натпревари, да иницира соработка со институции особено важни за Спортскиот риболов, со цел да се обезбедат непречени услови за егзистенција на Друштвото, да соработува со спортскиот риболовен сојуз на Македонија и да се грижи за збогатувањето на рибниот фонд и еколошката чистота на средината.

Лице овластено за застапување на Друштвото е Таески Горѓи-Претседател на Друштвото.

Од Основниот суд во Крушево. (6894)

Основниот суд во Охрид во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението на граѓани: Пчеларско здружение „Охрид“ – Охрид.

Здружението на граѓани има за цел унапредување на пчеларството и пчеларските производи и заштита на интересите.

Седиштето на здружението е на ул. „Димитар Влахов“ бр. 48 Охрид.

Овластени лица за застапување и претставување на здружението е Венчо Милошески.

Од Основниот суд во Охрид. (6895)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. Згф. бр. 115/99 од 4.03.1999 година во регистарот на здруженијата на граѓани и фондациите при Основниот суд во Тетово под Рег. Згф. бр. 115/99 се запишува Подрачно здружение на лекари на општина Тетово.

Работата и активностите е развој на здравството и медицинската наука, унапредување на стручното знаење на своето членство, неџа и развој на лекарската етика и слично.

Седиштето на здружението е во Тетово и истото ќе делува на подрачјето на општина Тетово.

Од Основниот суд во Тетово. (6897)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. Згф. бр. 75/99 од 16.02.1999 година во регистарот на Здружението на граѓани и фондациите при Основен суд Тетово под Рег. Згф. бр. 75/99 се запишува Доброволно противпожарно друштво „Превентива“ од Тетово.

Работата и активността на здружението се да ја следи и анализира положбата во доброволното противпожарство и превземе мерки за унапредување на доброволното противпожарство и заштита од пожари, го анализира и следи спроведувањето на мерки за заштита од пожари и покренување иницијатива за нивна дополна и измена, покренување на активността на своите членови за спроведување на превентивни и други мерки за заштита од пожари и слично.

Седиштето на здружението е во Тетово и истото ќе делува на подрачјето на општина Тетово.

Од Основниот суд во Тетово. (6899)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решение З.Г. бр. 195/98.

I. Се утврдува дека програмата и Статутот на здружението на граѓани „Организација на воените старешини на Република Македонија“ со скратено име „ОВСРМ“ со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 07.01.1985 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. бр. 49 се запишува здружението на граѓани „Организација на воените старешини на Република Македонија“ со скратено име „ОВСРМ“ со седиште во Скопје на ул. „50 Девизија“ бр. 22 кое го застапува неговиот претседател Радомир Каревски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, З.Г. бр. 195/98. (6904)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решение З.Г. бр. 28/98.

I. Се утврдува дека програмата и Статутот на здружението на граѓани „Сојуз на инвалиди на трудот на Република Македонија“ со седиште во Скопје во својство на правно лице од 04.12.1954 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Барањето за промената на името на здружението – „Сојуз на трудови инвалиди на Република Македонија“ Скопје во „Сојуз на инвалиди на трудот на Република Македонија“ се уважува.

III. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. бр. 50 се запишува здружението на граѓани „Сојуз на инвалиди на трудот на Република Македонија“ со седиште во Скопје на ул. „11 Октомври“ бр. 42-а кое го застапуваат неговиот претседател Крсто Цанев и потпретседателот Мегди Рамадановски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, З.Г. бр. 28/98. (6906)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решение З.Г. бр. 454/99.

I. Се утврдува дека програмата и Статутот на здружението на граѓани Здружение на вложувачите Македонија реклам „Вложувач“ со седиште во Скопје во својство на правно лице од 17.02.1997 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. бр. 64 се запишува здружението на граѓани Здружение на вложувачите во Македонија реклам „Вложувач“ со седиште во Скопје на ул. „Моша Пијаде“ бр. 2 кое го застапува неговиот претседател Љупчо Стефановски.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, З.Г. бр. 454/99. (6908)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решение З.Г. бр. 323/99.

I. Се утврдува дека програмата и Статутот на здружението на граѓани „Сојуз на глуви и наглуви на Македонија“ со скратено име „СГНМ“ со седиште во Скопје во својство на правно лице од 13.12.1965 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. бр. 59 се запишува здружението на граѓани „Сојуз на глуви и наглуви на Македонија“ со седиште во Скопје на ул. „Даре Цамбаз“ бр. 42/1 – 11 Октомври кое го застапува неговиот претседател Никола Огњенов од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, З.Г. бр. 323/99. (6909)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решение З.Г. бр. 47/98

I. Се утврдува дека програмата и Статутот на здружението на граѓани Тениски клуб „Југ“ со скратен назив ТК „ЈУГ“ со седиште во Скопје во својство на правно лице од 15.07.1980 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. бр. 55 се запишува здружението на граѓани Тениски клуб „ЈУГ“ со скратен назив „ТК ЈУГ“ со седиште во Скопје на ул. „Градски парк“ б.б. кое го застапува неговиот претседател Љубомир Давидовиќ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, З.Г. бр. 47/98. (6912)

Основен суд Скопје I – Скопје, со решение З.Г. бр. 139/98.

I. Се утврдува дека програмата и Статутот на здружението на граѓани „Здружение на граѓани од областа на фризерството, козметиката и убавото „КЛУБ ВЛ ПЛАНЕТАРИУМ“ со скратено име Здружение „КЛУБ ВЛ ПЛАНЕТАРИУМ“ – Скопје со седиште во Скопје во својство на правно лице од 23.03.1998 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I – Скопје под Рег. бр. 52 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани од областа на фризерството, козметиката и убавото „Клуб вл планетариум“ со седиште во Скопје на ул. „9-ти Мај“ бр. 17 од Скопје, кое го застапува неговиот претседател Васка Леонтиќ од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, З.Г. бр. 138/98. (6914)

Основниот суд во Винаца, со решението Рег. Згф. бр. 1/99 од 12.01.1999 година го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации Друштвото на геодетски инженери и техничари од Винаца.

Работата и активноста на здружението е следење, стимулирање, пренесување, примена и употреба на нови научни сознанија кај своите членови.

Седиштето на здружението се наоѓа во Винаца на ул. „Бел Камен“ бр. 13.

Од Основниот суд во Винаца. (6915)

Основниот суд во Винаца, со решението Рег. Згф. бр. 16/99 од 25.01.1999 година го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации Авто мото друштвото „Винаца“ од Винаца.

Работата и активноста на здружението е за остварување, усогласување и заштита на нивните лични и заеднички интереси и потреби од областа на автомобилизмот, моторциклизмот, туризмот и безбедноста на сообраќајот на патиштата.

Седиштето на здружението се наоѓа во Винаца на ул. „Илинденска“ бб.

Од Основниот суд во Винаца. (6916)

Основниот суд во Винаца, со решението Рег. Згф. бр. 18/99 од 15.01.1999 година го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации Сојузот на борците од народноослободителната и антифашистичката војна на Македонија 1941-1945 од Винаца.

Работата и активноста на здружението е доброволно, патриотска, непартиска, самостојна организација на учесниците на Народноослободителната и антифашистичката војна на Македонија.

Седиштето на здружението се наоѓа во Винаца на ул. „Маршал Тито“ бр. 71.

Од Основниот суд во Винаца. (6917)

Основниот суд во Винаца, со решението Рег. Згф. бр. 13/99 од 22.01.1999 година го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации Центарот за помош на лица со ментален хендикеп „Порака“ од Винаца.

Работата и активноста на здружението е доброволно, самостојна комерцијална организација на родители на лицата со ментален хендикеп со социјално хумани цели за обезбедување на севкупна општествена грижа и третман на лица со ментален хендикеп.

Седиштето на здружението се наоѓа во Винаца на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 5.

Од Основниот суд во Винаца. (6919)

Основниот суд во Винаца, со решението Рег. Згф. бр. 6/99 од 15.01.1999 година го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации Пчеларското здружение „Матица“ од Винаца.

Работата и активноста на здружението е унапредување и развој на пчеларството во општината и поши-

роко, како и работа и стручно издигање и усовршување на членовите, преку разни форми.

Седиштето на здружението се наоѓа во Винаца на ул. „Маршал Тито“ бр. 71.

Од Основниот суд во Винаца. (6921)

Основниот суд во Охрид го запиша во регистарот на здруженијата на граѓани и фондации со решение Рег. Згф. бр. 13/99 од 03.03.1999 година, Пионерскиот младински фудбалски клуб „Галеб“ од Охрид.

Здружението на граѓани има за цел омасовување на фудбалскиот спорт, активирање на младите и нивно воспитување, грижа за нивната здравствена состојба со контрола на тренинзите и натпреварите со воведување на личен здравствен картон, организирање на натпревари како и преземање на други активности.

Седиштето на здружението е на ул. „Димитар Влахов“ бр. 32/1 во Охрид, каде и ќе дејствува.

Овластено лице за застапување и претставување на здружението е Славе Димитровски.

Од Основниот суд во Охрид. (6922)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд Гостивар, под рег. бр. 20/99 се запишува Здружението на граѓани Младински фудбалски клуб „Дутлок 79“, Гостивар со седиште во Гостивар кое го застапува Давидоски Дончо од Гостивар.

Работата и активностите на Здружението ќе се однесуваат за омасовување и развој на фудбалскиот спорт помеѓу работните луѓе, младите во градот, Општината и пошироко во Република Македонија, со афирмирање на фудбалскиот спорт врз принципот на аматеризам.

Од Основниот суд во Гостивар. (6927)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под рег. бр. 23/99 се запишува фудбалскиот клуб „Микрогранулат“ од с. Г. Бањица, гостиварско со седиште во с. Горна Бањица, а за овластено лице за застапување на фудбалскиот клуб „Микрогранулат“ од с. Г. Бањица се определува лицето Јонузи Гулниар од с. Г. Бањица.

Работата и активностите на фудбалскиот клуб „Микрогранулат“ од с. Г. Бањица е здружение на граѓани организирани врз принципот на доброволност и аматерска основа, се грижи за остварување на спортско дејствување во областа на фудбалскиот спорт меѓу работните луѓе, младите во селото, општината и пошироко во РМ, развивање меѓу човечки односи, афирмирање на спортот, стручно усовршување како и други работи што се во интерес на клубот.

Од Основниот суд во Гостивар. (6929)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под рег. бр. 22/99 се запишува фудбалскиот клуб „Парпарими“ од с. Речане – Гостивар со седиште во с. Речане. Лице овластено за застапување на фудбалскиот клуб „Парпарими“ од с. Речане е Емин Исаку од с. Речане.

Работата и активностите на ФК „Парпарими“ од с. Речане е здружение на граѓани организирани врз принципот на доброволност и аматерска основа, се грижи за организирано и стручно унапредување на фудбалскиот спорт, поттикнување, омасовување, развој и унапредување на спортскиот морал и спортот воопшто.

Од Основниот суд во Гостивар. (6931)

Основниот суд Скопје I – Скопје со решение зг. бр. 231/98 го запиша во судскиот регистар следното:

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Ансамбл за народни песни и ора

“Кочо Рацин” со скратено име Ансамбл “Кочо Рацин” со седиште во Скопје со својство на правно лице од 24.12.1984 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Барањето за промената на името на друштвото за народни песни и ора “Кочо Рацин” - Скопје во Ансамбл за народни песни и ора “Кочо Рацин” - Скопје се уважува.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр.57 се запишува здружението на граѓани Ансамбл за народни песни и ора “Кочо Рацин” со скратено име Ансамбл “Кочо Рацин” со седиште во Скопје на ул. “Железничка” бр.29, кое го застапува неговиот претседател Јордан Ангеловски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6745)

Основниот суд Скопје I - Скопје со решение зг. бр. 81/98 го запиша во судскиот регистар следното:

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Сојуз на инвалиди на трудот на РМ - “Здружение на инвалиди на трудот - Карпош - Скопје” со седиште во Скопје со својство на правно лице од 26.05.1995 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр.69 се запишува здружението на граѓани Сојуз на инвалиди на трудот на РМ - “Здружение на инвалиди на трудот - Карпош - Скопје” со седиште во Скопје на ул. Ванчо Мицков број 19, кое го застапува неговиот претседател Петре Радески.

Барањето за промена на име на Сојуз на трудови инвалиди на Република Македонија - Здружение на трудови инвалиди на општина Карпош во Сојуз на инвалиди на трудот на Република Македонија - Здружение на инвалиди на трудот - Карпош се уважува.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7565)

Основниот суд во Охрид со решението Рег.Згф.бр. 30/99 од 3.3.1999 година, го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Општинскиот фудбалски сојуз – Охрид. Скратено име: „ОФС“ – Охрид.

Здружението на граѓани има за цел да организира лига на натпреварување и овозможи услови за создавање на фудбалски кадри, како и стручно – педагошка работа и доследна примена на правилата и прописите на фудбалската игра.

Седиштето на здружението е во Охрид, а ќе дејствува на подрачјето на општините: Охрид, Мешиништа, Белчишта и Косел.

Лице овластено за застапување на здружението е Иваноски Тони.

Од Основниот суд во Охрид. (7373)

Основниот суд во Тетово со решението Рег.Згф.бр. 73/99 од 9.3.1999 година, го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Фудбалскиот клуб „ПИРОК“ с. Пирок, Тетово. Скратено име: ФК „ПИРОК“ – с. Пирок со седиште во с. Пирок, Тетово.

Лице овластено за застапување е Шабан Елези.

Работата и активноста на здружението се однесува на омасовување на спортот во село и пошироко, ангажирање на младите на спортскиот план и вршење на други фудбалски активности.

Подрачјето на организацијата и дејствување на клубот е подрачје на Општина Тетово.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 16.2.1999 година.

Од Основниот суд во Тетово. (7374)

Основниот суд во Охрид со решението Рег.Згф.бр. 50/99 од 3.3.1999 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Планинарското друштво „ГАЛИЧИЦА“ – Охрид.

Здружението на граѓани има за цел развој и омасовување на планинарењето како спорт во сите негови гранки, развој на алпинизмот, спасувањето во планини и пештери, спортско искачување на карпа, заштита и унапредување на животната средина и грижа за одржување на инфраструктурата.

Седиштето на здружението е на ул. „Петар Чаулев“ бр. 22 во Охрид, каде и дејствува здружението.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Петар Бавчаниев.

Од Основниот суд во Охрид. (7375)

Основниот суд во Кратово со решението Зг.бр. 5/98 од 24.12.1998 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Друштвото за помош на ментално ретардирани лица „ПОРАКА“ со седиште во Кратово.

Цели: иницира, обезбедува севкупна општествена грижа и третман на лицата со ментален хендикеп, дава поддршка и помага во опфаќање, собирање и ангажирање на родителите, старателите и пријателите на лицата со ментален хендикеп, го проучува и следи развојот на заштитата на лицата со ментален хендикеп, ги согледува другите проблеми и предлага соодветни решенија. Организира семинари, советувања, трибини предавања и др. во активностите за превентивно дејствување за спречување на менталниот хендикеп. Се грижи за нормално регулирање на потребите, права на лица со ментален хендикеп преку закони и подзаконски акти. Се залага за доследна примена на сите усвоени меѓународни документи кои се однесуваат на остварување на човековите права и правата на хендикепирани лица. Помага како соорганизатор со други организации, врши и други работи.

Здружението ќе го застапува Кузмановски Томе.

Од Основниот суд во Кратово. (7376)

Основниот суд во Кратово со решението Зг.бр. 6/99 од 28.1.1999 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Организацијата на жените на Општина Кратово со седиште во Кратово.

Цели: создавање на поволни услови за остварување организиран пристап за постојана активност на жените во Општината и Републиката. Следење, проучување и иницирање на прашања сврзани со одобрување и унапредување на општествено економската и социјалната положба на жените.

Се бори за остварување на уставните права и слободи на жените, нивна застапеност во сите сфери во јавниот и општествениот живот, почитување на личноста и достоинството на жените, ослободување од традиционалните сфаќања од било каков вид на потчинетоста на жената, нивно стручно оспособување и работно ангажирање во сите сфери на животот. Врши и други работи предвидени со Статутот.

Здружението ќе го застапува Кузмановска Нада.

Од Основниот суд во Кратово. (7377)

Основниот суд во Кратово со решението Зг.бр. 13/98 од 28.1.1999 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Друштвото за гимнастички спортови „КРАТОВО“ од Кратово со седиште во Кратово.

Цели: развивање на разни облици и активности во областа на спортската рекреација и гимнастичките спортови, од машката, женската, ритмичко спортската, атлетската, спортската акробатика, спортски аеробик трамплин и др. Организира часови по спортски рекреации и гимнастичките спортови за деца, младици, возрасни преку научно засновани и концепирани долгорочни, среднорочни и годишни програми.

Воопшто развивање на спортската гимнастика и хумани односи меѓу членството и пошироко базирано на другарството, патриотизам, почитување на личноста, солидарност и воопшто јакнење на меѓучовечките односи.

Соработува со други спортски друштва од овој вид. Здружението ќе го застапува Кузманова Нада.

Од Основниот суд во Кратово. (7378)

Основниот суд во Охрид со решението Рег.Згф.бр. 17/99 од 8.3.1999 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации Фудбалскиот клуб „СЛАВЕЈ“ – с. Мешеишта. Скратено име: ФК „СЛАВЕЈ“ с. Мешеишта, Охрид.

Здружението на граѓани има за цел овозможување услови за афирмација и развој на фудбалскиот спорт преку организиран систем на натпревари и водење на посебна грижа према младите за нивно воспитување и спортско воздигнување.

Седиштето на здружението е во с. Мешеишта каде и дејствува.

Лице овластено за застапување на здружението е претседателот Гоце Крцоски и секретарот Васил Алексиоски.

Од Основниот суд во Охрид. (7379)

Основниот суд во Дебар со решение Згф.бр. 13/99 од 11.01.1999 година го запиша пререгистрирањето на Литературниот клуб „Арт-клуб“ Дебар во судскиот регистар на Здруженијата на граѓаните и фондациите.

Целта на Здружението е да ги собира во своите редови литературните творци и перманентно да го зголеми нивниот број со нови талентирани творци поттикнувајќи го нивното литературно творештво и афирмирајќи го творештвото на своите членови во другите средини како во општината така и надвор од неа, преку литературни средби и часови и во други средини преку форми на литературни манифестации.

Седиштето на Здружението е во Дебар на ул. „В. Влаховиќ“ бб.

Од Основниот суд во Дебар, Згф.бр.13/99. (7380)

Основниот суд во Крушево го запиша во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации со решение Рег.Згф.бр.8/99 од 1.3.1999 г. Научно-културните средби „Десет дена Крушевска Република“ – Крушево, со седиште во Крушево.

Цели и задачи на научно-културните средби се: да ја афирмираат национално-ослободителната борба на македонскиот народ во Илинденското востание и Крушевската република и во Народноослободителната борба, да ги продлабочи сознанијата за Илинден и Крушевската република да дадат нови, компаративни истражувања, да го поттикнат творештвото на современиците инспирирано од Илинден и борбата на македонскиот народ за национално ослободување, преку културно уметничките контакти, настапи и манифестации да ги афирмираат, продлабочуваат и следат културноуметничките дострели инспирирани од борбата на македонскиот народ за национално ослободување, да ги забележуваат, систематизираат, презентираат и објавуваат сите нови научни резултати за историјата на македонскиот народ.

Лице овластено за застапување на научно-културните средби „Десет дена Крушевска република“ – Крушево е професор д-р Ѓорѓи Ј. Цаца – претседател на Советот.

Од Основниот суд во Крушево. (7381)

Основниот суд во Тетово во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег.згф.бр. 23/99 од 16.02.1999 година го запиша Здружението на граѓани-Карате клуб „Супериор“ – Тетово, со седиште во Тетово, на ул. „Александар С.“ – 8.

Лице овластено за застапување е Бране Трпковски. Работата и активноста на здружението Карате клуб „Супериор“ – Тетово ќе се однесува на: поттикнување, омасовување, развој и унапредување на карате спортот, координирање и усогласување на програмските активности и членовите на клубот, учество на сите карате натпревари и манифестации.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на карате клубот е територијата на Р. Македонија.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 16.02.1999 година.

Од Основниот суд во Тетово. (7382)

Основниот суд во Тетово во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации под Рег.згф.бр. 3/99 од 16.02.1999 година го запишува Здружението на граѓани-Сојуз на спортови на општина Тетово, со седиште во Тетово, на ул. „И.Р.Лола“ 96.

Лице овластено за застапување е Крсте Серафимовски – секретар на Сојузот.

Работата и активноста на здружението – Сојуз на спортови на општина Тетово ќе се однесува на: поттикнување, омасовување, развој и унапредување на спортот, координирање и усогласување на програмските активности на здружените организации, унапредување на спортот во Општината, грижа за развој и соработка со градовите.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на сојузот е подрачјето на општина Тетово.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 16.02.1999 година.

Од Основниот суд во Тетово. (7383)

Основниот суд во Охрид го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации со решение Рег.згф.бр. 18/98 од 19.02.1999 год. Здружението на инвалидските пензионери на општина Охрид.

Здружението на граѓаните има за цел заштита на интересите на инвалидските пензионери, остварување на нивните права утврдени со уставот и законските прописи и подобрување на стандардот.

Седиштето на здружението е на ул. „Борис Кидрич“ бр. 46 во Охрид.

Овластено лице за застапување и претставување на здружението е претседателот Матеја Петрески.

Од Основниот суд во Охрид. (7384)

Основниот суд во Радовиш го запиша во регистарот на Здружение на граѓани и фондации под ЗГФ.бр. 14/99, Здружение на граѓани со име Здружение на граѓани со дијабетес на Општините Радовиш, Подареш и Конче кое е основано заради заштита на граѓаните болни од дијабетес.

Здружението ќе дејствува на територијата на Општините: Радовиш, Подареш и Конче, а неговото се-



диште се наоѓа на ул. „Александар Македонски“ бб во Радовиш.

Од Основниот суд во Радовиш (7385)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег.Згф.бр. 108/99 од 15.02.1999 година во здруженијата на граѓани и фондациите при Основен суд Тетово под Рег.Згф.бр.108/99 се запишува Стрелачки клуб „Тетекс“ од Тетово.

Работата и активностите на здружението е развивање, ширење и унапредување на стрелачкиот спорт, создавање на поволни материјални, кадровски и други услови за развој на стрелаштвото, стручно оспособување и воспитување на членовите и слично.

Седиштето на здружението е во Тетово и истото ќе делува на подрачјето на општина Тетово.

Од Основниот суд во Тетово (7386)

Основниот суд во Тетово, објавува дека во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации при Основен суд Тетово под Рег.бр. 11/98 е запишано „Вирџија“ Здружение на тутунопроизводители на реон Тетово од Тетово.

Работата и активностите на здружението го иницира, помага и насочува развојот и унапредувањето на тутунопроизводството, да ги заштити интересите на тутунопроизводителите при откуп на тутунот, да ги оспособува за зголемување на квантитетот и квалитетот на производството на тутун и слично.

Седиштето на здружението е во Тетово на ул. „Маршал Тито“ бр. 47, а ќе делува на подрачјето на град Тетово.

Од Основниот суд во Тетово (7387)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег.Згф.бр. 92/99 од 16.02.1999 година во регистарот на здруженијата на граѓани и фондациите при Основен суд Тетово под Рег.Згф.бр.92/99 се запишува Женски одбојкарски клуб „Љуботен“ – Тетово.

Работата и активностите на здружението е развој на одбојкарскиот спорт, донесување на програма за развој, реализација на систем на натпревари и организација на одбојкарски натпревари и слично.

Седиштето на здружението е во Тетово и истото ќе делува на подрачјето на Република Македонија.

Од Основниот суд во Тетово (7388)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение З.Г.бр. 157/98, го запиша во судскиот регистар следново:

I. Се утврдува дека Програмата и Статутот на здружението на граѓани Меѓународна манифестација „Гоцеви денови“ со седиште во Скопје со својство на правно лице од 23.03.1998 год.

II. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I Скопје под Рег.бр. 53 се запишува здружението на граѓани Меѓународна манифестација „Гоцеви Денови“ со седиште во Скопје на ул. МНТ – Булевар „Гоце Делчев“ б.б. Скопје кое го застапува Круме Цурев – секретар на здружението.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (7389)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение З.Г.бр. 731/99, го запиша во судскиот регистар следново:

I. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег.бр. 60 се запишува здружението на граѓани Авто мото клуб „Мото Скопје“ со скратено име „АМК – МОТО СКОПЈЕ“ со седиште во Скопје ДТЦ Палом Бјанка бр. 62.

– Лице овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Зоран Наумовски.

II. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на координирање и усогласување на програмските активности во областа на спортот со Авто мото сојузот на Македонија, организирање спортски натпревари во автомобилизам и мотоциклизам, учествовање со свои членови – натпреварувачи на спортски натпревари за државен шампион на Македонија со автомобилизам и мотоциклизам како и учество со свои членови – натпреварувачи на меѓународни и други спортски натпревари.

– Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 05.03.1999 година.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (7390)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решение З.Г.бр. 30/98, го запиша во судскиот регистар следново:

I. Се утврдува дека програмата на статутот на здружението на граѓани „Сојуз на телесно инвалидизирани лица на Македонија“ со скратено име „СТИЛИМ“ со седиште во Скопје во својство на правно лице од 14.04.1987 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

II. Барањето за промена на името на „Сојузот на здруженијата на телесно инвалидизирани лица на Македонија“ во „Сојуз на телесно инвалидизирани лица на Македонија“ се уважува.

III. Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I Скопје под рег.број 51 се запишува здружението на граѓани „Сојуз на телесно инвалидизирани лица на Македонија“ со скратено име „СТИЛИМ“ со седиште во Скопје на ул. „11 Октомври“ број 42-а кое го застапува неговиот претседател Миодрог Игњатовиќ.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (7391)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решение на овој суд Ст.бр.2618/97 од 02.03.1999 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за промет и услуги „МАРВЕС“ д.о.о. Скопје, со седиште на ул. „Маршал Тито“ бр.82 с.Д.Лисиче, Скопје и жиро сметка бр.40100-601-140600.

По правосилноста на ова решение стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (6778)

Основниот суд Скопје II – Скопје објавува дека со решение на овој суд Ст.бр.829/98 од 22.02.1999 година отворена е стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „ЗЕНИТ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Скопје, со седиште на ул. „Ван Гог“ бр.96 и жиро сметка бр.40100-601-34889.

Стечајната постапка нема да се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало „ЗЕНИТ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Скопје со седиште на ул. „Ван Гог“ бр.96 и жиро сметка бр.40100-601-34889.

По правосилноста на ова решение стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (6782)



Основниот суд во Битола со решение Ст.бр.47/99 од 08.03.1999 година над ПП „Жарче“ од Битола ул. „Врпоље“ бр.30, дејност трговија на мало, со жиро сметка 40300-601-60356 при ЗПП филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7393)

Основниот суд во Струга со решение Ст.бр.8/99 од 04.03.1999 година према ППТУ „Дарданија“ од с.Радолишта поведе предходна постапка со цел да се утврдат причините за отворање на стечајна постапка.

За стечаен судија се одредува Мими Ханушеска, судија во Основниот суд Струга.

За привремен стечаен управник се именува Точкоска Олгица од Струга, ул. „Македонска“ бр.9.

Се повикуваат должниковите должници без одлагање да ги исполнат своите обврски кон должникот.

Објавата е истакната на Огласна табла во судот на ден 04.03.1999 година.

Од Основниот суд во Струга. (7394)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 40/99 од 25.02.1999 г. отвори стечајна постапка над должникот АД „Рибопреспа“ од Ресен, ул. „Таше Милошевски“ б.б. дејност рибарство, со жиро сметка 40310-601-934 при ЗПП- Експозитура во Ресен.

За стечаен судија се определува Симеон Шопов, судија на Основниот суд во Битола.

За стечаен управник се определува Блажевски Мите, дипл. екон. од Битола, ул. „Партизанска“ бр.98/4.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања до стечајниот управник на адреса АД „Рибопреспа“ – Ресен во рок од 15 дена од објавувањето на решението во „Сл. весник на РМ“ – Скопје.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и рочиште на Собранието на доверителите за одлучување на натамошниот тек на стечајната постапка (извештајно рочиште) за ден 06.05.1999 г. во 11 часот судница бр. 7 при Основниот суд во Битола.

Огласот на огласната табла во судот е истакнат на ден 25.02.1999 г. во 10 часот.

Од Основниот суд во Битола. (5703)

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст.бр. 9/99 од 17.02.1999 година отвори стечајна постапка према должникот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз „Хико Комерц“ Прилеп П.О, со седиште на ул. „Димо Наредникот“ Б2/50 запишан во регистарска влошка бр. 1-7866 со решение Срег.бр. 4747/92 од 19.11.1992 година на Окружен стопански суд Битола, со жиро сметка 41100-601-20119 од ЗПП – Прилеп Филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува, поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (5705)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 357/98 од 26.10.1998 година е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за производ., преработка и трговија на големо и мало „СПАНЦЕВ КОМПАНИ“ експорт-импорт ДОО – Скопје и жиро-сметка 40100-601-159032.

По правосилноста на решението, должникот ќе се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5820)

Основниот суд во Велес објавува дека стечајната постапка над должникот ТП „ЛОКВА“ од Велес, со седиште на ул. „Гоце Делчев“ бр. 14 со жиро с-ка бр. 41600-601-4746 се заклучува затоа што должникот нема имот кој би влегол во стечајна маса ниту средства за намиравање на трошоците на стечајната постапка.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од судскиот регистар на претпријатијата што се води при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Велес. (5823)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1058/96 од 22.4.1997 год. е отворена стечајна постапка над должникот ППУ „БХМ“ експорт-импорт ДОО од Скопје, ул. „Радишанска“ бр. 18.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Арминовски Мито од Скопје, ул. „Петар Манџуков“ 23 б, телефон 627-892.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Сл. весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 30.3.1999 год. во 9,30 часот, во барака 4, соба бр. 6 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (5775)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1067/96 од 22.4.1997 год. е отворена стечајна постапка над должникот ППДТ „ГРАФО НАТА“ увоз-извоз ДОО од Скопје, ул. „Иван Козаров“ бр. 55.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Арминовски Мито од Скопје, ул. „Петар Манџуков“ 23 б, телефон 627-892.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Сл. весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 30.3.1999 год. во 9,35 часот, во барака 4, соба бр. 6 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (5776)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1088/96 од 24.4.1997 год. е отворена стечајна постапка над должникот ППТУ „ТАХИР ПРОМ“ експорт-импорт од Скопје ул. „Дижонска“ бр. 13-б.

За стечаен судија е одредена Маја Малахова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Арминовски Мито од Скопје, ул. „Петар Манџуков“ 23 б, телефон 627-892.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Сл. весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се за-

кажува на ден 30.3.1999 год. во 9,40 часот, во барака 4, соба бр. 6 при првој суд.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (5777)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението I.Ст. бр. 307/97 од 18.1.1999 г.: се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатието за трговија и услуги „ЕЛКОМ КОМЕРЦ“ од Скопје, со седиште на ул. „Димитар Благоев“ бр. 13 и со жиро-сметка 40100-601-62777.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје.

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението III.Ст. бр. 2251/97 од 25.2.1999 г. се одобрува присилното порамнување над должникот Претпријатието „ПЕШНА“ од Скопје, ул. „Бутелска“ бр. 29-б, со жиро-сметка 40100-601-31114, со неговите доверители.

Должникот Претпријатието „Пешна“ од Скопје должен е да ги исплати своите доверители во висина од 100% главен долг со камата во рок од 2 дена, а времето да тече од денот на склучувањето на присилното порамнување.

Ова порамнување има правно дејство и према доверителите на должникот и побарувањата кои стасале за наплата на 23.2.1999 г. како и оние кои не учествувале во постапката за присилното порамнување и према доверители кои учествувале во истата постапка, а чие побарување е оспорено доколку дополнително се утврдат.

Ова решение има сила на извршна исправа према сите доверители чии побарувања се утврдени во постапката за присилното порамнување.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (5546)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 241/97 од 1.3.1999 година во стечајната постапка што се води над Стоковна кука „КОРЗО“ Битола, свикува рочиште за 15.3.1999 год. во 12 часот судница бр. 7.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник Стоковна кука „Корзо“ Битола, на закажаното рочиште да се изјаснат и изгласаат за програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација на должникот. Доверителите можат да гласаат и по писмен пат со поднесок што го потпишува овластен застапник на доверителот.

Доверителите можат да извршат увид во програмата кај должникот секој работен ден од 7 до 15 часот.

Од Основниот суд во Битола. (5699)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 44/99 од 1.3.1999 год. над ПП „СВЕТА АНА“ од Битола ул. „Пелистер“ бр. 31 со дејност услужна, жиро-сметка 40300-601-51397 при ЗПП Филијала Битола отвори стечајна постапка, не ја спроведува и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5700)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 42/98 од 26.2.1999 год. над ПП „ГВАЈАНИ“ од Битола, ул. „Кочо Палигора“ бр. 9 со дејност трговија на големо и мало, жиро-сметка 40300-601-57156 при ЗПП Филијала Битола отвори стечајна постапка, не ја спроведува и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5701)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр. 37/99 од 18.2.1999 год. над ПП „ЗОБРУН“ – Битола, ул. „Карпош“ бр. 1/3/13 дејност трговија, со жиро-сметка 40300-601-56519 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5702)

Основниот суд во Прилеп, со решенија бр. СТ. 22/99 23/99, 24/99, 25/99, 26/99, 27/99, 28/99, 29/99, 30/99 од 4.03.1999 година отвори стечајни постапки над:

1. АД за производство кооперација и промет „АГРОМАРИОВО ВИТОЛИШТЕ“ со седиште во Витолиште со жиро сметка 41100-601-2757.

2. ТД АД АГРОМАРИОВО за производство и промет „МАРИОВО; МЕСОПРОДУКТ“ увоз извоз Витолиште ДООЕЛ со седиште во Витолиште, со жиро-сметка бр. 41100-601-253.

3. ТДАД „АГРОМАРИОВО“ за производство и промет „МАРИОВО – КОМЕРЦ“ увоз извоз Витолиште ДООЕЛ со седиште во Витолиште со жиро сметка бр. 41100-601-40274.

4. ТДАД „АГРОМАРИОВО“ за производство и промет „МАРИОВО – АГРОТРАНС“ увоз-извоз Витолиште ДООЕЛ со седиште во Витолиште со жиро сметка 41100-601-40302.

5. ТДАД „АГРОМАРИОВО“ за производство и промет „МАРИОВО – ТЕКС“ увоз-извоз Витолиште ДООЕЛ со седиште во Витолиште со жиро сметка бр. 41100-601-40323.

6. ТДАД „АГРОМАРИОВО“ за производство и промет „МАРИОВО-БРЕСТПРОМ“ увоз-извоз Витолиште ДООЕЛ со седиште во Витолиште со жиро сметка бр. 41100-601-40339.

7. ТД АД „АГРОМАРИОВО“ за производство и промет „МАРИОВО-АНИМАЛ“ увоз извоз Витолиште ДООЕЛ со седиште во Витолиште со жиро сметка бр. 41100-601-40318.

8. ТДАД „АГРОМАРИОВО“ за производство и промет „МАРИОВО-НАТРОМ“ увоз-извоз Витолиште ДООЕЛ со седиште во Витолиште со жиро сметка бр. 41100-601-40295.

9. ТДАД „АГРОМАРИОВО“ за производство и промет „МАРИОВО-АГРОПРОДУКТ“ увоз – извоз Витолиште ДООЕЛ со седиште во Витолиште со жиро сметка бр. 41100-601-40248.

За сите должници ќе се води единствена постапка.

За стечаен судија се определува судијата Татјана Суулеска судија во Основниот суд во Прилеп.

За стечаен управник се определува Тодор Пашоски од Прилеп, ул. „Пелистерска“ бр. 2 тел. 25-702.

Стечајната постапка над должниците се отвора на ден 4.03.1999 година, во 12,00 часот.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижни предмети и правата на должникот како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот) и различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги (катастарот) во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на кои предмети постои различното право, начинот и основата на засновањето на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должниците туку на стечајниот управник за стечајните должници.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар во јавните книги во кои се запи-

шани правата врз недвижностите (катастарот) како и правата од индустриска сопственост.

Се закажуваат рочишта и тоа: Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште) и рочиште за собрание на доверители (извештајно рочиште) за ден 5.05.1999 год во 10,00 часот во судница голема сала при Основниот суд во Прилеп.

Огласот е објавен на огласна табла во судот на ден 5.03.1999 година.

Од Основниот суд во Прилеп (2155)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 1059/95 од 19.02.1999 год. стечајната постапка над стечајниот должник ОП „Живинарска фарма“ од село Белче, Демир Хисар, привремено ја запира и претпријатието продолжува да работи.

СЕ формира одбор на доверители во состав:

1. АДОР „Македонија“ самостојна филијала Битола,
2. АД Фабрика за добиточна храна с. Радобор-Могила,
3. Живинарска фарма „Белимбегово“ – Скопје,
4. „Хрибос тред“ Прилеп
5. Кузмановски Вангел од Демир Хисар, порано вработен кај стечајниот должник.

Се задолжува Одборот на доверители да именува Управен одбор како орган на управување со претпријатието.

Се задолжува Управниот одбор да го определи лицето (или лица) на кои им го доверува организирањето и застапувањето на претпријатието должник.

Управниот одбор е должен најдоцна во рок од 60 дена да донесе програма за финансиска и сопственичка трансформација, во која ќе ги опфати и мерките, дејствијата и активностите за долгорочна консолидација на претпријатието, а посебно од чл. 81 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Со програмата за финансиска и сопственичка трансформација може да се предвиди и принудна конверзија на долгот во траен влог.

Од Основниот суд во Битола, (6148)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 15/99 од 23.02.1999 година отвори стечајна постапка над должникот приватно претпријатие за производство, занаетчиство, услуги и транспорт, трговија на големо и мало увоз-извоз „Полипром“ Прилеп ПО со седиште на ул. „Андон Слабејко“ бр. 110 б запишан во регистарска вложка бр. 1-11221 со решение Срег. бр. 3375/93 од 30.08.1993 година на Окружниот стопански суд Битола, со жиро сметка бр. 41100-601-19462 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп. Стечајната постапка према должникот не се спроведува туку заклучува.

Од Основниот суд во Прилеп. (6149)

Основниот суд во Битола, со решение Ст. бр. 36/99 од 26.02.1999 година над ПП „16-ти декември“ с. Мецитлија, Битола, дејност трговија со жиро сметка 40300-601-48384 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6151)

Основниот суд во Битола објавува дека со решението Ст. бр. 33/99 од 15.02.1999 год. над ПП „Стефил промет“ претпријатие за увоз и извоз на големо и мало од Битола, ул. „Горѓи Сугарев“ бр. 4, со дејност трго-

вија на големо и мало и жиро-сметка 40300-601-77194 при ЗПП филијала Битола се отвара стечајна постапка, не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (6152)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решението Ст. бр. 11/99 од 01.03.1999 година е отворена стечајна постапка над должникот ПУТ „Столе-пром“ с. Ораовица, Радовиш, со број на жиро с-ка 41300-601-44915 која се води при ЗПП Филијала Струмица, Експозитура Радовиш, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот и стечајната постапка над должникот ПУТ „Столе-пром“ с. Ораовица, Радовиш се заклучува.

Доверителите, горенаведените решенија можат да ги напаѓаат со жалба преку овој до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на ден 01.03.1999 година.

Од Основниот суд во Струмица. (6154)

Основниот суд во Струмица објавува дека со решението Ст. бр. 544/98 од 26.02.1999 година е отворена стечајна постапка над должникот ПТ „Траст-комерц“ Струмица, ул. „Мирче Ацев“ бр. 17 со број на жиро с-ка 41300-601-49152 која се води при ЗПП Филијала Струмица, но истата не се спроведува поради немање имот на должникот и стечајната постапка над должникот ПТ „Траст-комерц“ Струмица, се заклучува.

Доверителите, горенаведените решенија можат да ги напаѓаат со жалба преку овој до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на ден 01.03.1999 година.

Од Основниот суд во Струмица. (6136)

Основниот суд во Струмица, со решението на Стечајниот совет Ст. бр. 14/99 од 16.02.1999 г. е отворена стечајна постапка над ТП „Снежана“ од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот и истата се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брине од регистарот на претпријатијата.

Од Основниот суд во Струмица. (6158)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението на овој суд Ст. бр. 160/97 од 22.09.1997 год. е отворена стечајна постапка над должникот ПП „Цуфо Пром“ од с. Желино.

За стечаен судија е одреден Никола Ристоски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Атанас Настоски од Тетово, ул. „Маршал Тито“ 90/7.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Сл. весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање, рочиште за испитување на пријавените побарувања се за-

кажува на ден 6.04.1999 год. во 9,30 часот, соба број 7/1 при овој суд.

Од Основниот суд во Тетово. (6160)

Основниот суд во Кавадарци, со решението Ст. бр. 144/97 од 4.03.1999 година, објавува дека привремено се запира стечајната постапка над стечајниот должник АД „Дафинка“ од Кавадарци поради финансиска и сопственичка трансформација.

Од Основниот суд во Кавадарци. (6162)

Основниот суд во Кавадарци објавува дека со решението Ст. бр. 153/98 од 27.01.1999 година, ја прифати Програмата за финансиска консолидација и сопственичка трансформација над должникот ПОС „Тиквеш“ од Неготино.

Од Основниот суд во Кавадарци. (6164)

Основниот суд во Кичево, објавува дека со решението Ст. бр. 3/96 од 05.03.1999 година ја заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ЗЗ „Агроснабдител“ од Кичево со седиште на ул. „Осломенски пат“ б.б. согласно член 149 од Законот за присилно порамнување, стечај и ликвидација.

Се брише правното лице од регистарот на правните лица во Основниот суд во Битола, по објавувањето и правосилноста на решението во „Службен весник на РМ“.

Од Основниот суд во Кичево. (6948)

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 50/99 од 5.3.1999 година над ПП „Пјер – Карден“ од Битола ул. „Димче Лахчански“ 43/25 дејност трговија на мало, со жиро сметка 40300-601-72962 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6802)

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 49/99 од 5.3.1999 година над ПП „ЗО–ГО–Пром“ од Битола ул. „Илинденска“ бр. 80, дејност услужна, со жиро сметка 40300-601-86800 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6804)

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 48/99 од 5.3.1999 година над ПП „МТ–Комерц“ од Битола ул. „Васил Брклевиќ“ бр. 38, дејност трговија, со жиро сметка 40300-601-70674 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6805)

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 38/99 од 3.3.1999 година над Друштвото за трговија на големо и мало „Дранито“ – ДОО Битола ул. „Дебарска“ бр. 21, дејност трговија со жиро сметка 40300-601-39960 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6807)

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 39/99 од 3.3.1999 година над ПТП „Мис–Ема“ од Битола ул. „Таки Даскалот“ бр. 6, дејност трговија на мало со жиро сметка 40300-601-81713 при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (6809)

Основниот суд во Прилеп, со решението Ст. бр. 240/97 од 21.01.1999 година отвори стечајна постапка спрема должникот Претпријатие за производство, промет и услуги увоз-извоз „Ехо-метал“ Прилеп ПО, со седиште на ул. „Кумровец“ 11, заведено во регистарска влошка бр. 1-11362 со решение Срег.бр. 3596/93 од 17.09.1993 година на Окружниот стопански суд во Битола, со жиро сметка бр. 41100-601-23953, во Заводот за платен промет – Филијала Прилеп.

Од Основниот суд Прилеп. (6811)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решенијата подолу наведени заклучена е стечајната постапка спрема следните стечајни должници:

Со решението Ст. бр. 122/97 од 1.03.1999 година, спрема ПТП „ВИЗОС ПРОМЕТ“ од с. Д. Седларце.

Со решението Ст. бр. 301/97 од 1.03.1999 година спрема ППП „АЛДРИ КОМПАНИ“ од Тетово.

Со решението Ст. бр. 124/97 од 12.02.1999 година спрема ПТУТ „ЖА-РЕ“ с. Брвеница.

Со решението Ст. бр. 231/96 од 24.02.1999 година спрема ПТУ „ФОРТУНА 84 ПРОМЕТ“ од Тетово.

Со решението Ст. бр. 20/96 од 24.02.1999 година спрема ПТУТ „УНИКАТ КОМЕРЦ“ од Тетово.

По правосилноста на решенијата, стечајните должници да се бришат од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (6813)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст. бр. 4/99 од 27.02.1999 година е отворена стечајна постапка над ПТ „Секо“ од Струмица, но е одлучено истата да не се спроведува поради немањето на должникот и истата се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведеното решение со жалба преку Основниот суд во Струмица до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена по објавувањето на решението во „Службен весник на РМ“.

По правосилноста на решението, горенаведеното претпријатие ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (6815)

## ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 310/99 од 18.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало, „Рџки-комерц“ д.о. Скопје, на ул. „Македонска бригада“ бр. 33/2-7, со жиро-сметка 40100-601-369497.

За ликвидатор се определува Арминовски Мито од Скопје, со стан на ул. „Петар Манџуков“ број 23-б и тел.: 627-892.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5165)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 194/98 од 17.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие

за промет на големо и мало, увоз-извоз „Еуроком-Тре-ид“ ц.о. Скопје, на ул. „Александар Македонски“ бр. 30-б, со жиро-сметка 40120-601-58127.

За ликвидатор се определува Арминовски Мито од Скопје, со стан на ул. „Петар Манџуков“ број 23-б и тел.: 627-892.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5164)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 204/98 од 17.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало, „1-ви Мај“ увоз-извоз ц.о. Скопје, Трговски центар н. Радишани бр. објект 5/3, Скопје со жиро-сметка 40100-601-148885.

За ликвидатор се определува Арминовски Мито од Скопје, со стан на ул. „Петар Манџуков“ број 23-б и тел.: 627-892.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5161)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 296/98 од 11.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за проектирање, производство и промет „Енерго-гас“ д.о.о. од Скопје, на ул. „Арсо Миџков“ бр. 29, со жиро-сметка 40120-601-154800.

За ликвидатор се определува Андоновски Митко од Скопје, со стан на ул. „Исаија Мажовски“ број 36/II-2 и тел.: 335-634.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (4968)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 411/99 од 11.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало, „Л.И.К. – Компани“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, на ул. „Народен фронт“ бр. 17/4-15, со жиро-сметка 40100-601-192994.

За ликвидатор се определува Здравеска Розица од Скопје, со стан на ул. „Народен фронт“ број 17/4-15 и тел.: 132-069.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (4718)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 302/99 од 02.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и услуги „АКВА“ д.о.о. увоз-извоз од Скопје, на ул. „Сл. Недик“ бр. 14/1, со жиро-сметка 40100-601-83926.

За ликвидатор се определува Ефтим Петров од Скопје, со стан на ул. „Ј. Сандански“ број 50-3/4 и тел.: 452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5279)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 214/98 од 18.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги „Палма-ориент“ експорт-импорт д.о.о. од Скопје, на ул. „Папуциска“ бр. 28, со жиро-сметка 40100-601-346595.

За ликвидатор се определува Ефтим Петров од Скопје, со стан на ул. „Ј. Сандански“ број 50-3/4 и тел.: 452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5278)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 213/98 од 13.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „Југо квалитет“ извоз-увоз ц.о. Скопје ул. „Челопек“ бр. 40 од Скопје, со жиро-сметка 40100-601-26154.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, со стан на бул. „Јане Сандански“ број 50-3/4 и тел.: 452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5276)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 212/98 од 13.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало „Хе-ве-ника“ ц.о. извоз-увоз Скопје ул. „Севастополска“ бр. 25 од Скопје, со жиро-сметка 40100-601-267516.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, со стан на бул. „Јане Сандански“ број 50-3/4 и тел.: 452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5274)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 211/98 од 13.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „Солидност тред“ увоз-извоз д.о.о. Неготино, ул. „Јане Сандански“ б.б. од Неготино, со жиро-сметка 41630-601-50935.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, со стан на бул. „Јане Сандански“ број 50-3/4 и тел.: 452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5272)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 327/99 од 23.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско производно претпријатие „Шкска“ увоз-извоз ц.о. с. Љубин од Скопје, ул. „100“ бр. 41, со жиро-сметка 40120-601-314902.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, со стан на бул. „Јане Сандански“ број 50-3/4 и тел.: 452-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5270)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 110/98 од 12.11.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Агенција за туризам, трговија, шпедиција и услуги експорт-импорт „Азија-турс“ д.о.о. Гостивар, ул. „Павле Аврамовски“ бр. 3-а од Гостивар, со жиро-сметка 41510-601-29322.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, со стан на бул. „АСНОМ“ број 8-3/36 и тел.: 435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5300)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 109/98 од 12.11.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „Кладенец“ ДООЕЛ Лилјана увоз извоз Гостивар, ул. „Гоце Делчев“ бр. 37 а од Гостивар, со жиро-сметка 41510-601-60195.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, со стан на бул. „АСНОМ“ број 8-3/36 и тел.: 435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5301)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 72/98 од 12.11.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „Металокооп-комерц“ д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. „Никола Паранунов“ б.б. од Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, со стан на бул. „АСНОМ“ број 8-3/36 и тел.: 435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5302)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 298/98 од 12.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало извоз-увоз „Костана-комерц З.И.“ д.о.о. Скопје, ул. „6“ бр. 12, со жиро сметка 40120-601-126681.



За ликвидатор се определува лицето Марко Ѓурчиновски од Скопје, со стан на ул. „Љуба Петровиќ“ број 8 и тел.: 617-547.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат доверителите да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5404)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 356/99 од 08.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, услуги и производство „Гиффа“ од Скопје експорт-импорт п.о. Скопје, ул. „Цон Кенеди“ бр. 11 II/13, со жиро сметка 40100-601-243552.

За ликвидатор се определува лицето Илија Ташев од Скопје, со стан на ул. „Зеничка“ број 8 б и тел.: 202-570.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат доверителите да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5802)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 246/98 од 12.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „МТС“ д.о.о. експорт-импорт – Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 10, со жиро сметка 40110-601-393199.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4 и тел.: 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат доверителите да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5746)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 247/98 од 12.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и инжинеринг „Примат-фа“ ц.о. од Скопје ул. Градски Трговски Центар к.б бр. 6/20, со жиро сметка 40100-601-78373.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4 и тел.: 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-

рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат доверителите да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5748)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 208/98 од 17.12.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и посредување, експорт-импорт „Фима“ ц.о. – Скопје, бул. Јане Сандански бр. 15/20, со жиро сметка 40100-601-71117.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4 и тел.: 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат доверителите да ги намират долговите спрема претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (5749)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението I Л.бр. 173/98 од 12.09.1998 година заклучена е постапка за ликвидација над ликвидациониот должник Претпријатие за градежништво и трговија „Блек мек“ увоз-извоз ДОО Скопје, село Марино, Илинден, ул. „531“ бр. 85 со жиро сметка 40110-601-244469.

Во правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (5447)

Основниот суд Скопје II – Скопје, објавува дека со решението I Л.бр. 101/98 од 12.09.1998 година заклучена е постапка за ликвидација над ликвидациониот должник Претпријатие за промет, услуги и производство „Биби-комерц“ експорт импорт ц.о. Скопје, со седиште на бул. „Јане Сандански“ бр. 20/4 со жиро сметка 40100-601-150586.

Во правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I – Скопје.

Од Основниот суд Скопје II – Скопје. (5450)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението на овој суд Л.бр. 358/99 од 09.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие „КАРШИЈАКА“ д.о.о. Скопје, ул. Емин Дураку бр. 3/2-5 Скопје, со жиро сметка 40100-601-279321.

За ликвидатор се определува лицето Ѓурчиновски Марко од Скопје, со стан на ул. Емин Дураку број 3/2-5 и тел. 617-547.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.



Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (5561)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 402/99 од 09.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало со мешовити стоки „ДАЗ-КОМЕРЦ“ д.о.у.в. од Скопје ул. Никола Парагунов со жиро сметка 40120-601-36488.

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија од Скопје со стан на ул. Рузвелтова број 54 и тел. 741-545.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (5562)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 324/99 од 19.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за правни услуги и промет со недвижности „ГАЛИКС“ д.о.о. од Скопје, ул. Ратко Митровиќ 115 Скопје со жиро сметка 40100-601-199766.

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски ул. Рузвелтова 54-а, Скопје и тел. 741-545.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (5563)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 350/99 од 23.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „КОШУТА-МАК“ д.о.о. експорт-импорт ул. Михаил Чаков бр. 7-а Скопје.

За ликвидатор се определува лицето Мирче Димковски со стан на ул. „АСНОМ“ број 10-1-3.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци до денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (5173)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 281/98 од 11.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот за промет на големо и мало „ПЕДАКО“ д.о.о. од Скопје,

ул. Златко Михајловски бр. 14 Скопје со жиро сметка 40120-601-309440.

За ликвидатор се определува лицето Арминовски Мито со стан на ул. Петар Манџуков бр. 23-б Скопје, и тел. 627-892.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (5166)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 22/98 од 23.09.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие на големо и мало „Работнички трејд“ – д.о.о. увоз-извоз – Скопје, од Скопје бул. „АСНОМ“ бр. 8-3/36, од Скопје со жиро сметка 40100-601-331501.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, со стан на ул. „АСНОМ“ број 8-3/36 и тел.: 435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5303)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 89/98 од 09.11.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало увоз-извоз „Тигус“ д.о.о. Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 18-35, од Скопје со жиро сметка 40100-601-262712.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, со стан на ул. „АСНОМ“ број 8-3/36 и тел.: 435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5304)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 236/98 од 22.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „Акуариус“ – д.о.о. увоз-извоз – Скопје, од Скопје ул. „Антон Попов“ бр. 73, од Скопје со жиро сметка 40110-601-271461.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, со стан на ул. „АСНОМ“ број 8-3/36 и тел.: 435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република

Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5305)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 364/99 од 09.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на мало и големо „Орбита-комерц“ ц.о. увоз-извоз – Скопје, од Скопје ул. „Васил Горѓов“ бр. 29, од Скопје со жиро сметка 40100-601-69827.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, со стан на ул. „АСНОМ“ број 8-3/36 и тел.: 435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5306)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 365/99 од 09.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на стоки и услуги „Либертас“ експорт-импорт – д.о.о. од Скопје, ул. „Капитанец“ бр. 1, од Скопје со жиро сметка 40100-601-238001.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски од Скопје, со стан на ул. „АСНОМ“ број 8-3/36 и тел.: 435-021.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5307)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 205/98 од 10.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и промет „Роко комерц“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. „Божин Николов“ бр. 60, од Скопје со жиро сметка 40100-601-231063.

За ликвидатор се определува лицето Стојановска Љиљана од Скопје, со стан на ул. „Васил Главинов“ број 16/3-8 и тел.: 135-482.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5356)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 250/98 од 10.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за лични услуги на домаќинствата „Педанг“ д.о.о. од Скопје, ул. „Анри Барбис“ бр. 20/1-6, од Скопје со жиро сметка 40110-601-68349.

За ликвидатор се определува лицето Стојановска Љиљана од Скопје, со стан на ул. „Васил Главинов“ број 16/3-8 и тел.: 135-482.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5360)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 226/98 од 19.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало „СУНИМПЕКС“ д.о.о. увоз-извоз од Скопје ул. Рокомија бр. 69-6 Скопје, со жиро сметка 40100-601-295696.

За ликвидатор се определува лицето Младен Петров – од Скопје со стан на ул. Симеон Кавракиров бр. 4/5 и тел. 426-920.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (6053)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 441/99 од 22.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, угостителство, туризам и трговија „ПАРТНЕР РАДЕ“ увоз-извоз д.о.о. со ПО Кавадарци ул. Вардарска број 9 од Кавадарци со жиро сметка 40100-601-15101.

За ликвидатор се определува лицето Лазар Трајков со стан на ул. Косовска бр. 12.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (6243)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 188/99 од 18.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, туризам и услуги „ЦИЛИ“ д.о.о. експорт-импорт од Куманово ул. „Ј. Поповиќ“ бр. 6 Куманово, со жиро сметка 40900-601-36883.

За ликвидатор се определува лицето Бајрами Авни – од Куманово со стан на ул. Октомвриска Революција бр. 52/3 и тел. 0901 411-312 и 413-464.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (5707)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 244/98 од 18.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за трговија и услуги „МАКС-ЈУ“ експорт-импорт д.о.о. Куманово ул. Пиринска Македонија, бр. 28 Куманово, со жиро сметка 40900-601-34457.

За ликвидатор се определува лицето Атанас Денковски од Куманово со стан на ул. Трета М.У.Б. број 67-Ц/9 Куманово и тел. 417-041 и 31-724.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (5533)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 359/99 од 09.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за книговодство финансиско работење, трговија на големо и мало „МАРЦИ“ ц.о. Скопје, ул Душко Поповиќ бр.17 Скопје, со жиро сметка 40100-601-168223.

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија – од Скопје со стан на ул. Рузвелтова број 54 и тел. 741-545.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје (5560)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 196/98 од 16.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за транспорт и трговија „ДАЛАС М-КОМПАНИ“ д.о.о. увоз-извоз од с. Арачиново со жиро-сметка 40110-601-308256.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, со стан на ул. „АВНОЈ“ број 68/4 и тел.: 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два приме-

рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5751)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 228/98 од 22.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за трговија и услуги „АВТОПРЕВОЗ-МАКО“ д.о.о. од Скопје ул. „Сава Михајлов“ бр. 66, со жиро-сметка 40110-601-356892.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4 и тел.: 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5769)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 203/98 од 16.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за производство, промет и услуги „ЕНГЛАНД-КОМ“ експорт-импорт п.о. од Скопје, с. Добри дол бр. 46 со жиро-сметка 40100-601-363719.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ“ бр. 68/4 и тел.: 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5753)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 281/98 од 10.2.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија „ТОНИ-КО“ д.о.о. Скопје од Скопје, с. Црешево со жиро-сметка 40110-601-285859.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4 и тел.: 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерка со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5752)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 323/99 од 15.2.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за маркетинг, промет и услуги „АЛСК“ ц.о. од Скопје, ул. „Исавја Мажовски“ бр. 26/24, со жиро-сметка 40120-601-189822.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величкоски од Скопје, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/10 и тел.: 237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5766)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 277/98 од 15.2.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и промет „САЛКО“ д.о.о. од Скопје, ул. „Партизански Одреди“ бр. 151/1-53, со жиро-сметка 40100-601-52680.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величкоски од Скопје, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ број 9/10 и тел.: 237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5767)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.бр. 328/99 од 15.2.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Автотранспортно, производно, трговско и услужно претпријатие на големо и мало увоз-извоз „УНИ МАКС“ ц.о. од Скопје, ул. „М. Тито 2“ бр. 23, со жиро-сметка 40100-601-148731.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величкоски од Скопје, со стан на ул. „Крсте Мисирков“ број 9/10 и тел.: 237-754.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5768)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 231/98 од 22.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Прет-

пријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало „РАДАР-96“ експорт-импорт ц.о.од Скопје ул. „Атанас Вабата“ бр. 9 од Скопје со жиро сметка 40100-601-379128.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4 и тел: 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидацијата, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Основен суд Скопје I – Скопје. (5770)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 209/98 од 17.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „ДЕЈАН“ д.о.о. увоз-извоз од Скопје ул. „Брејачка буна“ бр. 173 од Скопје со жиро сметка 40100-601-84783.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4 и тел: 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидацијата, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Основен суд Скопје I – Скопје. (5771)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 229/98 од 22.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско услужно и производно претпријатие „СКАЈ 96“ д.о.о. увоз-извоз од Скопје ул. „Дрварска“ бр. 45-а од Скопје со жиро сметка 40100-601-368970.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4, тел: 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидацијата, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Основен суд Скопје I – Скопје. (5772)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 280/98 од 02.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие „КОНДОЛИТЕКС“ ц.о. од Скопје бул. „АВНОЈ“ бр. 70 од Скопје со жиро сметка 40120-601-46327.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4 и тел: 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидацијата, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Основен суд Скопје I – Скопје. (5773)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 225/98 од 19.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие „ЛАРИС ТРАДИНГ КОМПАНИ“ д.о.о. експорт-импорт Скопје од Скопје ул. „Јајце“ бр. 2 од Скопје со жиро сметка 40100-601-305511.

За ликвидатор се определува лицето Младен Петров од Скопје, со стан на ул. „Симеон Кавракиров“ број 4/5 и тел: 426-920.

Се покануваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидацијата, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Основен суд Скопје I – Скопје. (5782)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 227/98 од 19.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет, услуги, производство и експорт-импорт „ТЕКБИР-КОМЕРЦ“ д.о.о. од Скопје ул. „Дон Кенеди“ бр. 11а/2-25 од Скопје со жиро сметка 40100-601-197985.

За ликвидатор се определува лицето Младен Петров од Скопје со стан на ул. „Симеон Кавракиров“ број 4/5 и тел: 426-920.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидацијата, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Основен суд Скопје I – Скопје. (5784)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 234/98 од 19.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен промет и надворешно трговско работење „ТРАСТ“ д.о.о. Скопје од Скопје ул. „А. Македонски“ бр. 38-б од Скопје со жиро сметка 40120-601-82133.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје со стан на бул. „Јане Сандански“ број 50/3-4 и тел: 425-084.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

рока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидацијата, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Основен суд Скопје I – Скопје. (5812)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 160/98 од 25.2.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, транспорт, градежништво, услуги и трговија на големо и мало „ЕР-КА“ експорт-импорт доо од Скопје ул. „Бајрам Паша Орта Махале“ бр. 17/3 со жиро сметка 40100-601-282014.

За ликвидатор се определува лицето Заковски Илија, со стан на ул. „Рузвелтова“ бр. 54, тел: 741-545.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5015)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 241/98 од 19.1.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „ДРВО ФИНАЛ“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје ул. „5“ бр. 2 со жиро сметка 40120-601-343044.

За ликвидатор се определува лицето Тодоровска Јасминка од Скопје со стан на ул. „Рудо“ бр. 61 и тел: 226-995.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5831)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 123/98 од 30.11.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги „ЛОРАН“ д.о.о. експорт-импорт Скопје ул. „Тодор Чангов“ 51 бр. 13 со жиро сметка 40100-601-254573.

За ликвидатор се определува лицето Тодоровска Јасминка со стан на ул. „Рудо“ бр. 61, тел: 226-995.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5833)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 122/98 од 10.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало увоз-извоз „БУБИ-МАК“ д.о.о. од Скопје ул. „Георги Димитров“ бр. 32 од Скопје со жиро сметка 40100-601-367258.

За ликвидатор се определува лицето Велковска Марица од Скопје со стан на ул. „Петар Делјан“ бр. 3/2-8 и тел: 115-446.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5835)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 121/98 од 10.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за надворешна и внатрешна трговија „ЕКСПОРТДРВО“ увоз-извоз ц.о. од Скопје ул. „Илинденска“ бр. 48 од Скопје со жиро сметка 40100-601-263301.

За ликвидатор се определува лицето Магденовски Дане од Скопје со стан на ул. „АВНОЈ“ број 46/1-б и тел: 134-388.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5837)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 178/98 од 10.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги и трговија „БИРОЕКОНОМИКА“ д.о.о. Скопје од Скопје ул. „Радишанска“ бр. 1 од Скопје со жиро сметка 40100-601-105490.

За ликвидатор се определува лицето Тодоровска Јасминка од Скопје со стан на ул. „Рудо“ број 61 и тел: 226-995.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5840)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 177/98 од 14.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги „ЦИКА-УЊИВЕРЗАЛ“ ц.о. увоз-извоз од Скопје ул. „Маршал Тито“ бр. 4/49 од Скопје со жиро сметка 40120-601-76480.

За ликвидатор се определува лицето Тодоровска Јасминка од Скопје со стан на ул. „Рудо“ број 61 и тел: 226-995.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5842)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 242/98 од 19.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги „ФАТ КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје ул. „100“ бр. 73 од Скопје со жиро сметка 40120-601-260562.

За ликвидатор се определува лицето Тодоровска Јасминка од Скопје со стан на ул. „Рудо“ број 61 и тел: 226-995.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (5844)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решението Л.423/99 од 11.02.1999 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за занаетчиски услуги „ЗЛАТОЛИКА“ д.о.о. од Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр.40/19, Скопје со жиро сметка 40100-601-324227.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Дожудик од Скопје, со стан на ул. „Кочо Рацин“ бр.40/19.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација, во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (7279)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение Л.бр. 228/98 од 22.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги „АВТОПРЕВОЗ-МАКО“ д.о.о. од Скопје, на ул. „Сава Михајлов“ бр. 66, со жиро-сметка 40110-601-356892.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, со стан на бул. „АВНОЈ“ број 68/4 и тел.: 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република



Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последното објавување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (2443)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд Л.бр.441/99 од 22.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, угостителство, туризам и трговија “ПАРТНЕР РАДЕ” увоз-извоз д.о.о. со ПО Кавадарци, ул.“Вардарска” бр.9, со жиро сметка 41620-601-15101.

За ликвидатор се определува лицето Лазар Трајков, ул.“Косовска” бр.12.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4595)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд Л.бр.245/98 од 29.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие во приватна сопственост “ВИКОС” ц.о. увоз-извоз од Скопје ул.“Кавалска” бр.4-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-39079.

За ликвидатор се определува лицето Среќко Закар од Скопје, ул.“Трифун Хаџијанев” бр.7/1-7 и тел: 174-480.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6463)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд Л.бр.197/98 од 22.12.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско услужно претпријатие “ТОБИ-1” увоз-извоз од Скопје, ул.“Доситеј Обрадовиќ” бр.13, со жиро сметка 40100-601-366502.

За ликвидатор се определува лицето Младен Божиновски од Скопје, со стан на ул.“Ордан Чопела” бр.116, тел: 260-694.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6467)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд Л.бр.143/98 од 27.11.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и услуги “КС” д.о.о. Скопје, ул.“Јане Сандански” бр.110/3-14 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-306428.

За ликвидатор се определува лицето Младен Божиновски од Скопје, со стан на ул.“Ордан Чопела” бр.116 и тел: 260-694.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6468)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд Л.бр.325/99 од 02.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги “УГО-МОТО-ТРЕЈД” п.о. експорт-импорт од Скопје, ул. “Антон Попов” бб од Скопје, со жиро сметка 40100-601-325864.

За ликвидатор се определува лицето Виолета Лешкоска од Скопје, со стан на ул.“Владимир Комаров” бр.14 и тел: 164-437.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6670)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд Л.бр.249/98 од 10.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие “ЕЛЕМ-53” извоз-увоз, за промет на стоки на големо и мало д.о.о. Скопје, ул.“Торги Сугарев” бр.12-1-7 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-75831.

За ликвидатор се определува лицето Георги Божиновски од Скопје, со стан на ул.“Ленинова” бр.63-2-7 и тел: 132-289.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6680)



Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд Л.бр.392/99 од 12.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало, увоз-извоз, проектирање и инженеринг "ВИБКОВ" д.о.о. Скопје, ул."Благоја Страчков" бр.5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-171511.

За ликвидатор се определува лицето Игне Касниски од Скопје, со стан на ул."Торонто" бр.28.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6781)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд Л.бр.279/98 од 15.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало "МЕНС-КО" ц.о. Скопје, бул."ЈНА" бр.60 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-45538.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, со стан на ул."АВНОЈ" бр.68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6734)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд Л.бр.278/98 од 15.02.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ПАЛОМИТА" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул."Лјазо Трлевски" бб од Скопје, со жиро сметка 40100-601-352199.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески, од Скопје, со стан на ул."АВНОЈ" бр.68/4 и тел: 454-808.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6951)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд Л.бр.78/98 од 17.11.1998 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за транспорт, трговија и услуги "РАПИД"

ц.о. увоз-извоз од Куманово, ул. "Плоштад Нова Македонија" бр.24 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-6249.

За ликвидатор се определува лицето Петринска Хилда, од Куманово, со стан на ул."Бајрам Шабани" бр.98 и тел: 0901/31-654.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7395)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение на овој суд Л.бр.243/98 од 12.01.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, услужно и трговско претпријатие на големо и мало "Б.Ф.-ПОЛО Г" извоз-увоз п.о. од Куманово, с.Проевце бр.8 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-32426.

За ликвидатор се определува лицето Тоде Станковски, од Куманово, с.Проевце бр.8, Куманово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7396)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште – интензивно лозје на КП. 258, план 5, скица 31, МВ Нерезини, класа 1 со површина од 2615 м<sup>2</sup> во КО Гевгелија, сопственост на Костадинов Д. Васил од Гевгелија, за цена од 48.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. „Васо Караџанов“ бр. 4 во Гевгелија. (6845)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сопственикот Димов Блаже им ја нуди на продажба недвижноста (зем. земјиште) што се наоѓа на КП бр. 468, план 006, скица 037, викакно место „Лагот“, кат. култура нива, кат. класа 3 со површина од 4004 м<sup>2</sup> заведено во имотен лист бр. 4 во КО Паликура по цена од 25.000,00 ден.

Сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување (сопственици, заеднички сопственици, сосопственици, соседи) изјавите за прифаќање на понудите во писмена форма да ги достават до Нотар Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци во рок

од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. Македонија“.

Во спротивно го губат правото на првенство. (6847)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сопственикот Блажо Богоев им ја нуди на продажба недвижноста (зем. земјиште) што се наоѓа на КП бр. 4309, план 008, скица 008, викакно место „Бунарче“, кат. култура пасиште, кат. класа 5 со површина од 445м<sup>2</sup> и КП бр. 4310, план 008, скица 008, викакно место „Бунарче“, кат. култура лозје, кат. класа 5 со површина од 3484 м<sup>2</sup> заведено во имотен лист бр. 4155 во КО Кавадарци 1 (вон) по цена од 30.000,00 ден.

Сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување (сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи) изјавите за прифаќање на понудите во писмена форма да ги достават до Нотар Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. Македонија“.

Во спротивно го губат правото на првенство. (6849)

Се продава 21/22 идеален дел од земјоделско земјиште – нива од 4 класа заведена под к.п. бр. 200/3-4-8 на м.в. „Поточани“ која е во вкупна површина од 2096 м<sup>2</sup> по Поседовен лист бр. 472 за К.О. Сенокос сопственост на Раифи Риза Рахман од с. Сенокос, Гостиварско за цена од 500.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 25/1998), имаат право на првенство на купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до Нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. Кеј Братство бр. 5-А (6851)

Се продава земјоделско земјиште – пасиште од 4 класа заведена под к.п. бр. 199/2-4-8 на М.В. „Поточани“ во површина од 525 м<sup>2</sup> по Поседовен лист бр. 336 за К.О. Сенокос сопственост на Селмани Халит Шабан и Селмани Хамид Авдираман двајцата од с. Сенокос, Гостиварско за цена од 250.000,00 денари, како и 1/3 идеален дел од нивата од 4 класа на м.в. „Поточани“ заведена под к.п. бр. 202/2-4-8 која е во вкупна површина од 2795 м<sup>2</sup> по Поседовен лист бр. 247 за К.О. Сенокос сопственост на Адеми (Деари) Шекибе од с. Сенокос, Гостиварско за цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до Нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. Кеј Братство бр. 5-А. (6854)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сопствениците Димитар и Јано Ивановски им ја нуди на продажба недвижноста (зем. земјиште) што се наоѓа на КП бр. 5841, план 010, скица 010, викакно место Овчка река, кат. култура лозје, кат. класа 4 со повр-

шина од 6778 м<sup>2</sup> заведено во имотен лист бр. 3990 во КО Кавадарци 1 (вон) по цена од 150.000,00 ден.

Сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување (сопственици, заеднички сопственици, сосопственици, соседи) изјавите за прифаќање на понудите во писмена форма да ги достават до Нотар Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во Службен весник на Р. Македонија.

Во спротивно го губат правото на првенство. (6856)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување сопственикот Орешкова Блага им ја нуди на продажба недвижноста (зем. земјиште) што се наоѓа на КП бр. 5111, план 009, скица 009, викакно место Голигаз, кат. култура лозје, кат. класа 4 со површина од 2500 м<sup>2</sup> заведено во имотен лист бр. 2689 во КО Кавадарци 1 (вон) по цена од 55.000,00 ден.

Сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување (сопственици, заеднички сопственици, сосопственици, соседи) изјавите за прифаќање на понудите во писмена форма да ги достават до Нотар Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. Македонија“.

Во спротивно го губат правото на првенство. (6859)

Се продава земјоделско земјиште во КО Прждево. Имотен лист “Б” број 136 за КО Прждево парцела бр. 246, во м.в. “Слатина”, интензивно лозје со површина од 3404 м<sup>2</sup>, парцела бр.247 во м.в. “Слатина”, шума со површина од 400 м<sup>2</sup>, парцела бр.350 во м.в. “Врежот”, интензивно лозје со површина од 6996 м<sup>2</sup>, парцела бр.350 во м.в. “Врежот” помошна зграда со површина од 35 м<sup>2</sup>, парцела бр.350 во м.в. “Врежот” помошна зграда со површина од 17 м<sup>2</sup>, парцела бр.398 во м.в. “Слатина” нива со површина од 450 м<sup>2</sup>, парцела бр.399 во м.в. “Слатина” нива со површина од 3961 м<sup>2</sup>, парцела бр.721 во м.в. “Поројот” интензивно лозје со површина од 3770 м<sup>2</sup>. Имотен лист “В” број 136 за КО “Прждево”, парцела број 350 во м.в. “Прждево” помошни згради со површина од 22 м<sup>2</sup>, парцела бр.350 во м.в. “Прждево” помошни згради со површина од 15 м<sup>2</sup>, сопственост на Минов Методи од Неготино ул. “Илинденска” бр.30, за цена од 400.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело, ул. “Маршал Тито” бр.138, Неготино. (6838)

Се разменува земјоделско земјиште во КО Демир Капија, парцела бр.3672 во м.в. “Церот”, нива со површина од 1815 м<sup>2</sup>, во КО Демир Капија, сопственост на Димов Љупчо од Демир Капија, ул. “Илинденска” бр. 37, парцела бр.3676 во м.в. “Церот”, нива со површина од 1289 м<sup>2</sup> во КО Демир Капија, сопственост на Траиловик Александар од Демир Капија, ул. “Борис Кидрич” бр.1.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито“ бр.138, Неготино. (6840)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино Вон, парцела бр.3023/2 во м.в. „Малатенов лак“ нива со површина од 1387 м<sup>2</sup>, парцела бр.3023/14 во м.в. „Малатенов лак“ нива со површина од 1587 м<sup>2</sup>, парцела бр. 3023/15 во м.в. „Малатенов лак“ шума со површина од 365 м<sup>2</sup>, сопственост на Здравев Атанас од Неготино ул. „Партизанска“ бр.242, за цена од 74.795,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело, ул. „Маршал Тито“ бр.138, Неготино. (6842)

ниците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковски Трајко ул. „Сотка Горѓиоски“ бб, Прилеп. (6170)

Се продава земјоделско земјиште – нива построена на КП број 665, план 16, скица 9, место викано Здравчоец, класа 6-та, со површина од 2150 метри квадратни, во КО Маврово, сопственост на Зефик Грозданка, Кировска Билјана и Кунеска Виолета, за цена од 300.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Иво Серафимоски, кеј „Б. Единство“ бр. 41 во Гостивар. (6172)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 155/3, план 2, скица 2, м.в. „Локвите“, култура – нива, класа 3, КО – Марена, со површина од 3.348 м<sup>2</sup> по цена од 25.000 денари, сопственост на Коцева Добринка од Кавадарци.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб. 91430 Кавадарци. (6173)

Се продава земјоделско земјиште во КО – Сопот, Кавадарци, КП 2661/3, план 12, скица 584, викано место Веселова Падина, к. култура, лозје, класа 2 со површина од 3462 м<sup>2</sup>, сопственост на Димова Блажова Ката од Кавадарци, „Крсте Мисирков“ 28.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на огласувањето на огласот во „Службен весник на Р. Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Се врши продажба на шума од 4-та класа, со површина од 900 м<sup>2</sup>, што се наоѓа на КП 319/2, план 5, скица 7 и ливада од 6-та класа со површина од 1.050 м<sup>2</sup>, на м.в. Кумова рупа, КО Патишка река, сопственост на Боевски Зоран и Додевска Лидија од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Снежана Сарџовска, во Скопје, на ул. „Иван Козаров“ бр. 24, лок. 23 (ДТЦ „Стара рампа“). (5402)

Се продава земјоделско земјиште – нива построена на КП број 788, место викано Горна река, со површина од 39 ари и 86 метри квадратни, КП број 789, место викано Горна река, со површина од 27 ари и 84 метри квадратни, КП број 790, место викано Горна река, со површина од 32 ари и 25 метри квадратни и КП број 791, место викано Горна река, со површина од 44 ари и 0,7 метри квадратни, сите во КО Дражилово, сопственост на Салиовски Шакир Иљаз од с. Дражилово, Скопје, за цена од 8.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Понудите да се достават до нотарот Зорица Пулејкова, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15, ТЦ Скопјанка. (5588)

Се продава земјоделско земјиште – нива, построена на КП број 4568 место викано „Горно Садово“ класа 4 со површина од 41,04 ари во КО Прилеп II сопственост на Димитрија Темелкоски од Прилеп, ул. „Моша Пијаде“ бр. 15 за цена за 1 декар во противвредност од 500 ДМ.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопстве-

Се врши продажба на овошна градина од 4 класа, со површина од 819 м<sup>2</sup>, што се наоѓа на КП 1617, план 5, скица 10, на м.в. „Под брег“, КО Горно Соње, сопственост на Ивановски Иван од Скопје.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Снежана Сарџовска, ул. „Иван Козаров“ бр.24 лок.23 (ДТЦ „Стара Рампа“, Скопје. (7350)

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, 91430 Кавадарци. (6176)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Пијаде Киро, што се наоѓа на КП бр. 1784/1, план 005, скица 008, викано место Желков дол, кат. култура нива, кат. класа 5 со површина од 6495 м<sup>2</sup> и КП бр. 1784/2, план, 005, скица 008, викано место Желков дол, кат. култура пасиште, кат. класа 5 со површина од 520 м<sup>2</sup> заведено во имотен лист бр. 1166 во КО Ваташа по цена од 20.000,00 денари.

Сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување (сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи) изјавите за прифаќање на понудите во писмена форма да ги достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. Македонија“.

Во спротивно, го губат правото на првенство. (5583)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Кирило Димов, што се наоѓа на КП бр. 1672, план 005, скица 008, викано место Желков дол Чуката, кат. култура нива, кат. класа 5 со површина од 1990 м<sup>2</sup> заведено во имотен лист бр. 935 во КО Ваташа по цена од 7.000,00 ден.

Сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување (сопственици, заеднички сопственици, сосопственици, соседи) изјавите за прифаќање на понудите во писмена форма да ги достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. Македонија“.

Во спротивно го губат правото на првенство. (4492)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Танчева Драгана, што се наоѓа на КП бр. 2727, план 11, скица 35, викано место Катуниште, кат. култура лозје, кат. класа 6 со површина од 5380 м<sup>2</sup> заведено во имотен лист бр. 1199 во КО Ваташа по цена од 90.000,00 ден.

Сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување (сопственици, заеднички сопственици, сосопственици, соседи) изјавите за прифаќање на понудите во писмена форма да ги достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. Македонија“.

Во спротивно, го губат правото на првенство. (5593)

Се продава земјоделско земјиште – построено на: 1. КП бр. 863/\*, план бр. 3, скица бр. 7, на место викано „Тумба“, ливада, класа 3, која мери површина од 897 метри квадратни; 2. КП број 865/\*, план број 3, скица бр. 4, на место викано „Тумба“, нива, класа 3, која мери површина од 1514 метри квадратни и 3. КП бр. 992/\*, план бр. 3, скица бр. 4, на место викано „Исмаиница“, нива, класа 3, која мери површина од 579 метри квадратни, сите по поседовен лист бр. 791, во КО Јанчиште – Тетово, сопственост на Савески Трпко Зако, од Скопје, ул. „М. Митевски“ бр. 8/1-9, за цена од 70.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на

понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Тодор Бошковски, ул. „ЈНА“ број 61, Тетово. (5596)

Се продава земјоделско земјиште – и тоа: 374/490 идеални делови од парцела КП. бр. 1162 – нива класа четврта чија вкупна површина изнесува 7065 метри квадратни на место викано „Орешино“, заведена во поседовен лист број 116 за КО Велушина, сопственост на лицата Мајковска Велика од Битола, ул. „Вардар“ бр. 10, во големина од 129/490 идеални делови, Јовановска Софија од Сиракјус, САД – застапувана од полномошникот Мајковска Велика, во големина од 129/490 идеални делови и Николиќ Дафинка од Сокобања, СР Југославија, застапувана од полномошникот Мајковска Велика, во големина од 116/490 идеални делови за вкупна цена на земјиштето што се продава од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок до 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување. Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до продавачот – полномошник Мајковска Велика од Битола, ул. „Вардар“ бр. 10 или нотарот Веселинка Деребанова-Крстевска, ГРОЗД Л-5 Битола. (5597)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Киро Гелев, што се наоѓа на КП бр. 406/4 план 004, скица 002, викано место Секавица, кат. култура овоштарник, кат. класа 2 со површина од 1482 м<sup>2</sup> заведено во имотен лист бр. 10 во КО Шивец, Кавадарци, по цена од 15.000,00 ден.

Сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување (сопственици, заеднички сопственици, сосопственици, соседи) изјавите за прифаќање на понудите во писмена форма да ги достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. Македонија“.

Во спротивно, го губат правото на првенство. (5599)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП број 1137, план 2, скица 10, место викано „Ливадица“, со вкупна површина 1943 м<sup>2</sup> во КО Отља, сопственост на Алиљи Нејази, Алиљи Ремзи и Алиљи Назми, за цена од 2 ДМ по м<sup>2</sup>.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавата за прифаќање на понудата да се достави до нотарот Јорданка Митевска плоштад „Маршал Тито“ бр. 35-1/2 во Куманово. (5642)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Димитров Ѓорѓи, што се наоѓа на КП бр. 569, план 005, скица 006 викано место Сопотски пат, кат. култура нива, кат. класа 2 со површина од 2834 м<sup>2</sup> на имотен лист бр. 848 во КО Глишиќ, Кавадарци по цена од 20.000,00 денари.

Сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување (сопственици, заеднички сопственици, сосопственици, соседи) изјавите за прифаќање на понудите во писмена форма да ги достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. „Блажо Алексов“ бб, Кавадарци, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на Р. Македонија“. Во спротивно го губат правото на првенство. (6177)

Се продава земјоделско земјиште – нива на КП 4055, план 5, скица 25, МВ Моински Пат, класа 2 со површина од 2078 м<sup>2</sup> во КО Гевгелија, сопственост на Ристова Павлина од Гевгелија, за цена од 160.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. „Васо Караџанов“ бр. 4, Гевгелија. (6178)

Се продава 1/2 (една идеална половина) од земјоделско земјиште – построено на КП број 1675, на место викано „Кучарица“, ливада, класа 6, вкупно површина од 1404 метри квадратни, и КП бр. 1676, на место викано „Кучарица“, ливада, класа 6, вкупно површина од 3249 метри квадратни, по поседовен лист бр. 22, во КО Шипковица, сопственост на Арифџи Цемаил Шанб, од село Шипковица, Тетово, за цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Тодор Бошковски, ул. „ЈНА“ бр. 61, Тетово. (6179)

Се разменува земјоделско земјиште КП бр. 8011/2 на м.в. „Котариште“ нива 4 класа, со површина од 4375 м<sup>2</sup> по ПЛ бр. 11497 на КО Тетово, сопственост на Алиџи Абдурезак с. М. Речица – Тетово и КП бр. 7319 на м.в. „Деребој“ нива 3 класа во површина од 4507 м<sup>2</sup> по ПЛ бр. 8615 на КО Тетово, сопственост на Беџети Неџедин с. М. Речица – Тетово.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се разменуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ариф Ибраими ул. „ЈНА“ бр. 41/А Тетово. (5581)

Се продава земјоделско земјиште 9/10 (девет идеални десетини) од КП бр. 6982/1 на м.в. „Кусијол“, нива, 2 класа, со површина од 7224 м<sup>2</sup> на КО Тетово, по ПЛ бр. 10721, за цена 850.000,00 денари сопственост на Исени Исен Илми од Тетово, ул. „Л.Б. Пиш“, бр. 14.

Се продава земјоделско земјиште 1/3 (една идеална третина) од КП бр. 7159/дел на м.в. „Кусејол“, нива 2 класа, со површина од 5204 м<sup>2</sup> по ПЛ бр. 4001 на КО Тетово, за цена 279.000,00 денари, сопственост на Спасеновски Сребре од Скопје, ул. „Петар Чајковски“ бр. 5Ц 2/2.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Наџи Зекири, ул. „ЈНА“ бр. 41, Тетово. (5582)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните печати:

Тркалезен печат и штембил под назив: Претпријатие за производство промет и услуги "Електро - промет" ц.о. увоз - извоз Скопје. (7528)

Тркалезен печат под назив: Производно трговско претпријатие експорт-импорт "Тобакко Trade" д.о.о. Скопје. (7535)

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.679585/95 издаден од УВР - Скопје на име Мирослав Дилевски, ул.Серава бр.56, Скопје. (6952)

Пасош бр.1123007/98 издаден од УВР - Скопје на име Шабан Селмани, ул.О.Чопела бр.60, Скопје. (6955)

Пасош бр.743122/95 издаден од УВР - Скопје на име Цеврие Каили, ул.О.Чопела бр.87, Скопје. (6957)

Пасош бр.1122329 издаден од УВР - Скопје на име Зоран Ѓорѓиев, ул.А.Ѓорѓиев бр.20, Скопје. (7047)

Пасош бр.0998906 на име Недеска Благуна, с.Косел, Охрид. (7096)

Пасош бр.406322/94 издаден од УВР - Гостивар на име Илиески Јово, ул.Браќа Гиноски бр.64/2-19, Гостивар. (7154)

Пасош бр.648850 издаден од УВР - Струмица на име Христов Никола, ул.Елка Јанкова бр.1/6, Струмица.

Пасош бр.230786/94 издаден од УВР - Гостивар на име Таири Бастрије, с.Лакавица, Гостивар. (7159)

Пасош бр.277697/94 издаден од УВР - Скопје на име Теовски Божидар, ул.Ј.Сандански бр.64, Скопје. (7169)

Пасош бр.1157588/98 издаден од УВР - Велес на име Панов Оливер, ул.В.Циривири бр.26, Велес. (7170)

Пасош бр.562314/95 издаден од УВР - Скопје на име Богески Дејан, ул.Д.Тасковиќ бр.42/60, Скопје. (7293)

Пасош бр.343876/94 издаден од УВР - Куманово на име Весели Феми, ул.И.Паликуќа бр.18, Куманово.

Пасош бр.740883/95 издаден од УВР - Тетово на име Шора Муртезан, ул.Преспанска бб, Тетово. (7399)

Пасош бр.980009/95 издаден од УВР - Скопје на име Руфат Дураќи, ул.Ресенска бр.7/1-9, Скопје. (7422)

Пасош бр.147993 на име Шаќини Наѓип, с.Челопек, Тетово. (7520)

Пасош бр.478125/94 издаден од УВР - Скопје на име Неѓторовски Дејан, ул.Саса бр.30/5 б, Скопје. (7527)

Пасош бр.736360/95 на име Мустафи Сирмијете, с.Синичане, Тетово. (7531)

Пасош бр.179726 издаден од УВР Кочани на име Соколов Владо, нас.Оризари, Кочани. (7532)

Пасош бр.784693 на име Бајрамоски Казим, ул.Н.Нездобински бр.7, Струга. (7533)

Пасош бр.1169216/99 издаден од УВР - Куманово на име Радуловиќ Марија, ул.Ш.Макед.уд.бр.31-2/9, Куманово. (7534)

Пасош бр.0565593/95 издаден од УВР - Велес на име Петкова Валентина, ул.Орце Мартинов, бр.29, Велес.

Пасош бр.473365 на име Петре Кузмановски, ул.Ѓ.Наумов бр.7, Битола. (7537)

- Пасош бр.79019 на име Ибраими Назиме, ул.4 Јули бр.190-1/2, Кичево. (7538)
- Пасош на име Алексова Александра, ул.Железничка бр.18, Гевгелија. (7558)
- Пасош бр.678692/98 издаден од УВР - Скопје на име Вита Караџовска, бул.Партиз.одреди бр.113/2-8, Скопје. (7559)
- Пасош бр.081210 на име Станкоски Александар, ул.С.Војвода бр. 94, Охрид. (7560)
- Чекови од тековна сметка бр.74393-46 Чекови од бр. 4125257 до 4125260 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Бранка Атанасовска, Скопје. (6954)
- Чекови од тековна сметка бр.59161-60 Чек бр.1146 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Карјановски Глигор, Скопје. (7302)
- Чекови од тековна сметка бр.129389-97 Чек бр.343440 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Панковска Невена, Скопје. (7366)
- Чекови од тековна сметка бр.12483799 Чекови бр. 2974294, 2974296 и 2974297 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Најдановски Цветан, Скопје.
- Чекови од тековна сметка бр.790745 Чек бр. 2913211, 2992141, 3033781, 3101551, 3156881, 2264051, 2264061, 3312671 и 3327641 издадени од Поштанска Штедилница - Скопје на име Анчевски Љубомир, Скопје. (7541)
- Чекови од тековна сметка бр.27930-14 Чек од бр. 2256506 до 2256520, 2125710, 2125717, 2125718 и 2004864 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Јадранка Марос - Каракашева, Скопје. (7562)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Зоран Николов, Скопје. (6777)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Снежана Чипова, Скопје. (6956)
- Работна книшка на име Цемаиловски Нурија, ул.Дабничка, Прилеп. (7129)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Димовски Игор, Скопје. (7156)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Илиевска Маја, Скопје. (7158)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Емил Милев, Скопје. (7163)
- Работна книшка издадена од Тутин на име Лековиќ Арслан, Скопје. (7287)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Хашкољи Ирфета, Скопје. (7401)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Крунислав Спасовски, Скопје. (7433)
- Работна книшка на име Милка Спасова, Радовиш.
- Работна книшка на име Весна Јованова, Прилеп.
- Воена книшка издадена од Охрид на име Јосифовски Климе, Скопје. (7046)
- Воена книшка на име Георѓиски Георѓија, ул.Ј.Јорданоски бр.32, Прилеп. (7119)
- Воена книшка на име Авдими Ридван, ул.Васка Петревска, Куманово. (7539)
- Свидетелство за 8 одд. на име Садику Хамиде, с.Добридол, Неготино. (7133)
- Свидетелство за 8 одд. на име Мустајбашиќ Р.Исмет, Г.Оризари, Велес. (7135)
- Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "Драга Стојановска" Скопје на име Трајчевски Борче, Скопје.
- Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Иднина" Скопје на име Хашкољи Ирфета, Скопје. (7402)
- Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "25 Мај" Скопје на име Мицевер Ибиш, Скопје. (7492)
- Свидетелство на име Мехмедоски Сафет, с.Лабуништа, Струга. (7549)
- Свидетелство на име Шерифоски Незир, с.Лабуништа, Струга. (7550)
- Свидетелство за 8 одд. на име Васе Спасов, Радовиш.
- Свидетелство за 5 одд. на име Станкоска Тања, Прилеп. (7553)
- Свидетелство за 8 одд. на име Чадески Менде, с.Воѓани, Прилеп. (7554)
- Свидетелство на име Бекири Абдула, Гостивар. (7555)
- Свидетелство за 8 одд. на име Јашарова Малја, ул.Васил Доѓанџиски бр.58, Штип. (7556)
- Свидетелство за 8 одд. на име Хасиде Јусуфи, Тетово.
- Диплома издадена од фак.за интердисциплинарни студии по новинарство на име Гордана Стојановска, Скопје. (7139)
- Чекови од тек. сметка бр.4034-87 чек бр.2395929 на име Ташковски Гоша, ул.Бранко Б.Гуцман бр.2-1-8, Куманово. (7147)
- Даночна картичка издадена од Управа за приходи на град Скопје на име Исљам Ибровиќ, Скопје. (6950)
- Решение уп. бр.25-2689 издадено од С.О. Центар - Скопје на име Петар Миленковски, Скопје. (6949)
- Решение уп. бр.25-1689 издаден од С.О. Центар - Скопје на име Заковска Сузана и Христовски Ристо, Скопје. (7049)
- Уверение на име Костовски Ристо, ул.Бутелска 31 бр.11, Велес. (7542)
- Избирачка легитимација на име Симјановски Ангелко ул.180 бр.5-13, Тетово. (7544)

## ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Македонски фолклор“ - Скопје

## ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 1.03.1999 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на бул. „Александар Македонски“ бр. 8 во време од 10 до 12 часот. (7304)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Телефонмонтажа“ - Скопје

## ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 1.03.1999 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.



- Документ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејноста;

- Документ за регистрација на претпријатието за вршење на дејноста;

- Документ дека не е во стечај или ликвидација.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака, со која би можело да се идентификува понудувачот.

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден.

4. Документацијата се доставува до набавувачот - корисник на услугата, град Скопје - Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. „Илинденска“ бб, Скопје.

5. Ограничениот повик трае 21 ден од денот на последното објавување во јавно гласило.

#### IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот како и несоодветно комплетирана, нема да се разгледува.

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на тел. 119-154, Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина.

Комисија за јавни набавки на град Скопје

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на град Скопје, објавува

### ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-2/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувачот на јавниот повик е град Скопје - Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. „Илинденска“ бб, Скопје.

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 18-2/99 е прибирање на документацијата за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавката за ревитализација на мостот Гоце Делчев и санација на мостот на реката Вардар, кај Сарај.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.

4. Поради обемот и динамиката на набавката, набавувачот ќе изврши избор на повеќе понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

#### II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки на град Скопје има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката, од кои ќе се побара понуда

2. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска дејност, односно извршуваат градежни работи, своето учество на јавниот повик можат да го пријават за извр-

шување на предметот на набавката врз основа на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени во членот 35 од Законот за јавни набавки.

#### III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доставуваат следните документи:

- Документ за техничко технолошки бонитет;

- Документ за економско-финансиски бонитет;

- Документ за расположлива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката,

- Документ за досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар за извршување на набавката;

- Документ за менаџерска способност;

- Документ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејноста;

- Документ за регистрација на претпријатието за вршење на дејноста;

- Документ дека не е во стечај или ликвидација.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака, со која би можело да се идентификува понудувачот.

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден.

4. Документацијата се доставува до набавувачот - корисник на услугата, град Скопје - Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. „Илинденска“ бб, Скопје.

5. Ограничениот повик трае 21 ден од денот на последното објавување во јавно гласило.

#### IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот како и несоодветно комплетирана, нема да се разгледува.

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на тел. 119-154, Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина.

Комисија за јавни набавки на град Скопје

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на град Скопје, објавува

### ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 18-3/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувачот на јавниот повик е град Скопје - Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. „Илинденска“ бб, Скопје.

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 18-3/99 е прибирање на документацијата за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на набавката за:

- изградба на јавни паркиралишта, изведени од префабрикувани бетонски елементи со дебелина од 8 см, врз слој од ситен песок  $d=5$  см и тампонски слој  $d=35$  см, обработени со бетонски рабник 18/24/100 см;

- реконструкција на тротоари (пешачки патеки од прсф.бет. елементи со  $d=6$  см, армиранобетон-



ски жардињери обложени со преф.бет. елементи и велосипедска патека со асфалтен коловоз).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.

4. Поради обемот и динамиката на набавката, набавувачот ќе изврши избор на повеќе понудувачи.

5. Целостапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

## II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки на град Скопје има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (преквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката, од кои ќе се побара понуда.

2. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска дејност, односно извршуваат градежни работи, своето учество на јавниот повик можат да го пријават за извршување на предметот на набавката врз основа на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени во членот 35 од Законот за јавни набавки.

## III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доставуваат следните документи:

- Документ за техничко-технолошки бонитет;
- Документ за економско-финансиски бонитет;
- Документ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
- Документ за досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар за извршување на набавката;
- Документ за менаџерска способност;
- Документ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на дејноста;
- Документ за регистрација на претпријатието за вршење на дејноста;
- Документ дека не е во стечај или ликвидација.

2. Понудувачите задолжително треба да достават доказ за физичките и јакостните карактеристики на бехатон елементите – атест на производот, како и доказ за преземените мерки за обезбедување на контрола на квалитетот на бехатон елементите во текот на производствениот процес.

3. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

4. Рок за прием на документацијата изнесува 10 дена.

5. Документацијата се доставува до набавувачот – корисник на услугата, град Скопје – Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. „Илинденска“ бб, Скопје.

6. Ограничениот повик трае 10 дена од денот на последното објавување во јавно гласило.

## IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот како и несоодветно комплетирана, нема да се разгледува.

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на тел. 119-154, Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина.

Комисија за јавни набавки на град Скопје

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98) Комисијата за јавни набавки на град Скопје – Скопје, објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР.18-8/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА АВИОНСКА ДЕЗИНСЕКЦИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: град Скопје, ул. „Илинденска“ бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката: прибирање понуди за избор на средство за аеросолна дезинсекција и негова апликација.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност што ги опфаќа работите од набавката.

1.4. Отворање на понудите ќе се изврши јавно.

### II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

2.1. Средството што се нуди треба да е наменето за уништување на комарци во урбана средина.

2.2. Средството треба да биде регистрирано за вршење на аеросолна дезинсекција во урбана средина на територијата на Р. Македонија.

2.3. Понудувачот на средството треба да биде регистриран за вршење на оваа дејност (производство и/или промет на отрови).

2.4. Понудувачот за извршување на аеросолната дезинсекција треба да биде регистриран за вршење на таков вид дејност и да располага со соодветен стручен кадар, авиони и опрема која соодветствува на начинот на аплицирање на средството.

2.5. Аеросолната дезинсекција ќе се врши на територијата на град Скопје и ќе опфати површина од 10.000 ха во три наврати, односно вкупно 30.000 ха и ќе се одвива во месеците јуни, јули и август 1999 година, во дополнително утврдени термини.

2.6. Изведувачето на работите е спрема прописите и стандардите, предвидени за овој вид работа, во Република Македонија и со странски стандарди прифатени во Република Македонија.

### III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот на средството за аеросолна дезинсекција;

3.2. Регистрација на средството за авионско запрашување во урбана средина за територија на Република Македонија, издадена од Министерството за здравство;

3.3. Соодветна документација за средството од страна на надлежните институции за:

- извршена физичко-хемика анализа,
- оценка на ефикасноста на препаратот,
- токсиколошка оценка на средството.

3.4. Податоци за производителот на средството;

3.5. Референтна документација за употреба и ефикасноста на средството;

3.6. Регистрација за соодветна дејност на понудувачот на средството;

3.7. Потребно количество од средството за третирање на 1 хектар;

3.8. Начин на негово приготвување за апликација;

3.9. Начин на аплицирање на средството;

3.10. Единечна цена по хектар и вкупна цена за еден третман од 10.000 ха и вкупна цена за три третмани, односно за 30.000 ха.

3.11. Име, адреса и седиште на понудувачот на услугата за аплицирање на средството;

3.12. Регистрација на дејноста на фирмата;

3.13. Атест на опремата за аплицирање;

3.14. Референтна листа на понудувачот на авионските услуги;

3.15. Единечна цена за авиотретирање по хектар, вкупна цена за едно авиотретирање на 10.000 ха и

или жардињери обложени со преф.бет. елементи и велосипедска патека со асфалтен коловоз).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.

4. Поради обемот и динамиката на набавката, набавката се изврши избор на повеќе понудувачи.

5. Конкурсната на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

## II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки на град Скопје има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката, од кои ќе се побара понуда.

2. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска дејност, односно извршуваат градежни работи, своето учество на јавниот повик можат да го пријават за извршување на предметот на набавката врз основа на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени во членот 35 од Законот за јавни набавки.

## III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите, со пријавата за понудата ги доставуваат следните документи:

- Документ за техничко-технолошки бонитет;
- Документ за економско-финансиски бонитет;
- Документ за расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
- Документ за досегашно искуство (референтна листа) и стручен кадар за извршување на набавката;
- Документ за менаџерска способност;
- Документ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност – забрана за вршење на дејноста;
- Документ за регистрација на претпријатието за вршење на дејноста;
- Документ дека не е во стечај или ликвидација.

2. Понудувачите задолжително треба да достават доказ за физичките и јакостните карактеристики на бехатон елементите – атест на производот, како и доказ за преземените мерки за обезбедување на контрола на квалитетот на бехатон елементите во текот на производствениот процес.

3. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

4. Рок за прием на документацијата изнесува 10 дена.

5. Документацијата се доставува до набавувачот – корисник на услугата, град Скопје – Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина, ул. „Илинденска“ бб, Скопје.

6. Ограничениот повик трае 10 дена од денот на последното објавување во јавно гласило.

## IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот како и несоодветно комплетирана, нема да се разгледува.

2. Дополнителни појаснувања можете да добиете на тел. 119-154. Градски комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина.

Комисија за јавни набавки на град Скопје

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98) Комисијата за јавни набавки на град Скопје – Скопје, објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР.18-8/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА АВИОНСКА ДЕЗИНСЕКЦИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач: град Скопје, ул. „Илинденска“ бб, Скопје.
- 1.2. Предмет на набавката: прибирање понуди за избор на средство за аеросолна дезинсекција и негова апликација.
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за дејност што ги опфаќа работите од набавката.
- 1.4. Отворање на понудите ќе се изврши јавно.

### II. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

- 2.1. Средството што се нуди треба да е наменето за уништување на комарци во урбана средина.
- 2.2. Средството треба да биде регистрирано за вршење на аеросолна дезинсекција во урбана средина на територијата на Р. Македонија.
- 2.3. Понудувачот на средството треба да биде регистриран за вршење на оваа дејност (производство и/или промет на отрови).
- 2.4. Понудувачот за извршување на аеросолната дезинсекција треба да биде регистриран за вршење на таков вид дејност и да располага со соодветен стручен кадар, авиони и опрема која соодветствува на начинот на аплицирање на средството.
- 2.5. Аеросолната дезинсекција ќе се врши на територијата на град Скопје и ќе опфати површина од 10.000 ха во три наврати, односно вкупно 30.000 ха и ќе се одвива во месеците јуни, јули и август 1999 година, во дополнително утврдени термини.
- 2.6. Изведувањето на работите е спрема прописите и стандардите, предвидени за овој вид работа, во Република Македонија и со странски стандарди прифатени во Република Македонија.

### III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот на средството за аеросолна дезинсекција;
- 3.2. Регистрација на средството за авионско запрашување во урбана средина за територија на Република Македонија, издадена од Министерството за здравство;
- 3.3. Соодветна документација за средството од страна на надлежните институции за:
  - извршена физичко-хемика анализа,
  - оценка на ефикасноста на препаратот,
  - токсиколошка оценка на средството.
- 3.4. Податоци за производителот на средството;
- 3.5. Референтна документација за употреба и ефикасноста на средството;
- 3.6. Регистрација за соодветна дејност на понудувачот на средството;
- 3.7. Потребно количество од средството за третирање на 1 хектар;
- 3.8. Начин на негово приготвување за апликација;
- 3.9. Начин на аплицирање на средството;
- 3.10. Единечна цена по хектар и вкупна цена за еден третман од 10.000 ха и вкупна цена за три третмани, односно за 30.000 ха.
- 3.11. Име, адреса и седиште на понудувачот на услугата за аплицирање на средството;
- 3.12. Регистрација на дејноста на фирмата;
- 3.13. Атест на опремата за аплицирање;
- 3.14. Референтна листа на понудувачот на авионските услуги;
- 3.15. Единечна цена за авиотретирање по хектар, вкупна цена за едно авиотретирање на 10.000 ха и

вкупна цена за три авиотретирања, односно 30.000 ха.

3.16. Начин и рок на плаќање.

#### IV. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СОГЛАСНО ЧЛЕН 22 И 24 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

4.1. Документ за бонитетот од носителот на платен промет.

4.2. Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорно лице на понудувачот.

#### V. КРИТЕРИУМИ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ЛПОДОБЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Вкупната вредност на понудените работи и единечните цени на работите.

5.2. Рок на извршување на работите.

5.3. Начин на плаќање.

5.4. Гаранција за квалитет на извршените работи.

#### VI. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Петнаесет (15) дена од денот на објавувањето, или до терминот на јавното отворање.

6.2. Доставувањето на понудите е преку пошта или во архивата на град Скопје, а согласно чл. 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки, во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака „не отворај“, како и бројот на јавниот повик и истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на адреса: град Скопје, ул. „Илинденска“ бб, или во архивата на град Скопје (барака б).

6.4. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 15.04.1999 година, во 10,00 часот, во салата за состаноци, барака 2 – град Скопје, ул. „Илинденска“ бб.

#### VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени согласно барањето за прибирање понуди и ја немаат севкупната документација која со овој повик се бара, нема да се разгледуваат.

7.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.3. Дополнителни информации и појаснувања можат да се добијат во Градскиот комитет за урбанизам, комунално-станбени работи, сообраќај и заштита на човековата околина (барака 9, тел. 233-837).

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал објавува

#### ОГРАНИЧЕН ПОВИК СО ПРЕТХОДНО ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

##### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач по јавниот повик е Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7, Скопје.

2. Предмет на јавниот повик е прибирање документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни консултанти за извршување на услуга – длабинско снимање на група македонски прет-

пријатија, нивна промоција и изнаоѓање стратегиски инвеститори за нивна продажба.

3. Повикот е јавен. Право на учество на јавниот повик имаат сите домашни правни и физички лица. Повикот ќе се спроведува според Законот за јавни набавки.

#### II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Кон пријавата за претквалификација понудувачите треба да ја приложат следната документација:

1. Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс).

2. Економско-финансиски бонитет на понудувачот.

3. Искуство (работа на слични проекти со име на проектите и клиентите) и стручен кадар (со Curriculum Vitae) за извршување на услугата – предмет на набавката.

Документацијата за претквалификација се доставува во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „Понуда за консултантски услуги, не отворај“. Рок за прием на документацијата изнесува десет дена од денот на објавувањето на повикот. Документацијата се доставува на адреса: Агенција на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 7, Скопје.

#### III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата која нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот, нема да се разгледува.

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки (Службен весник на РМ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие „Електростопанство на Македонија“ – Скопје објавува

#### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-189/99 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕМОНТНИ АКТИВНОСТИ НА ЕЛЕКТРО-МАШИНСКАТА ОПРЕМА И ГРАДЕЖНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО ПОДРУЖНИЦАТА „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРИ Ј. П. „ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ – СКОПЈЕ.

##### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 02-189/99 е Подружницата „Енергетика“, при Ј.П. „Електростопанство на Македонија“ – Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за ремонтни активности на електро-машинската опрема и градежните објекти во Подружницата „Енергетика“, при Ј.П. „Електростопанство на Македонија“ ул. „16-та Македонска бригада“ бр. 18, 91000 – Скопје.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

##### 2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Комплетната тендер документација припремена од набавувачот, заинтересираните можат да ја подигнат во подружницата „Енергетика“, на ул. „16-та Македонска бригада“ бр. 18, 91000 Скопје, каде што воедно можат да се запознаат со објектите и постројките на кои е предвиден овај ремонт.

2.2. Информации во врска со ремонтот заинтересираните понудувачи можат да добијат на тел. 091/173 351.

### 3. ОБЕМ НА НАБАВКАТА – РЕМОНТОТ

3.1. Обемот на ремонтот е даден во тендер документацијата со предмер и пресметка.

3.2. Понудувачите не се обврзани да дадат понуда за целиот обем на ремонтот.

### 4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот на ремонтните услуги како и евентуалните подизведувачи.

4.2. Понудувачот треба да приложи референтна листа за досегашната изведба на ваков вид работи.

4.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени на чинење со рекапитулација за позициите што ги нуди, а во сè според барањата од тендер документацијата.

4.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

4.5. Понудата треба да го содржи рокот на изведба на ремонтните активности во периодот од 15. 04. 1999 г. до 30. 10. 1999 година.

4.6. Понудата треба да има рок на важност.

4.7. Понудите и придружната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик и заверени од овластена организација во Р. Македонија.

4.8. Понудувачот треба да достави список на извршители со квалификациона структура.

### 5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

5.2. Понудувачот треба да достави документ за регистрација на фирмата.

5.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

– список на извршени услуги во последните три години со износите, датумите и примачите.

– опис на техничките постројки на понудувачот, и мерките што ги презел за обезбедување на квалитетот.

– посочување на вклучени технички лица, особено на оние задолжени за контрола на квалитетот.

5.4. Понудувачот треба да достави доказ дека на истиот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

5.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

6. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

- 6.1. Цена на чинење . . . . . 50  
6.2. Начин на плаќање . . . . . 30  
6.3. Квалитет . . . . . 20

Бројот на поените ќе се делат сразмерно на бројот на понудувачите, при што наведените поени се максимални за освоено прво место по секој критериум.

### 7. УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНАТ АНГАЖИРАНИТЕ СУБЈЕКТИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕМОНТНИТЕ АКТИВНОСТИ

7.1. Квалификувана и квалитетна структура на извршители, според карактерот на ремонтните работи за ваков вид објекти, со соодветно искуство во работата.

7.2. Сите потребни средства и алат за работа.

7.3. Потребни важечки атести за заварување, работи на висина и други сертификати за поедини специјалности во зависност од природата на работата.

7.4. Ситен потрошен материјал (разредувач, средство за одмастување, пувал и др.)

7.5. Потрошен материјал за заварување (електроди и гасови).

7.6. Извршителот назначува раководител на објектот (раководителот треба да има соодветен степен на квалификација според одредбите на Законот за енергетика).

7.7. Распоредот на времето за работа и бројот на извршителите се дефинира посебно за секој ремонтен зафат и според терминот – рокот за завршување на работата.

7.8. Начинот на плаќањето ќе се врши во согласност со договорот.

7.9. Воведувањето на извршителот во работа го врши нарачателот, записнички со извршена дефектажа и утврдување на обемот на работата.

7.10. Извршителот нема право за договорениот обем на работа да ангажира други субјекти без согласност на нарачателот.

### 8. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

8.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

8.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

8.3. Доставувањето на понудата ќе се изврши на самото јавното отварање.

8.4. Отварање на понудите ќе се изврши на ден 31. 03. 1999 г. во 10 часот, во просториите на „Енергетика“ ЈП „Електростопанство на Македонија“, ул. „16-та Македонска бригада“ бр. 18, 91000 Скопје, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

### 9. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

9.1. Понудите кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворен повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

**ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/99 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКФАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Заводот за статистика на Република Македонија, ул. „Даме Груев“ бр. 4 – Скопје.

2. Предмет на јавниот повик бр. 1/99 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на јавната набавка на интелектуални услуги кои се состојат во давање на стручна помош на Заводот за статистика, во својство на подизведувач, на спроведувањето на Пилот-проектот „Хармонизација на енергетските статистики“.

3. Интелектуалните услуги – стручната помош се состои во:

- дизајнирање на истражувањето од точка 2 (изработка на прашалници и методологија);
- контакти со извештајни единици во фазата на пополнувањето на прашалниците и давање на стручна помош;
- контрола на квалитетот на прибраните податоци и
- анализа на обработените податоци.

4. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат сите правни и физички лица.

## II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

Понудувачите своето учество на јавниот повик можат да го пријават за извршување на предметот на набавката во дел I точка 2 од овој повик, врз основа на оценката дали располагаат со работен тим кој има:

- висок степен на познавање на енергетскиот систем и енергетските биланси;
- севкупно познавање на проблемите од областа на енергетиката како што се: енергетската ефикасност, енергетската сигурност, приватизацијата и контрола на емисиите во околината;
- искуство во спроведување на исти или слични проекти;
- одлично знаење на англискиот јазик.

Покрај наведените податоци понудувачите треба да достават и:

- документ дека немаат правосилна пресуда за изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност;
- документ за регистрација за вршење на соодветна дејност.

## III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите треба да ги приложат документите и податоците кои се приложуваат кон пријавата од дел II на овој повик.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката „не отворај“, како и бројот на јавниот повик. Истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

3. Рокот за прием на документацијата изнесува 10 дена од денот на објавувањето на јавниот повик во „Службен весник на Република Македонија“ и во дневниот печат.

4. Документацијата се доставува до набавувачот – Завод за статистика на Република Македонија, ул. „Даме Груев“ бр. 4 – Скопје, секој работен ден од 7-15 часот, преку архивата на Заводот за статистика до Комисијата за јавни набавки.

## IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и оние што нема да бидат изработени според барањата содржани во повикот, нема да се разгледуваат.

За дополнителни информации понудувачот може да контактира на телефон 122-040.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 и 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на општина Винаца, објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/99 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ НА ПЛОШТАД „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ВИНИЦА

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик е општина Винаца, со седиште во Винаца на ул. „Бел Камен“ бб.

1.2. Предмет на набавката е изведба на партерно уредување на плоштад „Гоце Делчев“ – Винаца.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно со Законот за јавни набавки.

1.5. Рок на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на барањето во средствата за јавно информирање.

### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени по позиции како и вкупната цена на понудата изразена во денари.

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на партерното уредување на плоштадот „Гоце Делчев“ – Винаца.

2.5. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем на набавката.

2.6. Понудата со придружната документација од странските понудувачи мора да биде преведена на македонски јазик.

### 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да достави доказ за финансиска и економска способност, согласно чл. 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи, согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

Документот за бонитет треба да е оригинален или заверена копија верна на оригиналот.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 став 1 од Законот за јавни набавки.

3.3. Преставниците на понудувачот треба да достават писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

### 4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач ќе бидат во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки, односно

1. Рок и начин на плаќање.
2. Квалитет.
3. Понудено најекономично решение.
4. Висина на цена.

## 5. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „НЕ ОТВОРАЈ“ и бројот на повикот. Ковертот не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

5.2. Во затворениот коверт треба да има уште 2 затворени и запечатени коверти. Првиот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака „ПОНУДА“, а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака „ДОКУМЕНТАЦИЈА“ и точната адреса на понудувачот.

5.3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде затворен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

5.4. Писмените понуди се доставуваат преку пошта или со предавање во архивата на набавувачот на адреса: општина Веница ул. „Бел камен“ бб, Веница.

## 6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. При изготвување и доставување на понудите задолжително да се применуваат одредбите на Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

6.3. Некомплетните понуди во согласност со Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

6.4. Тендерската документација може да се подигне во зградата на општина Веница, на III спрат, соба бр. 6. На име пауншал при подигањето на тендерот, за негова подготовка се плаќаат 500 денари.

За подетални информации може да се обратите на тел. бр. 0903/361-945 локал 15.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 и член 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки општината Веница објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/99 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА ЛОКАЛЕН ПАТ С. ТРСТИЈА – ПЕТРЕВСКА МААЛА ВО ОПШТИНА ВЕНИЦА

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик е Општина Веница, со седиште во Веница на ул. „Бел Камен“ бб.

1.2. Предмет на набавката е изградба на локален пат с. Трстија-Петревска маала во општина Веница.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на отворениот повик се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки.

1.5. Рок на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на барањето во средствата за јавно информирање.

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени по позиции како и вкупната цена на понудата изразена во денари.

2.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.4. Понудата треба да го содржи рокот на изградба на локалниот пат с. Трстија-Петревска маала – општина Веница.

2.5. Понудувачот треба да даде понуда за целокупниот обем на набавката.

2.6. Понудата со придружната документација од странските понудувачи мора да биде преведена на македонски јазик.

## 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да достави доказ за финансиска и економска способност, согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи, согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

Документот за бонитет треба да е оригинален или заверена копија верна на оригиналот.

3.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 24 ст. 1 од Законот за јавни набавки.

3.3. Преставниците на понудувачот треба да достават писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

## 4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач ќе бидат во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки, односно

1. Рок и начин на плаќање,
2. Квалитет,
3. Понудено најекономично решение,
4. Висина на цена.

## 5. НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката „НЕ ОТВОРАЈ“ и бројот на повикот. Ковертот не треба да содржи никаква ознака со која би можела да се идентификува понудувачот.

5.2. Во затворениот коверт треба да има уште 2 затворени и запечатени коверти. Првиот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака „ПОНУДА“, а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака „ДОКУМЕНТАЦИЈА“ и точната адреса на понудувачот.

5.3. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде затворен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

5.4. Писмените понуди се доставуваат преку пошта или со предавање во архивата на набавувачот на адреса: Општина Веница, ул. „Бел Камен“ бб – Веница.

## 6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. При изготвување и доставување на понудите задолжително да се применуваат одредбите на Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач учествува само со една понуда.

6.3. Некомплетните понуди во согласност со законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

6.4. Тендерската документација може да се подигне во зградата на општина Веница, на III спрат, соба бр. 6, на име пауншал при подигањето на тендерот, за негова подготовка се плаќаат 500 денари.

За подетални информации може да се обратите на тел. број 0903-361-945 локал 15.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и член 15 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Македонијапат“ – Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/99 ЗА НАБАВКА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ИЗВЕДБА НА ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувачот по овој отворен повик бр. 3/99 е ЈП „Македонијапат“ – Скопје со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14 Скопје.
- 1.2. Предмет на набавката е: набавка на материјали за изведба на хоризонтална сигнализација:
  - а) бела боја . . . . . 85 Т
  - б) жолта боја . . . . . 25 Т
  - в) разредувач . . . . . 11 Т
  - г) рефлексит (перла) . . . . . 33 Т
- 1.3. Материјалите што се предмет на овој отворен повик треба да го задоволуваат стандардот MKS Z.S2.240.
- 1.4. Материјалите да бидат испорачани со динамика дадена во тендерската документација.
- 1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
- 1.6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно член 16 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98).

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за позициите од овој повик и вкупната цена на набавката.
- 2.3. Понудата треба да биде изразена во единична мерка „Т“ (тони) испорачан материјал до секција „Прилеп“ – „Македонијапат“.
- 2.4. Вкупната единична цена да биде изразена во денарска вредност.
- 2.5. Во вкупната единична понудена цена треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го чинењето за набавка, транспорт до секцијата, царина, даноци, давачки за патништа, осигурување и сите останати давачки кои би ја теретеле цената.
- 2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати целокупниот обем на набавката или одредени делови од истата.
- 2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

#### 3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 3.1. Тендерската документација да се подигне во просторите на Дирекцијата на ЈП „Македонијапат“

#### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 4.1. Понудувачот треба да достави докази за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.  
Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи документ спрема став 3, член 22 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.
- 4.2. Со понудата треба да се достави банковна гаранција во износ од 5% од вкупната вредност на волу дата.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки како и други докази – потврди и тоа:

- 4.3.1. Доказ за техничка способност за извршување на предлогот на понудата, односно список на главни испораки во последните три години, со износите, датумите и набавувачите.
- 4.3.2. Атест за квалитетот на материјалите издаден од институција во Република Македонија.
- 4.4. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 и 2 од член 24 од Законот за јавни набавки.
- 4.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

#### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- 5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки и тоа:
  - квалитет на производот . . . . . 40 бодови
  - цена . . . . . 30 бодови
  - начин на плаќање . . . . . 30 бодови

#### 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- 6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98).
- 6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
- 6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
- 6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 5.04.1999 година во 12,00 часот во просториите на ЈП „Македонијапат“, ул. „Даме Груев“ бр. 14 Скопје, во салата на VI кат.
- 6.5. На ден 12.04.1999 година ќе се изврши тестирање на бојата на понудувачите во подружница „Битола“ со количина од 150 кг. боја и соодветна потребна количина на разредувач и перла према Упатството за работа на понудувачот.
- 6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98) нема да се разгледуваат.

ЈП „Македонијапат“ – Скопје

Врз основа на член 14 и член 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Македонијапат“ – Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 4/99 ЗА НАБАВКА НА БИТУМЕН, АНЈОНСКА БИТУМЕНСКА ЕМУЛЗИЈА НЕСТАБИЛНА ЕН-56 И РАЗРЕДЕН БИТУМЕН РБ-200

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- 1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 4/99 е ЈП „Македонијапат“ – Скопје, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје.
- 1.2. Предмет на набавката е:
  - а) битумен БИТ-60 и БИТ-90 . . . . . 5500 Т
  - б) анјонска битуменска емулзија нестабилна ЕН-56 . . . . . 100 Т
  - в) разреден битумен РБ-200 . . . . . 5,5 Т



- 1.3. Материјалите што се предмет на Отворениот повик треба да ги задоволуваат следните стандарди:
- а) битумен кој ги задоволува стандардите MKS U.M3.010
  - б) ЕН-56 кој ги задоволува стандардите MKS U.M3.022
  - в). РБ-200 кој ги задоволува стандардите MKS U.M3.030
- 1.4. Материјалите да бидат испорачани sukcesивно во текот на 1999 год. со динамика која ќе биде дефинирана со договорот.
- 1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
- 1.6. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 16 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).

## 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.
- 2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за позициите од овој повик и вкупната цена на набавката.
- 2.3. Понудата треба да биде изразена во единична мерка „Т“ (тони) испорачан материјал до подружниците во „Македонијапат“ во: „Скопје“, „Битола“, „Велес“ и „Штип“, а спрема диспозицијата која ќе биде составен дел од договорот.
- 2.4. Вкупната единечна цена за битумен да биде изразена во УСА долари, а за емулзијата и разреден битумен во денари.
- 2.5. Во вкупната единечна понудена цена треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од набавка до испорака на материјалот вклучувајќи го чинењето за набавка, транспорт до подружници, царина, даноци, давачки за патишта, осигурување и сите останати давачки кои би ја теретеле цената.
- 2.6. Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати целокупниот обем на набавката или одредени делови од истата.
- 2.7. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

## 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 3.1. Понудувачот треба да достави докази за финансиската и економската способност согласно со член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи документ спрема став 3, член 22 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.
- 3.2. Со понудата треба да се достави банковна гаранција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата.
- 3.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки како и други докази – потврда и тоа:
- 3.3.1. Доказ за техничка способност за извршување на предлогот на понудата, односно список на главни испораки во последните три години, со износите, датумите и набавувачите.
- 3.3.2. Гаранција за квалитет на производот.
- 3.4. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 и 2 од член 24 од Законот за јавни набавки.
- 3.5. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик, согласно со член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

## 4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- 4.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки и тоа:
- квалитет на производот . . . . . 50 бодови
  - цена . . . . . 25 бодови
  - начин на плаќање . . . . . 25 бодови

## 5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- 5.1. Понудата се доставува согласно со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).
- 5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
- 5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
- 5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 2.04.1999 година во 12,00 часот во просториите на ЈП „Македонијапат“, ул. „Даме Груев“ бр. 14 Скопје, во салата на VI кат.
- 5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно со Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98) нема да се разгледуваат.

ЈП „Македонијапат“ – Скопје

Врз основа на член 14 и член 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Македонијапат“ – Скопје, објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 5/99 ЗА НАБАВКА НА КАМЕН АГРЕГАТ И КАМЕНО БРАШНО ЗА ИЗРАБОТКА НА АСФАЛТНИ МЕШАВИНИ

### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 5/99 е ЈП „Македонија пат“ – Скопје со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14 Скопје

1.2. Предмет на набавката е:

- камен агрегат за изработка на асфалтни мешавини
  - 1. од 0-4 мм . . . . . 35000 Т
  - 2. од 4-8 мм . . . . . 19000 Т
  - 3. од 8-16 мм . . . . . 26000 Т
  - камено брашно (филер) . . . . . 5000 Т

1.3. Материјалите што се предмет на овој отворен повик треба да ги задоволуваат следните стандарди:

- Камениот агрегат да ги задоволува следните стандарди: MKS В, В3. 100, MKS В.В8.032, MKS В.В8.040, MKS В.В8.044, MKS В.В8.045, MKS В.В2.009,
- филерот да го задоволува стандардот MKS В.В3.045.

1.4. Количините на ризла по фракции и асфалтни бази се дадени во следната табела:

Асфалтна база				
Фракција	Скопје	Битола	Велес	Штип
0-4 мм	10000 Т	8000 Т	7000	10000 Т
4-8 мм	5000 Т	4000 Т	3000	5000 Т
8-16 мм	7000 Т	6000 Т	5000	7000 Т

1.5. Рок за испорака на ризлата и филерот е sukcesивно во текот на 1999 година со динамика која ќе се регулира со договорот.

## 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- 2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот,
- 2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за позициите од овој повик и вкупната цена на набавката.
- 2.3. Вкупната единечна цена да биде изразена во денарска вредност.
- 2.4. Во вкупната единечна понудена цена треба да бидат вклучени трошоци на понудувачот од набавка до утовар на материјалот вклучувајќи го чинењето за набавка, даноци, давачки за патишта, осигурување и сите останати давачки кои би ја теретеле цената.
- 2.5. Понудувачот може да даде понуда која ќе го опфати целокупниот обем на набавката или одредени делови од истата.
- 2.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

## 3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- 3.1. Понудувачот треба да достави докази за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.  
Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет, а странските понудувачи документ спрема став 3, член 22 од Законот за јавни набавки.  
Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија верна
- 3.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки како и други докази – потврда и тоа:
  - 3.2.1. Доказ за техничка способност за извршување на предлогот на понудата, односно список на главни испораки во последните три години, со износите, датумите и набавувачите.
  - 3.2.3. Атест за квалитетот на материјалот.
- 3.3. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 и 2 од член 24 од Законот за јавни набавки.
- 3.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

## 4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- 4.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки:
  - квалитет,
  - оддалеченост на произведениот материјал до асфалтната база на ЈП „Македонијат“
  - начин на плаќање,
  - цена.

## 5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

- 5.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98).
- 5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.
- 5.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.
- 5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 1.04.1999 година во 12.00 часот во просториите на ЈП „Македонијат“, ул. „Даме Груев“ бр. 14 Скопје, во салата на VI кат.
- 5.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), нема да се разгледуваат.

ЈП „Македонијат“ – Скопје

Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

## ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-42/139 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

**I. За набавка на материјални средства, по вид и количина наведени во списоците и тоа:**

1. Реконструкција на бојацилница, со замена на топловоден котел, горилник за нафта и останати цевни арматури и опрема за централно греење – Список бр. 1.
2. Церади, вградување на клупи за седење во моторни возила и изработка на метални арњеви-Список бр. 2.
3. Јажиња за чистење на пушки – Список бр. 3.
4. Торбици за резервен алат и прибор за пушки – Список бр. 4.
5. Синџири со навлака од скај . . . . . 38 парчиња.

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица, а ќе се спроведува по наведената постапка во член 31 од Законот за јавни набавки.

**II. Тендерска документација за предметот на набавка е дадена во наведените списоци од реден бр. 1 до 4, кои можат да се добијат во Министерството за одбрана на Р. Македонија, ул. „Орце Николов“ бб. соба 711, во работен ден од 07.00 до 10.00 часот.**

## III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот,
2. Цена,
3. Начин и услови на плаќање,
4. Рок на испорака,
5. Технички и функционални карактеристики, квалитет и стандард (производител на понудените материјални средства),
6. Гарант рок, и
7. Рок на важност на понудата.

## IV. Со понудата потребно е да се достави документација:

1. За финансиската и економска способност согласно член 22 од Законот односно документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет, после 18.11.1998 година (оригинал или заверена копија од нотар).
2. Доказ за техничката способност на понудувачот согласно член 23 од Законот (специфицирани податоци во прилог на списоците од реден бр. 1 до 4).
3. Докази согласно член 24 од Законот.

**V. Критериумите за избор на најповолен понудувач согласно член 25, став 1, алинеја втора од Законот се наведени во прилог на списоците од реден бр. 1 до 4.**

## VI. Доставување на понудата

1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16-42/139, во оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот и придружната документација треба да бидат уредно доставени согласно член 52, 53 и 54 од Законот, на адреса Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје или со предавање на Комисијата на самото јавно отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда, (за секој реден број се доставува посебна понуда).

## VII. Рок за доставување на понудите.

1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и „Службен весник на РМ“, а

денот, времето и местото на отворањето на понудите во присуство на понудувачите ќе бидат наведени во прилог за секој список.

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци од прилогот на списоците од реден бр. 1 до 4 и кои немаат документи за бонитет и техничка способност нема да се разгледуваат.

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/10 21 69.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-42/140 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на материјални средства, по вид и количина наведени во списоците и тоа:

1. Масла моторни – Список бр. 1.
2. Масла за заштита на вооружување – Список бр. 2.
3. Гуми за: патнички, теренски и теретни возила – Список бр. 3.
4. Акумулатори, оловни за моторни возила и уреди – Список бр. 4.
5. Ni-Cd акумулатори (батерии) – Список бр. 5.
6. Суви батерии – Список бр. 6.
7. Акумулаторско резервно напојување за 60 часа, за репетитор или телефонски линк (Список бр. 7)

10 парчиња.  
8. Акумулаторско резервно напојување за 10 часа, за АТЦ „Панасоник“ 12/32 (Список бр. 8) . . . 5 парчиња. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица, а ќе се спроведува по наведената постапка во член 31 од Законот за јавни набавки.

II. Техничка документација за предметот на набавка е дадена во наведените списоци од реден бр. 1 до 8, може да се добие во Министерството за одбрана на Р. Македонија, ул. „Орце Николов“ бб, соба 711, во работен ден од 07,00 до 10,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот,
2. Цени за наведените видови и количини на материјални средства во списоците од бр. 1 до 8, без пресметан данок на промет и царина, (можност за набавка преку увозник со дадени услови за увоз),
3. Начин и услови на плаќање,
4. Рок на испорака,
5. Технички и функционални карактеристики, квалитет и стандард (производител на понудените материјални средства),
6. Гарантен рок,
7. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата потребно е да се достави документација:

1. За финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот односно документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет, после 18.11.1998 година (оригинал или заверена копија од нотар),
2. Доказ за техничката способност на понудувачот согласно член 23 од Законот (специфицирани податоци во прилог на Списковите од реден бр. 1 до 8), и
3. Докази согласно член 24 од Законот.

V. Критериумите за избор на најповолен понудувач согласно член 25, став 1, алинеја втора од Законот се наведени во прилог на списоците од реден бр. 1 до 8.

VI. Доставување на понудата

1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16-42/140, во оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот и придружната документација треба да бидат уредно доставени согласно член 52, 53 и 54 од Законот, на адреса Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје или со предавање на Комисијата за самото јавно отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда, (за секој реден број се доставува посебна понуда).

VII. Рок за доставување на понудите

1. Отворениот повик трае 20 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и „Службен весник на РМ“, а денот, времето и местото на отворањето на понудите во присуство на понудувачите ќе бидат наведени во прилог на секој список.

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци од прилогот на списоците од реден бр. 1 до 8 и кои немаат документи за бонитет и техничка способност нема да се разгледуваат.

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/10 21 69.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ број 26/98) Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-43/95

1. Предмет на јавниот повик:

- Кошула службена со долги ракави и навлаки за еполети. . . . . 6.000 парчиња
- Вратоврска за службена униформа. . . . . 500 парчиња

Производот на реден број 1 да биде со сировински состав 67% памук и 33% ПЕ и со тежина од 110 до 120 грама/м<sup>2</sup> и со боја и модел на презентираниа мостра, како и производот на реден број 2 од страна на Министерството за одбрана.

Презентираните мостри може да се видат во деновите од 23 до 26 март во време од 11,00 до 13,00 часот во Министерството за одбрана во соба 414 и врз основа на кои понудувачите се должни да изработат своја мостра и да ја достават заедно со понудата.

Испораката на бараните производи е франко Скопје во рок од 30 дена по склучување на договорот.

2. Во понудата да бидат дадени:
  - предмет на понудата,
  - цена, без пресметан данок на промет,
  - рок на испорака, и
  - рок и начин на плаќање.
3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:
  - висина на цената,
  - квалитет на доставената мостра,
  - рок и начин на плаќање,
  - рок на испорака.
4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:
  - документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со „Правилникот за содржината на документот за бонитет“ („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),

- извод од регистрација на дејноста,
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во процес на ликвидација, издадена од надлежен орган,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен орган,
- мостра на производот што го нудат.

Бараната документација да се достави во оригинал примерок или заверена копија од нотар.

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понула.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на комисијата да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

6. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана со почеток во 10.00 часот, петнаесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. Во случај петнаесеттиот ден да се паѓа во деновите сабота, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

Понудата да се достави на адреса „Министерство за одбрана на Република Македонија“ ул. „Орце Николов“ бб Скопје, по пошта или преку архива или да се донесе на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на ова јавно отворање. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

7. Понудите кои ќе бидат доставени или пристигнат во истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 10 21 67.

Министерство за одбрана

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-45/102

#### ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачателот на отворениот повик е Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

2. Предмет на набавката:

Свежо овошје, зеленчук, леб, буреќ, свежо млеко и јогурт, за потребите на гарнизонот Струмица – (видови и количини наведени во Список бр. 1)

3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други потребни елементи може да се види и подигне во Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб – Скопје во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба 710 или во просториите на гарнизонот Струмица.

#### СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- цена, (без пресметан данок на промет),
- начин и услови на плаќање,
- квалитет.

#### ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација и истата да биде во оригинал или заведена кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 32/98).
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот;
- документ дека не е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејност;
- доказ за техничка-технолошка способност на понудувачот за производство на бараните производи (расположливи производни капацитети, број на вработени, стручни технички лица и друго).

#### ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, потпишан од одговорно лице на понудувачот.

2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на овој јавен повик.

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржува понудата и носи ознака „понуда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака „документација“ и точна адреса на понудувачот.

3. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на гарнизонот Струмица, со почеток во 12 часот, петнаесеттиот ден, сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник на Р. Македонија“. Во случај да петнаесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или државен празник отворањето на понудите ќе биде наредниот работен ден.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

#### КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет,
- цена,
- начин и услови на плаќање,
- техничка и технолошка можност за производство и испорака на бараните прехранбени артикли.

#### ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите што ќе бидат предадени или ќе пристигнат по истекување на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и условите утврдени во барањето, нема да бидат разгледувани. Секој учесник може да достави само една понуда.

Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 091/10 22 92.

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-45/103

#### ОПШТИ ОДРЕДБИ:

1. Нарачателот на отворениот повик е Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.
2. Предмет на набавката:  
свежо овошје, зеленчук, леб, буреќ, свежо млеко и јогурт, за потребите на гарнизонот Прилеп – (видови и количини наведени во список бр. 1).
3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други потребни елементи може да се види и подигне во Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб – Скопје во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба 710 или во просториите на гарнизонот Прилеп.

#### СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА:

- цена (без пресметан данок на промет),
- начин и услови на плаќање,
- квалитет

#### ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација и истата да биде во оригинал или заведена кај нотар и тоа:
- извод од регистрација на дејноста;
  - документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 32/98);
  - изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот;
  - документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност;
  - доказ за техничка-технолошка способност на понудувачот за производство на бараните производи (расположливи производни капацитети, број на вработени, стручни технички лица и друго).

#### ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, потпишан од одговорно лице на понудувачот.
2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака „не отварај“ и број на овој јавен повик.  
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуда“ а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.
3. Јавното отварање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на гарнизонот Прилеп со почеток во 9,30 часот дваесеттиот ден сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник на Р. Македонија“. Во случај да дваесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или државен празник отварањето на понудите ќе биде наредниот работен ден.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отварање на понудите.

#### КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ.

- квалитет,
- цена,

- начин и услови на плаќање,
- техничка и технолошка можност за производство и испорака на бараните прехранбени артикли.

#### ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ:

Понудите што ќе бидат предадени или ќе пристигнат по истекување на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и условите утврдени во барањето, нема да бидат разгледувани. Секој учесник може да достави само една понуда.

Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 091/10 22 92.

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК Бр. 16-45/104

#### ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачателот на отворениот повик е Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.
2. Предмет на набавката:  
Свежо овошје, зеленчук, леб, буреќ, свежо млеко и јогурт, за потребите на гарнизонот Крива Паланка – (видови и количини наведени во с п и с о к бр. 1).
3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други потребни елементи може да се види и подигне во Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб – Скопје во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба 710 или во просториите на гарнизонот Крива Паланка.

#### СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- цена, (без пресметан данок на промет),
- начин и услови на плаќање,
- квалитет.

#### ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација и истата да биде во оригинал или заведена кај нотар и тоа:
- извод од регистрација на дејноста;
  - документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 32/98);
  - изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот;
  - документ дека не е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејност;
  - доказ за техничка-технолошка способност на понудувачот за производство и бараните производи (расположливи производни капацитети, број на вработени, стручни технички лица и друго).

#### ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, потпишан од одговорно лице на понудувачот.
2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака „не отварај“ и број на овој јавен повик.  
Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи

понудата и носи ознака „понууда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

3. Јавното отварање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на гарнизонот Крива Паланка, со почеток во 12 часот, дваесет и петтиот ден сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник на Р. Македонија“. Во случај да дваесет и петтиот ден се паѓа во деновите за викендот или државен празник отворањето на понудите ќе биде наредниот работен ден.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отварање на понудите.

#### КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет,
- цена,
- начин и услови на плаќање,
- техничка и технолошка можност за производство и испорака на бараните прехранбени артикли.

#### ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите што ќе бидат предадени или ќе пристигнат по истекување на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и условите утврдени во барањето, нема да бидат разгледувани. Секој учесник може да достави само една понуда.

Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 091/10 22 92.

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува,

#### ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК Бр. 16-45/105

##### ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачателот на отворениот повик е Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

2. Предмет на набавката: свежо овошје, зеленчук, леб, бурек, свежо млеко и јогурт, за потребите на гарнизонот Охрид – (видови и количини наведени во список бр. 1.

3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други потребни елементи може да се види и подигне во Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб – Скопје во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба 710 или во просториите на гарнизонот Охрид.

##### СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- цена, (без пресметан данок на промет),
- начин и услови на плаќање,
- квалитет.

##### ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација и истата да биде во оригинал или заведена кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет. („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 32/98);
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот;

– документ дека не е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејност;

– доказ за техничка-технолошка способност на понудувачот за производство и бараните производи (расположливи производни капацитети, број на вработени, стручни технички лица и друго).

#### ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, потпишан од одговорно лице на понудувачот.

2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака „не отварај“ и број на овој јавен повик.

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понууда“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

3. Јавното отварање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на гарнизонот Охрид, со почеток во 12 часот осумнаесеттиот ден сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник на Р. Македонија“. Во случај да осумнаесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или државен празник отворањето на понудите ќе биде наредниот работен ден.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отварање на понудите.

#### КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет,
- цена,
- начин и услови на плаќање,
- техничка и технолошка можност за производство и испорака на бараните прехранбени артикли.

#### ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ:

Понудите што ќе бидат предадени или ќе пристигнат по истекување на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и условите утврдени во барањето, нема да бидат разгледувани. Секој учесник може да достави само една понуда.

Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 091/10 22 92.

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

#### ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК Бр. 16-45/106

##### ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачателот на отворениот повик е Министерството за одбрана, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

2. Предмет на набавката: Свежо овошје, зеленчук, за потребите на гарнизонот Битола – (видови и количини наведени во С П И С О К бр. 1.)

3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други потребни елементи може да се види и подигне во Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб – Скопје во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба 710 или во просториите на гарнизонот Битола.

**СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

- цена, (без пресметан данок на промет),
- начин и услови на плаќање,
- квалитет.

**ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација и истата да биде во оригинал или заведена кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 32/98);
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот;
- документ дека не е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејност;
- доказ за техничка-технолошка способност на понудувачот за производство и бараните производи (расположливи производни капацитети, број на вработени, стручни технички лица и друго).

**ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, потпишан од одговорно лице на понудувачот.

2. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака „не отварај“ и број на овој јавен повик.

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

3. Јавното отварање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на гарнизонот Битола, со почеток во 13 часот дваесеттиот ден сметајќи од денот на објавувањето во „Службен весник на Р. Македонија“. Во случај да дваесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или државен празник отварањето на понудите ќе биде наредниот работен ден.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отварање на понудите.

**КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ**

- квалитет,
- цена,
- начин и услови на плаќање,
- техничка и технолошка можност за производство и испорака на бараните прехранбени артикли.

**ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ:**

Понудите што ќе бидат предадени или ќе пристигнат по истекување на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и условите утврдени во барањето, нема да бидат разгледувани. Секој учесник може да достави само една понуда.

Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 091/10 22 97

**ОБЈАВА**

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика

**ОБЈАВУВА**

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец февруари 1999 година во однос на месец јануари 1999 година е повисока за 0,3%, а планираната за 0,6% повисока во однос на месец јануари 1999 година.

2. Порастот на платите за месец февруари 1999 година во однос на месец јануари 1999 година за правните лица од членот 3 изнесува 0,3%, а правните лица од членот 4 исплатата на платите за месец февруари 1999 година ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,  
Бедредиа Ибраими, с.р.

**СОДРЖИНА**

	Страна
445. Одлука за изработување на пригодни ковани пари. . . . .	637
446. Одлука за санација на комплекс студентски бараки „Стив Наумов“ – Скопје	637
447. Одлука за адаптација на комплекс бараки на ул. „Босна и Херцеговина“ . . . .	637
448. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување Статутот на Заводот за вработување на Република Македонија . . . . .	638
449. Одлука за распределба на регистарски таблици со АА ознаки. . . . .	638
450. Одлука за продажба на државниот капитал во АД „Силика – Ремонт“ – Гостивар . . . . .	638
451. Одлука за измена на Одлуката за продажба на државниот капитал во „Силика – Алумосиликат“ – Гостивар. . . . .	639
452. Одлука за објавување оглас за финансирање проекти од јавен интерес . . . . .	639
453. Решение за утврдување на опремата која може да се увезе без плаќање царина . . . . .	640
454. Правилник за изменување на Правилникот за постапка и начин за утврдување на пловидбеноста на воздухопловите. . .	640
455. Наредба за преземање мерки за заштита на животните од заразни болести во 1999 година . . . . .	640
456. Решение за количествата на суров тутун во лист што ќе се произведуваат во 1999 година . . . . .	642
457. Листа на прифатени земји како референтни за издавање на одобрение за ставање во промет на лек по скратена постапка . . . . .	642
458. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 180/98 од 24 февруари 1999 година . . . . .	642
Објава за стварната стапка на трошоците на живот за месец февруари 1999 година . . . . .	700